



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 31 октомври 1973  
Скопје  
Број 37 Год. XXIX

Претплатата за 1973 година изнесува 150 динари. Овој број чипи 6 дин. Жиро сметка 40100-601-128

373.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1972 ГОДИНА

Се прогласува Законот за завршната сметка на Републичкиот буџет за 1972 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 9 октомври 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 9 октомври 1973 година.

Број 03-2453  
10 октомври 1973 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1972 ГОДИНА

##### 1. ОПШТ ДЕЛ

###### Член 1

Во 1972 година остварените приходи и потрошените средства изнесуваат и тоа:

|                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Вкупен износ на остварените приходи според билансот на приходите на Републичкиот буџет | 1.403.612.033 |
| Вкупен износ на извршениот распоред на приходите на Републичкиот буџет                 | 1.403.612.033 |
| Остварени приходи за други потреби на Републиката                                      | 71.369.239    |
| Извршени расходи за други потреби на Републиката                                       | 46.724.309    |
| Имобилизирани средства — остварени над распоредените во 1971 година                    | 23.844.930    |
| Непотрошени средства за други потреби на Републиката                                   | 800.000       |

###### Член 2

Остварувањето на приходите по Републичкиот буџет и нивниот распоред по основни намени е даден во следниот преглед на извршувањето на билансниот дел од буџетот за 1972 година.

#### ПРЕГЛЕД ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ ОД БУЏЕТОТ

##### 1 ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ

| Форма на приходите                               | Потформа на приходите | ВИД НА ПРИХОДИ                                                                                                          | Предвидено по ребел. н.сот и доополнителните измени | Остварено     |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 2                                                | 3                     | 4                                                                                                                       | 5                                                   | 6             |
| I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ     |                       |                                                                                                                         |                                                     |               |
| ВИД 1. ПРИДОНЕСИ                                 |                       |                                                                                                                         |                                                     |               |
| 11                                               |                       | Придонес од личен доход од работен однос:                                                                               |                                                     |               |
|                                                  | 111                   | — Придонес од личен доход од работен однос                                                                              | 58.300.000                                          | 58.300.000    |
|                                                  | 113                   | — Придонес од личен доход од работен однос по додатна стапка на примањата на вработените пензионери и продолжена работа | 11.000.000                                          | 11.000.000    |
| 12                                               |                       | Придонес од личен доход од земјоделска дејност:                                                                         |                                                     |               |
|                                                  | 121                   | — Придонес од личен доход од земјоделска дејност                                                                        | 14.900.000                                          | 14.900.000    |
|                                                  |                       | ВКУПНО ВИДОТ 1 ПРИДОНЕСИ:                                                                                               | 84.200.000                                          | 84.200.000    |
| ВИД 2. ДАНОЦИ                                    |                       |                                                                                                                         |                                                     |               |
| 21                                               |                       | Данок на промет:                                                                                                        |                                                     |               |
|                                                  | 211                   | — Републички данок на промет на стоки на мало                                                                           | 39.000.000                                          | 39.000.000    |
|                                                  | 2110                  | — Основен данок на промет                                                                                               | 938.800.000                                         | 1.014.679.000 |
|                                                  |                       | ВКУПНО ВИДОТ 2 ДАНОЦИ:                                                                                                  | 977.800.000                                         | 1.053.679.000 |
| ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ |                       |                                                                                                                         |                                                     |               |
| 62                                               |                       | Други разни приходи                                                                                                     | 260.000                                             | 260.000       |
|                                                  |                       | ВКУПНО ВИД 6 ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ:                                                                 | 260.000                                             | 260.000       |

| 1      | 2                                                                                                  | 3 | 4             | 5             | 6             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
|        | <b>ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА</b>                                                                |   |               |               |               |
|        | Општи дополнителни средства:                                                                       |   |               |               |               |
| 712    | — Општи дополнителни средства во определен износ                                                   |   | 329.910.000   | 329.910.000   | 329.910.000   |
|        | <b>ВКУПНО ВИД 7 ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА:</b>                                                         |   | 329.910.000   | 329.910.000   | 329.910.000   |
|        | <b>ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА</b>                                                                   |   |               |               |               |
| 92     | Наплатени приходи од поранешни години                                                              |   | 3.500.000     | 3.500.000     | 4.275.896     |
|        | <b>ВКУПНО ВИД 9 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА:</b>                                                            |   | 3.500.000     | 3.500.000     | 4.275.896     |
|        | <b>ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (ВИДОВИ 1 ДО 9):</b>                                                 |   | 1.395.670.000 | 1.471.549.000 | 1.474.981.272 |
|        | <b>II. ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ</b>                                                              |   |               |               |               |
|        | <b>ОСНОВНА НАМЕНА 01. ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО</b>                                 |   |               |               |               |
| 01—2   | Средства распоредени во определен износ                                                            |   | 21.222.000    | 21.222.000    | 21.170.156    |
|        | <b>ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 01:</b>                                                                   |   | 21.222.000    | 21.222.000    | 21.170.156    |
|        | <b>ОСНОВНА НАМЕНА 02. НАУЧНА ДЕЈНОСТ</b>                                                           |   |               |               |               |
| 02—1   | Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи                                        |   | 27.500.000    | 27.500.000    | 31.072.163    |
| 02—2   | Средства распоредени во определен износ                                                            |   |               |               |               |
| 02—2—1 | — за редовна дејност                                                                               |   | 2.005.000     | 2.005.000     | 2.005.000     |
| 02—2—2 | — за посебни намени (освен за инвестиции)                                                          |   | 3.765.000     | 3.765.000     | 732.862       |
|        | <b>ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 02:</b>                                                                   |   | 33.270.000    | 33.270.000    | 33.810.025    |
|        | <b>ОСНОВНА НАМЕНА 03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ</b>                                              |   |               |               |               |
| 03—1   | Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи                                        |   | 9.616.000     | 9.616.000     | 9.332.727     |
| 03—2   | Средства распоредени во определен износ:                                                           |   |               |               |               |
| 03—2—1 | — за редовна дејност                                                                               |   | 10.315.000    | 10.315.000    | 10.315.000    |
| 03—2—2 | — за посебни намени (освен за инвестиции)                                                          |   | 3.905.700     | 3.905.700     | 3.903.561     |
|        | <b>ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 03:</b>                                                                   |   | 23.836.700    | 23.836.700    | 23.551.288    |
|        | <b>ОСНОВНА НАМЕНА 04. СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ</b>                                                          |   |               |               |               |
| 04—1   | Средства распоредени во процент од сите или одделни видови на приходи                              |   | 1.660.000     | 1.660.000     | 1.570.499     |
| 04—2—1 | — за редовна дејност                                                                               |   | 3.638.000     | 3.638.000     | 3.638.000     |
| 04—2—2 | — за посебни намени (освен за инвестиции)                                                          |   | 35.077.000    | 34.489.768    | 33.866.971    |
|        | <b>ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 04:</b>                                                                   |   | 40.375.000    | 39.787.768    | 39.075.470    |
|        | <b>ОСНОВНА НАМЕНА 05. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>                                                      |   |               |               |               |
| 05—2   | Средства распоредени во определен износ:                                                           |   |               |               |               |
| 05—2—2 | За посебни намени (освен за инвестиции)                                                            |   | 22.830.000    | 23.417.232    | 23.322.676    |
|        | <b>ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 05:</b>                                                                   |   | 22.830.000    | 23.417.232    | 23.322.676    |
|        | <b>ОСНОВНА НАМЕНА 07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                                              |   |               |               |               |
| 07—2   | Средства распоредени во определен износ:                                                           |   |               |               |               |
| 07—2—1 | — за редовна дејност                                                                               |   | 94.464.000    | 94.464.000    | 94.464.000    |
| 07—2—2 | — за посебни намени (освен за инвестиции)                                                          |   | 53.496.000    | 55.146.000    | 54.483.356    |
| 07—2—3 | — за намените што нема да се распределат според други основни намени                               |   | 1.950.000     | 1.950.000     | 1.950.000     |
|        | <b>ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 07:</b>                                                                   |   | 149.910.000   | 151.560.000   | 150.897.356   |
|        | <b>ОСНОВНА НАМЕНА 09. ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ</b>      |   |               |               |               |
| 09—2   | Средства распоредени во определен износ:                                                           |   | 791.135.000   | 867.014.000   | 867.104.000   |
|        | <b>ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 09:</b>                                                                   |   | 791.135.000   | 867.014.000   | 867.104.000   |
|        | <b>ОСНОВНА НАМЕНА 10. НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ</b>   |   |               |               |               |
| 10—2   | Средства распоредени во определен износ                                                            |   | 62.596.000    | 62.596.000    | 62.596.000    |
|        | <b>ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 10:</b>                                                                   |   | 62.596.000    | 62.596.000    | 62.596.000    |
|        | <b>ОСНОВНА НАМЕНА 13. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ</b> |   |               |               |               |
| 13—1   | Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи                                        |   | 28.400.000    | 28.400.000    | 28.400.000    |

| 1       | 2                                                                                                | 3 | 4             | 5             | 6             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 13—2    | Средства распоредени во определен износ                                                          |   | 7.561.000     | 7.561.000     | 7.559.153     |
|         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 13:                                                                        |   | 35.961.000    | 35.961.000    | 35.959.153    |
|         | ОСНОВНА НАМЕНА 14. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ                                                        |   |               |               |               |
| 14—2—21 | Средства распоредени во определен износ: — за тековни вложувања                                  |   | 4.910.000     | 6.260.000     | 6.251.821     |
|         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 14:                                                                        |   | 4.910.000     | 6.260.000     | 6.251.821     |
|         | ОСНОВНА НАМЕНА 16. ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО                                                    |   |               |               |               |
| 16—1    | Средства распоредени во процент од сите или од- делни приходи                                    |   | 10.800.000    | 10.800.000    | 7.814.369     |
| 16—2    | Средства распоредени во определен износ:                                                         |   |               |               |               |
| 16—2—21 | За тековни вложувања                                                                             |   | 118.350.000   | 113.350.000   | 100.398.388   |
|         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 16                                                                         |   | 129.150.000   | 124.150.000   | 108.212.757   |
|         | ОСНОВНА НАМЕНА 17. БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ                                          |   |               |               |               |
| 17—2    | Средства распоредени во определен износ                                                          |   | 15.438.290    | 15.438.290    | 15.247.304    |
|         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 17:                                                                        |   | 15.438.290    | 15.438.290    | 15.247.304    |
|         | ОСНОВНА НАМЕНА 18. ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД                                                |   |               |               |               |
| 18—1    | Средства распоредени во процент од сите или од- делни приходи                                    |   | 4.736.010     | 4.736.010     | 4.737.425     |
|         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 18:                                                                        |   | 4.736.010     | 4.736.010     | 4.737.425     |
|         | ОСНОВНА НАМЕНА 19. НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ                                                         |   |               |               |               |
| 19—2—21 | Средства распоредени во определен износ                                                          |   |               |               |               |
|         | Средства распоредени во тековната буџетска ре- зерва и средства за поставување на нови работници |   | 10.000.000    | 12.000.000    | 11.221.005    |
|         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 19:                                                                        |   | 10.000.000    | 12.000.000    | 11.221.005    |
|         | ОСНОВНА НАМЕНА 20. НАДОМЕСТОК НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО                          |   |               |               |               |
| 20—2    | Средства распоредени во определен износ                                                          |   | 300.000       | 300.000       | 455.597       |
|         | ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 20:                                                                        |   | 300.000       | 300.000       | 455.597       |
|         | ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (ОСНОВНИ НАМЕНИ 01 до 20):                            |   | 1.345.670.000 | 1.421.549.000 | 1.403.612.033 |

СРЕДСТВА РАСПОРЕДЕНИ ВО ОПШТИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ  
ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ НА РЕПУБЛИКАТА

|                                                                                                                                                                                                |  |  |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| — Републичка заедница на образованието и тоа:                                                                                                                                                  |  |  |               |               |               |
| а) за инвестиции во основното школство                                                                                                                                                         |  |  | 7.700.000     | 7.700.000     | 8.767.016     |
| б) за подобрување на материјалната состојба на студентите за сместување и исхрана, опремување и други инвестициони вложувања за студентскиот стандард                                          |  |  | 3.300.000     | 3.300.000     | 3.757.293     |
| — за адаптација и опремување на студентски домови                                                                                                                                              |  |  | 3.000.000     | 3.000.000     | 3.000.000     |
| — за учество во опремувањето на средните училишта                                                                                                                                              |  |  | 1.000.000     | 1.000.000     | 1.000.000     |
| — за изградба на културни домови                                                                                                                                                               |  |  | 6.000.000     | 6.000.000     | 5.200.000     |
| — за учество во изградбата на станови за повратници                                                                                                                                            |  |  | 4.000.000     | 4.000.000     | 4.000.000     |
| — за учество во реализацијата на дел од инвестиционата програма на Радио-телевизија — Скопје                                                                                                   |  |  | 4.000.000     | 4.000.000     | 4.000.000     |
| — за поддржување на инвестиционата програма на НИП „Нова Македонија“                                                                                                                           |  |  | 1.000.000     | 1.000.000     | 1.000.000     |
| — за учество во инвестиционите вложувања во здравството                                                                                                                                        |  |  | 4.000.000     | 4.000.000     | 4.000.000     |
| — за адаптација и проширување на училиштето за внатрешни работи, изградба на градежните премини, набавка на пловни објекти и за други потреби на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи |  |  | 7.000.000     | 7.000.000     | 7.000.000     |
| — за потребите на општонародната одбрана                                                                                                                                                       |  |  | 1.500.000     | 1.500.000     | 1.500.000     |
| — за учество во заштитата на спомениците на културата                                                                                                                                          |  |  | 1.000.000     | 1.000.000     | 1.000.000     |
| — за учество во доградувањето и опремувањето на домовите на техничката култура                                                                                                                 |  |  | 500.000       | 500.000       | 500.000       |
| — за учество во инвестиционите вложувања во физичката култура                                                                                                                                  |  |  | 1.000.000     | 1.000.000     | 1.000.000     |
| — за инвестиции и опрема на републичките органи на управата                                                                                                                                    |  |  | 1.000.000     | 1.000.000     | 1.000.000     |
| — имобилизирајќи средства што ќе се остварат над распоредените во 1971 година                                                                                                                  |  |  | 4.000.000     | 4.000.000     | 23.844.930    |
| — непотрошени средства за други потреби на Републиката                                                                                                                                         |  |  |               |               | 800.000       |
| Вкупно распоредени приходи:                                                                                                                                                                    |  |  | 1.395.670.000 | 1.471.549.000 | 1.474.981.272 |

## II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

## Член 3

Предвидениот и извршениот распоред на приходите, изнесени во посебниот дел на завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1972 година ќе се отпечати како посебен додаток на „Службен весник на СРМ“, во бројот во кој ќе се објави овој закон и ќе претставува составен дел на овој закон.

## Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

374.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ОДНОСНО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА РАЧНО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА

Се прогласува Законот за испитување и жигосување односно обележување на рачно огнено оружје и муниција,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 9 октомври 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 9 октомври 1973 година.

Број 03-2452

10 октомври 1973 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ОДНОСНО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА РАЧНО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА

## I — ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Рачното огнено оружје и муницијата за такво оружје, произведени на територијата на Социјалистичка Република Македонија, или увезени односно внесени од странство, подлежат, пред пуштањето во промет, на испитување и жигосување односно обележување, според одредбите на овој закон.

Под рачно огнено оружје во смисла на овој закон, се подразбираат сите видови на пушки, револвери, пиштоли, како и сите видови на направи кои под притисок на барутни гасови исфрлуваат низ цевката зрно, кугла или сачма.

Под муниција, во смисла на овој закон, се подразбираат куршуми, патрони, гилзи со каписла, каписли, сачми и барут.

## Член 2

На испитување и жигосување според одредбите на овој закон подлежат, пред пуштањето во промет, сите видови на рачни апарати и направи кај кои за погон се користи енергија на барутни гасови, како што се: апарати за спојување на цврсти материјали, пиштоли за замајување добиток, направи за истрелување на куршуми со солзавец, напра-

ви за обработка на метали со деформација, сигнали и стартни пиштоли и сл. (апарати).

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на апаратите за кои со постојните прописи за заштита при работата е пропишана обврска за издавање на атест.

## Член 3

На испитување и жигосување подлежат, пред пуштањето во промет, и рачното огнено оружје и апаратите кај кои со преправка се заменети или изменети нивните битни конструктивни делови.

## Член 4

На испитување и жигосување, односно обележување на рачно огнено оружје и муниција според одредбите на овој закон, не подлежат рачното огнено оружје, муницијата и апаратите:

1. увезени односно внесени од странство, ако во странство се испитани, жигосани односно обележени на начинот и по постапката утврдени со Меѓународната спогодба за воспоставување на еднообразни постапки за заемно признавање на официјалните ознаки на испитаното огнено оружје;

2. увезени од странство исклучиво за истражувачки и студиски цели;

3. внесени или ставени во промет на територијата на Социјалистичка Република Македонија, а се произведени или преправени на територијата на друга социјалистичка република или автономна покраина, доколку испитувањето и жигосувањето односно обележувањето на тоа оружје, муниција и апарати е извршено според законот на таа република односно покраина;

4. наменети за исклучива употреба од страна на југословенските вооружени сили и милиција; и

5. што се превезуваат транзитно преку југословенското царинско подрачје.

## Член 5

Дозволи предвидени со посебни прописи за носење и држење на рачно огнено оружје и апарати ќе издаваат надлежните органи — само за оружјето односно апаратите што се жигосани на начинот определен со овој закон.

Во сè друго во поглед прометот, набавката, носењето и држењето на рачно огнено оружје, муниција и апарати важат општите прописи со кои се уредуваат овие прашања, ако со овој закон не е определено поинаку.

### II — ИСПИТУВАЊЕ НА РАЧНО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И АПАРАТИ

## Член 6

Испитувањето и жигосувањето односно обележувањето на рачно огнено оружје, муниција и апарати се врши заради проверување односно потврдување на нивната исправност и квалитет според пропишаните стандарди, а кај муницијата и во поглед на безбедноста во прометот и при употребата.

## Член 7

Со испитувањето на рачното огнено оружје и апарати се проверува правилноста на функционирање на оружјето, односно апаратите и исправноста на нивните одделни делови и се контролира издржливоста на цевката и другите соодветни делови под определен притисок.

Жигосувањето на рачно огнено оружје и апарати за кои со испитувањето е утврдено дека се исправни, се врши на тој начин што на определени делови од тоа оружје односно апарати (цевка, затворац и др.) се втиснува пропишаниот жиг.

## Член 8

За рачно огнено оружје што е испитано и жигосано се издава, по барање од подносителот на оружјето односно апаратот за испитување, и писмена потврда за резултатот на испитувањето.

Во потврдата мораат да бидат означени: видот на испитаното и жигосаното оружје, односно апаратот, отпечаток на втиснатиот жиг и други пропишани ознаки за оружје односно апарати, а за оружје односно апарати со неолучени цевки и податоци за притисокот под кој е испитана издржливоста на цевката.

#### Член 9

Испитување на муниција се врши со проверување на мострата од секоја одделна серија на произведена муниција, заради утврдување квалитетот на муницијата и контрола на пакувањето, од гледиштето на безбедноста во прометот и при употребата.

Обележувањето на муницијата се врши на тој начин што во секое пакување на муниција од иста серија, за која со испитувањето на мострите е утврдено дека ги исполнува пропишаните услови, се става писмена потврда за извршеното испитување, и на секое пакување се става пропишаната етикета (бандерола). Потврдата за извршеното испитување содржи и определен знак за односниот вид на муниција.

#### Член 10

Испитувањето и жигосувањето односно обележувањето на рачно огнено оружје, муниција и апарати го вршат организациите на здружениот труд на кои Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија им издал овластување за вршење на тие работи.

Овластувањето од став 1 на овој член може да ѝ се издаде на организација на здружен труд, која ќе докаже дека располага со потребна опрема и стручни кадри за вршење на работите од став 1 на овој член.

Овластување може да се издаде за испитување и жигосување односно обележување на сите видови или определени видови на рачно огнено оружје, муниција и апарати.

Овластување не може да ѝ се издаде на организација на здружен труд што се занимава со производство на рачно огнено оружје, муниција и апарати, кои подлежат на испитување и жигосување, односно обележување според одредбите на овој закон.

#### Член 11

Рачното огнено оружје, муницијата и апаратите од член 1, член 2, став 1 и член 3 на овој закон, што се произведени или преправани на територијата на Социјалистичка Република Македонија можат да ги испитуваат, жигосуваат односно обележуваат и организации на здружен труд во дотта социјалистичка република односно покраина кои се овластени по прописите на таа република, односно покраина за испитување, жигосување односно обележување на рачното огнено оружје, муниција и апарати.

#### Член 12

Организациите на здружен труд или друга организација, државен орган и граѓанин по чие барање рачното огнено оружје е преправено, или што од странство ќе увезат односно внесат рачно огнено оружје, муниција и апарат за сопствени потреби, должни се, во рок од 15 дена од денот на преправането односно внесувањето во земјата, да ѝ го поднесат тоа оружје, муниција или апарат на испитување и жигосување односно обележување на овластената организација од член 10 на овој закон.

На обврската од став 1 на овој член подлежат и организациите на здружен труд или други организации, државни органи и граѓани кои за сопствени потреби внесуваат рачно огнено оружје, муниција или апарати, што се произведени или преправани на територијата на друга социјалистичка република односно покраина, а не се испитани и жигосани односно обележени според законот на таа република односно покраина.

#### Член 13

Организацијата од член 10 на овој закон е должна да изврши испитување и жигосување односно обележување на рачно огнено оружје, муниција и апарати што се бара од неа, а во согласност со издаденото овластување за нејзината работа.

#### Член 14

За испитување и жигосување односно обележување на рачно огнено оружје, муниција и апарати се плаќа надоместок според утврдената тарифа. Тарифата од став 1 на овој член ја утврдува организацијата од член 10 на овој закон.

#### Член 15

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија, во согласност со републичкиот секретар за внатрешни работи, да донесе поблиски прописи за:

1) постапката за испитување и жигосување односно обележување на рачно огнено оружје, муниција и апарати (член 7 и 9) како и за тоа кои битни конструктивни делови од рачно огнено оружје и апарати подлежат на задолжително испитување и жигосување по преправката (член 3);

2) жиговите и знаците за жигосување односно обележување како и за формата и содржината на потврдите и етикетите (член 7, 8 и 9);

3) условите во поглед на техничката опременост и стручната спрема на кадрите за вршење на определените работи, што мораат да ги исполнуваат организациите од член 10 на овој закон.

### III — НАДЗОР И УПРАВНИ РАБОТИ

#### Член 16

Општинската пазаришна инспекција врши непосреден надзор над тоа дали овластените организации на здружен труд ги исполнуваат пропишаните услови во поглед на техничката опременост и стручноста на кадрите (член 10 став 2) како и надзор над примената на одредбите на овој закон во прометот со рачно огнено оружје, муниција и апарати.

#### Член 17

Ако Републичкиот пазаришен инспекторат утврди дека овластената организација на здружениот труд не ги исполнува пропишаните услови за работа (член 10 став 2), ќе ѝ забрани со решение на таа организација да врши испитување и жигосување односно обележување на рачно огнено оружје, муниција и апарати, и ќе ѝ определи рок во кој треба да ги исполни.

#### Член 18

Ако овластената организација на здружен труд не ги исполни пропишаните услови ни во рокот што е определен во смисла на член 17 од овој закон, Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија може на таа организација да ѝ го одземе овластувањето за испитување и жигосување односно обележување на рачно огнено оружје, муниција и апарати.

Во случајот од претходниот став Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија ќе обезбеди вршење на овие работи до издавање овластување на друга организација.

### IV — КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

#### Член 19

Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице ако стави во промет рачно огнено оружје, муниција или апарати што не се на пропишан начин испитани и жигосани односно обележени.

Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд односно друго правно лице.

#### Член 20

Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок овластената организација од член 10 на овој закон ако:

1) определени работи на задолжително испитување и жигосување односно обележување на рачно огнено оружје, муниција или апарат им довери на лица кои немаат потребна стручна спрема определена со прописите донесени врз основа на овластувањето од член 15, точка 3 на овој закон, и

2) не се придржува за тарифата утврдена во смисла на член 14 од овој закон.

Со парична казна од 500 до 1.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во овластената организација.

#### Член 21

Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице ако за сопствени потреби преправанс или од странство увезено односно од друга социјалистичка република или автономна покраина внесено, а по прописите на таа република односно покраина неиспитано и нежигосано односно необележено рачно огнено оружје, муниција и апарати не ѝ ги поднесе на овластената организација од член 10 на овој закон на испитување и жигосување односно обележување во рок од 15 дена од денот кога тоа оружје, муниција или апарати се преправени, увезени или од друга република односно покраина внесени (член 12).

Со парична казна од 500 до 2.000 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд односно друго правно лице.

#### Член 22

Со парична казна од 200 до 1.000 динари ќе се казни за прекршок поединец ако изврши некое од дејствијата од член 19 и 21 на овој закон.

#### Член 23

За прекршок од член 19, став 1, како и за прекршок од член 20, став 1, член 21, став 1 и член 22 од овој закон може, покрај паричната казна, да се изрече и заштитна мерка одземање на рачното огнено оружје, муниција и апарати.

### V — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 24

До донесувањето на прописите од член 15 на овој закон ќе се применуваат, како републички прописи, прописите донесени врз основа на Законот за испитување, жигосување односно обележување на рачно огнено оружје и муниција („Службен лист на СФРЈ“ број 20/69), ако не се во спротивност со одредбите на овој закон.

#### Член 25

Овластувањата за испитување и жигосување односно обележување на рачно огнено оружје, муниција и апарати што се издадени врз основа на прописите што важеле до влегувањето во сила на овој закон ќе се применуваат додека не се издадат овластувања според одредбите на овој закон.

#### Член 26

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

375.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД И СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за вршење угостителска дејност со личен труд и сопствени средства, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 9 октомври 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 9 октомври 1973 година.

Број 03-2455

10 октомври 1973 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД И СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Вршењето на угостителска дејност со личен труд и сопствени средства, како и вршењето на услуги за сместување и исхрана од страна на домаќинствата, се уредува со одредбите на Законот за угостителска дејност и минималните технички услови на угостителските објекти, овој закон и прописите донесени врз основа на нив.

##### Член 2

Работните луѓе можат со личен труд и свои средства да вршат угостителска дејност (самостојни угостители) под услови определени со овој закон.

За вршењето на угостителска дејност самостојните угостители основаат угостителски дуќан. Самостојните угостители имаат во начело иста општествено-економска положба и во основа исти права и обврски како и работните луѓе во организациите на здружениот труд.

##### Член 3

Самостојните угостители можат да го здружуваат својот труд и своите средства на трудот заради вршење на угостителска дејност во заеднички угостителски дуќан.

##### Член 4

Самостојните угостители можат да го здружуваат својот труд и средства со трудот на другите работници во посебни организации на здружен труд на начин и под услови определени со овој закон.

Самостојните угостители можат, на начин и под условите определени со овој закон, да го здружуваат својот труд и средства, да се поврзуваат со организациите на здружениот труд во разни облици на кооперација и да склучуваат договори за меѓусебна соработка.

##### Член 5

По исклучок, самостојните угостители можат да користат дополнителен труд на ограничен број на други лица кога е тоа оправдано поради природата на дејноста што ја вршат, ако за тоа постојат општествени потреби и ако се исполнети и другите услови определени со овој закон. Дополнителниот труд на други лица не може да се користи на начин и под услови кои би овозможувале присвојување на вишокот на трудот на овие работници.

**Член 6**

Самостојните угостители имаат право на сопственост на средствата за работа и на деловните простории кои одговараат на економската и техничката природа за вршење на нивните дејности со личен труд, во границите и под условите определени со закон.

Самостојните угостители од став 1 на овој член кои основаат договорна организација на здружен труд или се здружуваат на некој друг, со овој закон определен начин, имаат право на сопственост над средствата и работните простории што ги вклопило во таа организација како и на други права во границите и под условите определени со закон.

**Член 7**

Во сите облици на здружување на трудот и средствата предвидени со овој закон сходно ќе се применуваат начелата за управување и работење на организациите на здружен труд, ако со овој закон не е поинаку определено.

## II. УГОСТИТЕЛСКИ ДУКАН НА САМОСТОЕН УГОСТИТЕЛ

**Член 8**

Угостителски дуќан може да врши една или повеќе видови на угостителски услуги.

Како видови на угостителски услуги, во смисла на овој закон, се сметаат исхраната, сместувањето и точењето на алкохолни и безалкохолни пијалаци.

**Член 9**

Предметот на работење на угостителскиот дуќан се определува, според обичаите во угостителството, по видови на угостителски услуги и начинот на вршење на тие услуги.

Самостојните угостители можат да основаат: мотел, пансион, ноќевалиште, ресторан, гостилница, народна кујна, кебапчилица, чајчилица и бифе. Видот на угостителскиот дуќан се утврдува според угостителските услуги што дуќанот претежно ги врши.

**Член 10**

Угостителски дуќан што врши услуги за сместување и пансион може да има најмногу 20 легла.

**Член 11**

Угостителскиот дуќан може, без посебно одобрение, да врши дополнително и други дејности кои се во врска со неговата основна дејност, а се вообичаени во угостителството (продавање на преработки на тутун, кибрит, разгледници, сувенири, издавање на чамци и чадори под наем), организирање на забави, како и непосредно вршење на забавни и слични дејности кои служат за разонода и рекреација на гостите (издавање на спортски реквизити и сл.).

Угостителскиот дуќан не може, во рамките на дополнителната дејност, да врши услуги и на трети лица.

**Член 12**

Угостителскиот дуќан работи врз основа на одобрение.

**Член 13**

Самостојниот угостител самостојно и трајно ја врши угостителската дејност што е предмет на работењето на угостителскиот дуќан.

Самостоен угостител може да врши угостителска дејност и само за определено време во текот на годината (за време на туристичката сезона и сл.).

**Член 14**

Угостителски дуќан може да основа лице што ги исполнува следните услови:

1) да е деловно способен;

2) да има пропишана стручна спрема најмалку на квалификуван угостителски работник или да е стручно оспособено за вршење на угостителска деј-

ност и да ги исполнува општите здравствени услови;

3) да е државјанин на СФРЈ;

4) да не му е забрането самостојно вршење на угостителска дејност со правосилна судска пресуда или со решение за прекршок, односно да не е осудуван за кривично дело против народот и државата и стопанството;

5) тоа или член на неговото потесно семејство, што живее во заедничко домаќинство, да немаат угостителски дуќан на територијата на СФРЈ;

6) да има деловни простории кои одговараат на пропишаните технички услови во поглед на изградбата, уредите, опремата и здравствено-техничките услови пропишани за определениот вид на угостителски дуќан;

7) да не е во работен однос и да не врши друга самостојна дејност;

8) да ги исплатило стасаните придонеси и даноци.

Како член на потесното семејство, во смисла на точка 5 од овој член, се сметаат: брачниот другар, децата, посвоениците, родителите и посвоителите, ако живеат во заедничко домаќинство со лицето што основа односно има угостителски дуќан.

**Член 15**

Одобрение за основање на угостителски дуќан издава општинскиот орган на управата, надлежен за работите на угостителството.

Одобрението особено содржи:

а) личното име на самостојниот угостител;

б) видот на угостителската дејност што ќе биде предмет на работа на угостителскиот дуќан, односно видот на угостителскиот дуќан;

в) деловното седиште на угостителскиот дуќан;

г) обврската угостителскиот дуќан да почне со работата во рок од 6 месеци;

д) означување дали угостителските услуги се вршат во текот на целата година или само во определено време (сезонски или слично).

Ако се основа заеднички угостителски дуќан, одобрението за основање мора да ги содржи личните имиња на сите основачи.

**Член 16**

Издавањето на одобрение за основање на угостителски дуќан не може да се одбие ако лицето ги исполнува условите пропишани со овој закон.

Ако одобрението за основање на угостителски дуќан се издаде на лице чие место на живеење е на подрачјето на друга општина, органот на управата надлежен за работите на угостителството, е должен, во рок од 8 дена од издавањето на одобрението, да го извести органот на управата надлежен за работите на угостителството на таа општина.

**Член 17**

Секој угостителски дуќан мора да биде запишан во регистарот на угостителските дуќани.

Регистарот го води општинскиот орган на управата што го издало одобрението.

Уписот на угостителскиот дуќан во регистарот се врши по службена должност, во рок од 10 дена од денот на издавањето на одобрението за основање на угостителски дуќан.

Со запишувањето во регистарот угостителскиот дуќан се смета за основан.

Се овластува Комитетот за туризам и угостителство да го пропише начинот на водењето и образот на регистарот.

**Член 18**

Стручната подготовка се докажува со свидетелство за завршено угостителско училиште и положен завршен испит, односно со свидетелство за положен стручен испит за квалификуван работник од угостителска струка.

Стручната оспособеност се утврдува со проведување од страна на посебна комисија.

Се овластува Републичкиот секретаријат за труд во согласност со Комитетот за туризам и угостителство да го пропише составот на комисијата и начинот на проверувањето на стручната способност, како и програмата врз основа на која ќе се врши проверувањето.

#### Член 19

Угостителскиот дуќан задолжително има свое деловно седиште.

Угостителски дуќан може да има само едно деловно седиште.

Како деловно седиште се смета местото означено во одобрението за основање на угостителски дуќан.

Угостителскиот дуќан дејноста ја врши во деловни простории.

#### Член 20

Деловните простории мораат да бидат во местото определено како деловно седиште на угостителскиот дуќан.

За вршење на угостителски услуги угостителските дуќани можат до деловните простории, зависно од локалните урбанистички прописи, да уредат летни бавчи со претходно одобрение од општинскиот орган на управата, надлежен за работите на угостителството.

#### Член 21

Самостојниот угостител може да изврши промена на деловните простории и на деловното седиште на угостителскиот дуќан.

Промена на деловните простории во иста општина самостојниот угостител може да изврши по претходно одобрение на општинскиот орган надлежен за работите на угостителството.

Во случај на промена на деловното седиште на угостителскиот дуќан од една во друга општина, одобрението за основање на угостителскиот дуќан престанува да важи со поднесувањето на одјава.

#### Член 22

Угостителскиот дуќан може да врши услуги само во рамките на угостителската дејност означена во одобрението за основање.

#### Член 23

Угостителскиот дуќан работи под фирма во која е содржано личното име на самостојниот угостител и видот на угостителскиот дуќан. На фирмата можат да се внесат и други ознаки.

На фирмата на здружениот угостителски дуќан мора да биде назначено дека е здружен угостителски дуќан и личното име најмалку на еден од основачите. Називот под кој угостителскиот дуќан работи мора да биде истакнат над или покрај влезот на деловната просторија.

#### Член 24

Угостителскиот дуќан е должен да ја врши угостителската дејност во согласност со деловните обичаи во угостителството како и да врши угостителски услуги што спаѓаат во предметот на неговото работење.

Во деловната просторија на видно место мора да биде истакнат ценовник на услугите што ги врши дуќанот.

По барање на потрошувачот, угостителскиот дуќан е должен да му издаде сметка за извршената услуга.

#### Член 25

Угостителскиот дуќан е должен да биде отворен во определено работно време.

Работното време од претходниот став го прописува општинското собрание.

#### Член 26

Самостојниот угостител, на кого му е издадено одобрението за основање на угостителски дуќан, лично го води угостителскиот дуќан и ги врши работите во него.

#### Член 27

По исклучок, самостојниот угостител може, врз основа на одобрение, преку раководител, да го води односно привремено да го запре водењето на угостителскиот дуќан:

- 1) за време на болест;
- 2) за време на користење на одмор или отсуство по кој и да било друг основ;
- 3) за време на отслужување на воена обврска или вршење на друга јавна служба;
- 4) во случај на губење на деловната просторија без негова вина, како и при вршењето на поголеми поправки на деловните простории или опремата;
- 5) во случај на притвор;
- 6) во случај на издржување казна затвор до 6 месеци.

Водење преку раководител, односно привремено запирање во случај од претходниот став, може да се одобри само додека постојат тие причини, а најдолго до една година.

По исклучок, во случаите од точката 1 и 3 од претходниот став, општинскиот орган на управата, надлежен за работите на угостителството, може да го продолжи овој рок додека постојат тие причини.

Раководителот мора да ги исполнува условите од точките 1, 2, 3, 4, 5 и 7 на член 14 од овој закон.

Одобрението од став 1 на овој член не е потребно ако привременото запирање на водењето на угостителскиот дуќан трае помалку од 8 дена.

#### Член 28

Одобрението за водење преку раководител односно за привременото запирање на угостителскиот дуќан го издава, по барање на самостојниот угостител, општинскиот орган на управата надлежен за работите на угостителството.

Привременото запирање мора да се објави на влезната врата на деловната просторија.

#### Член 29

Самостојниот угостител е должен да го пријави продолжувањето на водењето на угостителскиот дуќан на општинскиот орган на управата надлежен за работите на угостителството, во рок од 8 дена од престанокот на причината поради која настанало привременото запирање.

#### Член 30

Угостителскиот дуќан престанува:

- 1) со смртта на самостојниот угостител;
- 2) со одјавување;
- 3) со огласување престанок на угостителскиот дуќан;
- 4) по силата на законот.

Престанокот на угостителскиот дуќан се утврдува со посебно решение за престанок.

Решението од претходниот став се донесува во рок од 10 дена од настапувањето на основата за престанок.

Угостителскиот дуќан се брише од регистарот на угостителските дуќани по правосилноста на решението за неговиот престанок, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Со бришењето од регистарот угостителскиот дуќан престанува со работа.

Со смртта или со настапување на основите за престанок по силата на законот кај еден од самостојните угостители во заедничкиот угостителски дуќан, другите основачи можат да продолжат со водењето на дуќанот. Тие се должни, во рок од 15 дена од настапувањето на тие околности, да го из-



вестат за тоа општинскиот орган што го води регистарот за да се изврши соодветна измена во регистарот.

#### Член 31

Одјавувањето на угостителскиот дуќан се врши писмено или со изјава на записник пред органот што го издал одобриението за основање на дуќанот.

#### Член 32

Општинскиот орган на управата, надлежен за работите на угостителството, ќе донесе решение за престанок на угостителски дуќан ако:

- 1) дополнително утврди дека самостојниот угостител одобриението за основање на угостителски дуќан го добил врз основа на лажни документи;
- 2) судот на честа на Стопанската комора утврди потешки повреди на деловните обичаи на угостителскиот дуќан.

#### Член 33

Угостителскиот дуќан престанува по силата на законот ако самостојниот угостител:

- 1) ја изгуби деловната способност, освен во случаите од член 34;
- 2) со правосилна судска пресуда биде осуден на забрана на вршење угостителска дејност;
- 3) со правосилно решение на судијата за прекршоци му се одземе одобриението за вршење на угостителска дејност;
- 4) биде осуден на издржување казна затвор во траење подолго од 6 месеци или казна строг затвор;
- 5) не почне со работа за време од 6 месеци од денот на издавањето на одобриението за вршење на угостителска дејност;
- 6) засновал работен однос или врши друга самостојна стопанска дејност;
- 7) престане да ги исполнува пропишаните законски услови;
- 8) ако самостојниот угостител стапи во заеднички угостителски дуќан, или ако основа договорна организација на здружениот труд.

#### Член 34

Во случај на смрт или губење на деловната способност на самостојниот угостител неговиот брачен другар или малолетните деца можат да продолжат со водењето на угостителскиот дуќан сами или преку раководител.

#### Член 35

Продолжувањето на водењето на угостителскиот дуќан од претходниот член задолжително се пријавува на органот на управата надлежен за работите на угостителството на општината на чие подрачје се наоѓа деловното седиште на дуќанот, во рок од 3 месеци од смртта односно губењето на деловната способност на самостојниот угостител.

Кон пријавата од претходниот став се прилага:

- 1) извод од матичната книга на умрените за смртта на самостојниот угостител;

- 2) докази дека брачниот другар односно раководителот ги исполнува условите од точка 1, 2, 3, 4, 5 и 7 од член 14 на овој закон.

Општинскиот орган на управата, надлежен за работите на угостителството, со решение ќе го одобри продолжувањето на водењето на угостителскиот дуќан од брачниот другар односно малолетните деца, ако за тоа се исполнети пропишаните услови. Одобриението за продолжување водењето на угостителскиот дуќан може да се даде и во текот на отказниот рок за престанок на работниот однос на брачниот другар односно на малолетните деца.

#### Член 36

Брачниот другар, односно малолетните деца кои, во рокот од став 1 на претходниот член, не го пријават продолжувањето на водењето на угостителскиот дуќан го губат правото на продолжување водењето на угостителскиот дуќан.

#### Член 37

Заеднички угостителски дуќан можат да основаат најмногу три самостојни угостители.

Лицата што основаат заеднички угостителски дуќан мораат да ги исполнуваат условите пропишани за основање и работење на угостителски дуќан, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Како заеднички угостителски дуќан не може да се основа: бифе, кебапчилица и чајџилица.

#### Член 38

Лицата што основаат здружен угостителски дуќан со договор ги регулираат работните и другите меѓусебни односи.

Договорот за основање на заеднички угостителски дуќан мора да ги содржи:

- а) имињата на основачите, самостојните угостители;
- б) предметот на работењето;
- в) деловното седиште и деловната просторија;
- г) начинот на водење на заедничкиот угостителски дуќан;
- д) одредби за материјалната одговорност спрема трети лица;
- е) начинот на утврдување и распределба на доходот;
- ж) начинот и условите за истапување на одделни основачи од заедничкиот угостителски дуќан и за пристап на нови договорувачи;
- з) одредби за начинот на престанување на работата на заедничкиот угостителски дуќан.

### III. ДЕЛОВНА СОРАБОТКА НА САМОСТОЈНИОТ УГОСТИТЕЛ СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

#### Член 39

Самостојните угостители можат да засноваат долгорочна или привремена деловна соработка со организациите на здружен труд што вршат угостителска дејност (деловна соработка).

Предмет на деловната соработка може да биде вршење на угостителски услуги и други работи од дејноста на угостителскиот дуќан.

#### Член 40

Самостојниот угостител може со организација на здружен труд и друга организација или државен орган да договори вршење на определени угостителски услуги за нивни потреби, односно за потребите на членовите на нивните работни заедници.

Со договорот од претходниот став може да се предвиди самостојниот угостител да врши угостителски услуги во просториите на организацијата на здружен труд или органот, или на некое друго место (градилиште и сл.) надвор од деловните простории на угостителскиот дуќан на самостојниот угостител.

#### Член 41

Самостојниот угостител може, согласно со договор и закон, својот труд и средствата на трудот да ги здружува со организациите на здружен труд во различни облици на кооперација и во други видови деловна соработка, да учествува во управувањето со заеднички работи и во распределбата на доходот остварен со таа соработка.

#### Член 42

Деловната соработка од член 39, 40 и 41 на овој закон се засновува со писмен договор потврден од самоуправниот орган на организацијата на здружен труд, општествената организација или државниот орган.

#### IV. ДОГОВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ

##### Член 43

Самостојниот угостител може својот труд и своите средства да ги здружува со трудот на други лица во посебни организации на здружен труд (во натамошниот текст: договорни организации на здружен труд).

Самостојниот угостител може да го здружи својот труд и своите средства за работа со трудот на други лица само во една договорна организација на здружен труд.

Во договорните организации важат, во согласност со општите принципи за здружување на трудот и на општествените средства, во принцип еднакви самоуправни општествено-економски односи и општи услови на стопанисување како и во организациите на здружен труд.

##### Член 44

Договорните организации на здружен труд се основаат со посебен договор што го склучуваат самостојниот угостител и работниците што го здружуваат трудот во таа организација.

##### Член 45

Во договорната организација на здружен труд самостојниот угостител и лицата што го здружуваат својот труд ги регулираат меѓусебните односи со договорот за основање, со статут и со други општи акти на договорната организација на здружениот труд.

##### Член 46

Договорот за основање ги содржи особено:

- 1) фирма и назив на договорната организација на здружен труд;
- 2) седиштето;
- 3) дејноста што е предмет на работење на договорната организација на здружениот труд;
- 4) наведување и вредноста на средствата што самостојниот угостител ги вложува во договорната организација на здружениот труд;
- 5) правата и должностите на самостојниот угостител врз основа на здружувањето на трудот и на средствата за работа во договорната организација на здружениот труд;
- 6) правата и должностите на лицата, здружени врз основа на здружувањето на трудот во здружената организација на здружен труд;
- 7) начинот и роковите на отплатата на средствата што самостојниот угостител ги вложил во договорната организација на здружениот труд;
- 8) основите и мерилата за исплатувањето како и начинот на исплатување на делот на самостојниот угостител од доходот на договорната организација на здружениот труд што му припаѓа врз основа на вложените средства;
- 9) одговорноста на договорната организација на здружениот труд за обврски кон трети лица.

Фирмата на договорната организација на здружениот труд мора да се означува со кратенката „ДОЗТ“.

##### Член 47

Договорот за основање на договорната организација на здружен труд подлежи на одобрување од органот на управата, надлежен за работите на угостителството, на чие подрачје е седиштето на организацијата, а по добиеното мислење од општинскиот синдикален совет. При одобрувањето на договорот за основање, органот на управата надлежен за работите на угостителството, покрај неговата усогласеност со овој закон, цени дали самостојниот угостител ги исполнува условите за раководење со договорната организација на здружениот труд и дали средствата што самостојниот угостител ги вложува во договорната организација на здружениот труд, како и тој самиот и лицата со оглед

на својата стручност и на бројот, гарантираат дека оваа организација ќе биде способна за вршење на својата дејност.

Против решението на органот од став 1 на овој член дозволена е жалба на договорните страни или на општинскиот синдикален совет.

За жалбата решава надлежниот орган на управата.

До одобрувањето на договорот за основање, договорната организација на здружениот труд не може да започне со работење.

##### Член 48

Договорната организација на здружениот труд треба да се запише во регистарот кај окружниот стопански суд најдоцна во рок од 30 дена од одобрувањето на договорот за основање.

Со запишувањето во регистарот договорната организација на здружениот труд се здобива со својство на правно лице.

##### Член 49

Врз основа на договорот за основање самостојниот угостител и лицата донесуваат статут на договорната организација на здружениот труд.

Статутот на договорната организација на здружениот труд подлежи на одобрување од страна на општинското собрание.

##### Член 50

Средствата за основање и за започнување работата на договорната организација на здружениот труд, во согласност со договорот за основање, самостојниот угостител ги обезбедува на тој начин што ги вложува во договорната организација на здружениот труд или исклучиво ги дава само во закуп.

Пазарната вредност на средствата што самостојниот угостител ги вложува во договорната организација на здружениот труд мора да биде службено проценета.

Дел од средствата за основање и започнување со работа на договорната организација на здружениот труд можат да обезбедат и организации на здружениот труд, општините и Републиката како и други општествено-правни лица врз основа на начелата што важат за здружување на средствата во организации на здружен труд.

##### Член 51

Правата и должностите на самостојниот угостител се утврдуваат, во согласност со законот, во договорот за основање, статутот и во други општи акти на договорната организација на здружениот труд. Правата и должностите на самостојниот угостител, кои во согласност со законот или со договорот за основање се утврдени во статутот на договорната организација на здружениот труд, можат да се изменат само со неговата согласност.

Додека самостојниот угостител ги држи своите средства вложени во договорната организација на здружениот труд, тој раководи со работењето на оваа организација, освен ако учеството на неговите средства падне под минимумот што е утврден со овој закон.

Ако самостојниот угостител поради болест, долго отсуство или од други причини одредено време не може да ги врши своите задачи, може да одреди заменик кој за тоа време ќе раководи со договорната организација на здружениот труд во согласност со законот, договорот за основање и статутот. Заменикот мора да ги исполнува условите за раководење со договорната организација на здружениот труд. За одредувањето на заменик треба во рок од 8 дена да се извести надлежниот општински орган на управата.

Ако самостојниот угостител ги отуѓи своите средства што ги вложил во договорната организација на здружениот труд, правата и должностите од претходните ставови може да ги преземе новиот сопственик, доколку ги исполнува условите за раководење со организацијата.

#### Член 52

Над средствата што ги вложил во договорната организација на здружениот труд, на самостојниот угостител му се обезбедува правото на сопственост на начин утврден со овој закон и со договорот за основање.

Вложените средства му се отплатуваат на самостојниот угостител на начин и во рокови кои, во согласност со овој закон, се пропишани во договорот за основање. Со ова отплатување сразмерно му се намалуваат правата на самостојниот угостител што тој ги има врз основа на сопственоста. Овие права се раснат кога во целост ќе се отплатат вложените средства.

Отплатата на вложените средства за работа му се пресметува на самостојниот угостител од вкупниот приход на договорната организација на здружениот труд и тоа најмалку во износот кој одговара на амортизација, пресметана врз основа на прописите за стапките на амортизацијата, кои се пропишани за основните организации на здружен труд. Меѓутоа, стапките утврдени во договорот за основање, не можат да бидат повисоки од максимално дозволената амортизација, која важи за основните организации на здружениот труд за пресметување на републичкиот данок на доходот.

Отплатата на вложените средства од ставовите 2 и 3 на овој член може да се изврши откако на работниците и на самостојниот угостител ќе им се исплатат личните доходи, утврдени со самоуправни спогодба односно со општествен договор.

За валоризација на вложените средства за работа согласно се применуваат прописите за утврдувањето и пресметувањето на вкупниот приход и доход на организацијата на здружен труд.

Начинот и условите на отплатување на другите средства, што ги вложил самостојниот угостител и кои немаат карактер на средства за работа, се утврдуваат со договорот за основање.

За средствата, вложени во договорната организација на здружениот труд, самостојниот угостител не плаќа данок од имотот.

#### Член 53

Надвор од одредбите на член 52, став 3 од овој закон, договорната организација на здружениот труд пресметува амортизација во согласност со општите важечки прописи.

#### Член 54

Ако така е утврдено во договорот за основање, самостојниот угостител може да си ги земе вложените средства од договорната организација на здружениот труд, меѓутоа, притоа тој има право само на неотплатениот дел односно на оној физички дел од градежните објекти и опремата за работа, кој одговара на вредноста на уште неотплатените средства.

#### Член 55

Средствата што самостојниот угостител ѝ ги издава на договорната организација на здружениот труд исклучиво само во закуп (член 50), можат да претставуваат само земјишта и згради и тоа во целост или само нивен одделен дел. Овие средства не се отплатуваат.

Средствата од став 1 на овој член на самостојниот угостител не му даваат право на учество во распределбата на доходот на договорната организација на здружен труд.

За средствата од став еден на овој член во договорот за основање треба, покрај другите услови на користење, да се утврди и рокот на закупот, ви-

сината, времето и начинот на плаќање на закупнината.

Сè додека самостојниот угостител раководи со договорната организација на здружен труд, тој не смее од организацијата да зема средства и не може да го откаже закупот на средствата од став 1 на овој член. По овој период тој може да ги повлече средствата, односно да го откаже закупот, само во рамките на отказниот рок утврден со договорот за основање и кој не може да биде пократок од една година.

Ако во времето на закупот на средствата од став 1 на овој член вредноста на овие средства се зголеми заради адаптација, доградба или други инвестициони зафати, кои се финансираат од општествени средства, зголемената вредност на овие недвижности претставува општествена сопственост.

Со договорот се утврдува начинот на пресметување на деловите на сопственоста на средствата од претходниот став, како и условите под кои овие средства можат, по престанувањето на закупот, во целост да преминат во сопственост на самостојниот угостител или на договорната организација на здружениот труд.

#### Член 56

За своите обврски договорната организација на здружен труд одговара со сите свои средства во согласност со прописите, кои важат за организациите на здружен труд.

Самостојниот угостител гарантира за обврските на договорната организација на здружен труд до вредноста на средствата што тој ги има вложено во таа организација.

За обврските на договорната организација на здружен труд гарантираат во согласност со договорот и организации кои во неа вложиле средства врз основа на член 50 од овој закон, но најмногу до висината на вложените средства.

#### Член 57

Самостојниот угостител и работните луѓе од договорната организација на здружен труд имаат право на дел од доходот на оваа организација, кој им припаѓа во согласност со општите начела за распределба на доходот како личен доход и како средства за заедничка потрошувачка, и тоа во висина која одговара на нивниот индивидуално количество на трудот како и на нивниот вистински придонес во зголемувањето на доходот на организацијата и на вкупниот општествен приход со вложувањето на општествени средства во проширената репродукција.

Личните доходи од претходниот став се утврдуваат врз основа на начелата и мерилата на самоуправниот спогодба, што ја склучиле организациите на здружениот труд од соодветната дејност.

Со договорот за основање на самостојниот угостител можат да му се утврдат посебни дополнителни мерила за утврдување на делот од доходот што му припаѓа како негов личен доход (работа подолга од редовното работно време, подготовка на работниот процес, негово задолжително присуство на работното место, како и негови посебни придонеси во резултатот на заедничката работа).

#### Член 58

Кога од вкупниот приход на договорната организација на здружен труд ќе се одбијат материјалните трошоци на работењето, амортизацијата, отплатата од член 52 од овој закон, личните доходи од член 57 на овој закон како и другите обврски и трошоци што организацијата ги покрива и ги надоместува од доходот, остатокот од вкупниот приход (во натамошниот текст: приход) се распределува на дел кој му припаѓа на самостојниот угостител врз основа на вложените средства и на дел со кој управуваат работниците заедно со самостојниот угостител врз основа на заедничкиот труд.

Дел од доходот кој му припаѓа на самостојниот угостител, врз основа на вложените средства, се пресметува во проценти од вредноста на неотплатениот дел на вложените средства. Процентот, начинот, како и роковите на исплатување се утврдуваат со договорот за основање.

Дел од доходот кој му припаѓа на самостојниот угостител врз основа на претходниот став, треба да биде утврден во договорот за основање на тој начин, што неговата годишна висина не ќе преминува 50% од доходот на организацијата.

По исклучок, може да се утврди и повисок процент, ако процентот на остварениот доход од претходниот став не ја достига двојната висина на каматите што би ги признале банките на овие средства за долгорочно орочени штедни влогови. Во тој случај отплатата не може да ја премине двојната висина на каматата пресметана на тој начин.

Со општествен договор, што го склучува Извршниот совет на СРМ, соодветниот орган на Стопанската комора на Македонија и соодветниот орган на републичките синдикати, можат да се утврдат одделни дејности во кои висината на процентот од претходниот став може да биде и повисока.

#### Член 59

Во поглед на стопанисувањето со делот од доходот со кој управуваат работниците заедно со самостојниот угостител врз основа на заедничка работа, важат истите начела како и за организациите на здружен труд. Овој доход се распределува на дел за проширување на материјалната основа на нивната работа и подигање на нивната работна способност, како и за потребните резерви.

Средствата, кои во смисла на претходниот став или од други извори се вложуваат во проширување на материјалната основа на договорната организација на здружен труд, во подигањето на работната способност на работниците како и за нужните резерви, претставуваат општествена сопственост. Приходот, остварен врз основа на таквите вложувања, претставува составен дел на приходот за кој одлучуваат работниците во согласност со одредбите на законот и тој претставува основа за нивните права по основ на минатиот труд.

#### Член 60

Општествените средства што се создаваат во договорната организација на здружениот труд од остатокот на приходот како и од други извори во книговодството на организацијата се искажуваат одделно.

#### Член 61

Средствата од отплатата по член 52 од овој закон како и средствата што му припаѓаат од делот на доходот на договорната организација на здружениот труд, како и другите свои средства што му припаѓаат од работењето на оваа организација, самостојниот угостител може повторно да ги вложи во договорната организација на здружен труд.

Самостојниот угостител може да вложи во договорната организација на здружен труд по нејзиното основање и други свои средства, ако таквото вложување е предвидено во договорот за основање.

Средствата што угостителот според став 1 од овој член ги вложува во договорната организација на здружен труд, се ослободуваат од плаќањето на данок.

За вложувањето на средствата на самостојниот угостител во договорната организација на здружен труд по нејзиното основање самостојниот угостител и работниците склучуваат посебен договор, како додаток на договорот за основање. Овој договор подлежи на одобрување од органот на управата, надлежен за работите на угостителството.

#### Член 62

Ако делот на вредноста на средствата на самостојниот угостител во договорната организација на здружен труд се намали заради отплата на вложе-

ните средства или поради тоа што угостителот повторно не вложил или недоволно вложил во организацијата, така што неговото учество биде под 10% од вредноста на вкупниот деловен фонд на организацијата, договорната организација на здружениот труд го губи својот дотогашен статус и станува организација на здружен труд.

Сè додека средствата што самостојниот угостител ги вложил во договорната организација на здружен труд при нејзиното основање во целост не се исплатени, измена на статусот според претходниот став е можна само со негова согласност.

Одлуката за измена на статусот на договорната организација на здружен труд ја донесува работната заедница при потврдувањето на завршната сметка, со која се утврдува состојбата од став 1 на овој член, а е должна да ја поднесе во рок од 30 дена до окружниот стопански суд за запишување во регистарот. Доколку работната заедница ваква одлука не донесе во рок од 60 дена по потврдувањето на завршната сметка, општинскиот орган на управата донесува решение за измена на статусот, кое ја заменува одлуката на работната заедница.

Со запишувањето на одлуката односно решението од претходниот став во регистарот се гаснат правата на самостојниот угостител што му припаѓаат врз основа на вложените средства според овој закон, освен правото и натаму да е деловен раководител на организацијата на здружен труд, но најмногу за период од една година. По истекот на овој период за него важат прописите за реизбор на лицата на раководни работни места во организациите на здружен труд.

Преостанатите средства на самостојниот угостител се отплатуваат врз основа на одредбите од член 52 на овој закон.

#### Член 63

Деловните одлуки што се однесуваат на тековното работење на договорната организација на здружен труд, ги донесува самостојниот угостител во согласност со договорот за основање.

За позначајните работи што се однесуваат на статусот и работењето на договорната организација на здружениот труд, самостојниот угостител решава во согласност со работниците.

Како позначајни работи, во смисла на овој закон, особено се сметаат:

- разрешувањето на работниците како и примањето и разрешувањето на работници на раководни работни места;
- утврдувањето на основните начела на деловната политика и внатрешната организација;
- економските програми и планови како и мерките за нивното спроведување;
- земање на кредити;
- здружување на средства односно заедничко вложување со средствата на други општествено-правни лица;
- инвестициони програми и програми на инвестиционото одржување.

Доколку при донесувањето на одлуката од претходниот став не се постигне согласност меѓу самостојниот угостител и работниците, спорното прашање му се поднесува на решавање на судот за самоуправни спорови.

Работите од став 1 на овој член се утврдуваат со договорот за основање на договорната организација.

#### Член 64

За работите на стопанисувањето и управувањето со општествените средства како и за други работи, за кои во овој закон или во договорот за основање не е определено поинаку, решава работната заедница како целина во согласност со начелата што важат за самоупраувањето во организациите на здружен труд.

Ако самостојниот угостител смета дека заклучокот, кој е донесен во смисла на претходниот став,

е во спротивност со договорот за основање односно со деловниот интерес на договорната организација на здружениот труд, може привремено да го запре неговото извршување. Ваквиот заклучок самостојниот угостител е должен веднаш да му го поднесе на решавање на судот за самоуправни спорови.

#### Член 65

Во случај на трајна работна неспособност или смрт на самостојниот угостител, правата и должностите што му припаѓаат врз основа на овој закон и договорот за основање по основ на вложените средства, може да ги преземе еден од членовите на неговото потесно семејство односно наследниците, што ги исполнува условите за деловно раководење со договорната организација на здружен труд.

Доколку ниту едно од лицата од претходниот став не ги исполнува условите за деловно раководење, односно ниту еден не ги преземе правата и должностите на самостојниот угостител, работната заедница може да именува раководител кој ќе раководи со работењето на договорната организација на здружен труд, додека не се исплатат вложените средства на самостојниот угостител односно додека не настапи случајот од член 62 на овој закон. За времето додека со работењето на договорната организација на здружен труд раководи раководител, на лицата од став 1 на овој член им припаѓаат сите материјални права што би ги имал самостојниот угостител врз основа на вложените средства.

Ако работната заедница не именува раководител од претходниот став во рок од 60 дена, раководителот го именуваат носителите на правото од став 1 на овој член.

Во случај раководителот да не е именуван во рок од 90 дена од денот кога настапила трајната работна неспособност или смртта на самостојниот угостител, работната заедница на договорната организација на здружен труд донесува одлука во согласност со собранието на општината, за трансформирање во организација на здружен труд или за покренување постапка за редовна ликвидација. Ако договорната организација на здружен труд се трансформира во организација на здружен труд, неотплатените средства на самостојниот угостител на наследниците им се исплатуваат врз основа на одредбите од член 52 на овој закон.

#### Член 66

Се овластува Републичкиот секретар за финансии во согласност со Комитетот за туризам и угостителство да донесе прописи за водење на деловни книги, благајна, магацинска евиденција како и за другите услови на работењето на договорната организација на здружен труд.

#### Член 67

Самостојниот угостител, кој користи дополнителна работна сила од други лица над утврдениот број со овој закон, мора да организира договорна организација на здружен труд според начелата предвидени со овој закон.

#### Член 68

Угостителскиот дуќан што врши услуги на сместување се распределува во соодветна категорија според Правилникот за категоризација на угостителските објекти за сместување.

### V. КОРИСТЕЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ТРУД НА ДРУГИ ЛИЦА

#### Член 69

За вршење на угостителската дејност самостојниот угостител може, во исклучителни случаи да користи во ограничен број и дополнителен труд на други лица.

Дополнителен труд на други лица може да се користи во случај и под услови определени со овој закон.

#### Член 70

Самостојниот угостител кој користи дополнителна работа на други лица треба со нив да склучи договор за работа. Овој договор треба да биде во согласност со колективниот договор што го склучува соодветната синдикална организација и делегатите на самостојните угостители, здружени во Стопанската комора, односно во некоја друга општа асоцијација.

#### Член 71

На работникот, кој врши дополнителна работа во дуќанот на самостоен угостител, му следуваат лични примања и други надоместоци согласно со работниот договор врз база на колективниот договор како учество во постигнатиот доход на угостителскиот дуќан, а кој е соодветен на неговото индивидуално учество во извршената работа и неговиот личен придонес за постигнатите резултати во вкупната работа на угостителскиот дуќан.

Средствата за заедничка употреба, кои инаку припаѓаат на угостителската организација во организациите на здружениот труд, му се загарантирани на угостителскиот дуќан од претходниот став според одредбите на колективниот договор.

#### Член 72

На самостојниот угостител, кој при вршењето на угостителската дејност користи дополнителна работа на други лица, му припаѓа личен доход согласно со начелото на распределбата на трудот според мерилата одредени во општествениот договор.

#### Член 73

Кога од целокупниот приход на дуќанот ќе се одбијат материјалните трошоци на работењето, амортизацијата, доходот на работниците и личниот доход на самостојниот угостител (член 71 и 72 од овој закон) како и други, со закон утврдени обврски, остатокот на доходот му припаѓа на самостојниот угостител како негова добивка.

#### Член 74

Доколку целокупниот приход, остварен врз основа на работата на угостителскиот дуќан, не е доволен за со него во целост да се намират приходите одредени врз основа на член 71 и 72 од овој закон, тогаш приоритет за исплата на личните доходи имаат вработените во угостителскиот дуќан а потоа самостојниот угостител во износи утврдени врз основа на колективниот договор.

#### Член 75

Самостојниот угостител, кој врши угостителска дејност може, врз основа на договор за работа, да вработи:

- а) во бифе, Кебапчилица и чајдџилица до 2 работника;
- б) во другите угостителски дуќани до 5 работници.

Доколку бифето односно Кебапчилицата ги врши двата вида на услуги во една просторија, во која има сместено најмалку 10 маси, самостојниот угостител може да користи дополнителен труд од други лица до 5 работници.

Органот на управата на општината, надлежен за работите на угостителството, може да даде дозвола угостителскиот дуќан да може во посебни случаи (во празнични денови, по повод на некои приредби и сл.), да користи дополнителна работа и на други лица врз основа на договор за работа.

#### Член 76

Доколку годишната добивка на самостојниот угостител (член 73 од овој закон), намалена за износот на вкупните приходи на граѓаните, е поголема за три пати од просечниот годишен негов личен

доход по вработен во стопанството на СРМ, делот на вишокот според посебна прогресивна скала се издвојува и како средства на општествената акумулација наменски се користи за кредитирање развојот на угостителството, комуналните и слични стопански дејности.

Стапките за издвојување на зголемениот дел на вишокот од претходниот став и начинот на управување со така формираните средства се одредува со посебен закон.

Просечниот годишен нето личен доход по вработен во стопанството на СР Македонија се утврдува според податоците на Заводот за статистика на СР Македонија.

#### Член 77

Самостојниот угостител не мора да го издвои делот на вишокот од став 1 на член 76 од овој закон, доколку се вклучи во договорна организација на здружен труд според одредбите на овој закон, а го вложи делот од зголемената добивка во таа организација.

Доколку самостојниот угостител се вклучи во договорна организација на здружен труд, а делот од зголемената добивка од претходниот член веќе го уплатил, има право да му се врати уплатениот износ доколку тој го уплатил вишокот во рок од 12 месеци и доколку вратениот износ го употреби како свој влог во договорната организација на здружен труд.

#### Член 78

Дозвола за користење на дополнителна работа на други лица издава органот на управата на општината, надлежен за работите на угостителството, заедно со дозволата за вршење на угостителска дејност.

Доколку самостојниот угостител го промени видот на угостителскиот дуќан (во смисла на член 35 од овој закон), должен е во рок од 1 месец тоа да го пријави на органот на управата на општината надлежен за работите на угостителството.

Надлежниот орган на општината при каква и да било промена во смисла на претходниот став, ќе ја поништи старата и ќе издаде, по барање на самостојниот угостител, нова дозвола за користење на дополнителна работа на другите работници — со оглед на обемот и начинот на вршење на оваа дејност.

#### Член 79

За дополнителна работа на други лица во смисла на овој закон се смета и работата на членовите на потесното семејство во дуќанот на самостојниот угостител, доколку тоа е и нивно единствено или основно занимање.

#### Член 80

Како дополнителна работа не се смета работата на лица што изведуваат забавна програма во самостојниот угостителски дуќан, доколку се регистрирани како слободни уметници при Здружението на музичарите од забавна и народна музика на СРМ.

#### Член 81

Доколку повеќе самостојни угостители ги здружат својот труд и своите средства во заеднички угостителски дуќан, во смисла на член 37 од овој закон имаат право на дополнителен труд од други лица врз основа на договорот за работа и врз основа на одредбите од член 75 од овој закон, но најмногу до тројца работници.

### VI. ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА ОД СТРАНА НА ДОМАКИНСТВАТА

#### Член 82

Домаќинствата можат да ги користат своите станбени простории за вршење на услуги за сместување и исхрана на патници и туристи како и за услуги за исхрана на други лица — абонирци,

под услови определени со овој закон и прописите донесени врз основа на него.

Домаќинствата од претходниот став можат да издаваат најмногу 10 легла за сместување, односно да вршат услуги за исхрана најмногу на 10 лица.

Домаќинствата се должни, во просторијата во која се врши услугата, на видно место да ја истакнат категоријата на собата, цените на леглата и на услугите за исхрана.

Домаќинствата можат да вршат угостителски и други услуги и за потребите на организациите на здружен труд што вршат угостителска дејност.

Домаќинствата не можат да користат дополнителен труд на други лица кои не се членови на домаќинството.

#### Член 83

Под услуги за сместување се подразбира издавање на легла на патници и туристи за одмор или сместување за време на патување.

Под услуги за исхрана се подразбира издавање на топли и ладни јадења.

#### Член 84

Доколку вршењето на услуги на сместување и исхрана од страна на домаќинството го надминат со овој закон определениот број на легла и лица на исхрана, тоа мора да прибави одобрение за основање на угостителски дуќан.

#### Член 85

Просториите, опремата и уредите на домаќинствата од член 82 мораат да одговараат на основните здравствени и хигиенски услови.

#### Член 86

Домаќинствата издаваат соби непосредно или преку угостителски организации на здружен труд, туристички стопански организации односно туристички друштва и слично.

Општинското собрание може да пропише издавањето на соби од домаќинствата да се врши само на еден од начините предвидени во претходниот став.

За издавањето на соби преку угостителски организации на здружен труд, туристички организации односно туристички друштва и слично, домаќинствата склучуваат договор со организацијата на која ѝ го доверуваат издавањето на соби.

#### Член 87

Домаќинствата можат да издаваат соби и да вршат услуги на патници, туристи и абонирци ако тоа го пријават на општинскиот орган на управата, надлежен за работите на угостителството.

Во пријавата од претходниот став домаќинствата се должни да ја означат категоријата на собите и цените на леглата и на услугите за исхрана. Кон пријавата се прилага лекарско уверение дека членовите на домаќинствата не боледуваат од заразни болести.

Примената пријава се евидентира и за тоа на подносителот му се издава потврда.

#### Член 88

Органот од претходниот член ќе ја забрани дејноста на домаќинството ако услугите за сместување и исхрана ги врши спротивно на овој закон и врз него донесените прописи.

#### Член 89

Собранието на општината ќе ги пропише условите од член 85, како и категоризацијата на собите.

### VII. НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ

#### Член 90

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон врши општинскиот орган на управата, надлежен за работите на угостителството.

Ако некоја од дејностите од претходниот став се врши без одобрение од надлежниот орган односно без пријавување на тој орган, или такви дејности се вршат во спротивност со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него (неовластено вршење на определени дејности), надлежниот орган на инспекцијата ќе донесе решение со кое на самостојниот угостител ќе му забрани да ја врши таа дејност.

#### Член 91

Ако просториите, уредите или опремата на угостителскиот дуќан, пансионот или домаќинството не одговараат на пропишаните технички услови во поглед на изградбата, уредите или опремата или пропишаните здравствено-технички услови или категорија, надлежниот орган на инспекцијата ќе донесе решение со кое ќе нареди отстранување на утврдените недостатоци и ќе определи рок во кој тие недостатоци мораат да се отстранат.

Ако утврдените недостатоци не се отстранат во определениот рок, надлежниот орган на инспекцијата ќе донесе решение за забрана на користење на просториите, уредите и опремата наменети за вршење на угостителската дејност на самостојните угостители и домаќинствата.

#### Член 92

Примената на управните мерки од овој закон не ја исклучува примената на управните мерки предвидени во другите постојни прописи како и примената на казнените одредби од овој закон и другите прописи.

### VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

#### Член 93

Со парична казна од 5.000—15.000 динари ќе се казни за прекршок самостоен угостител:

- 1) кој врши угостителска дејност без одобрение (член 15);
- 2) кој за сместување издава поголем број легла од пропишаните во овој закон (член 10);
- 3) кој користи дополнителна работа на повеќе од пропишаниот број работници (член 75);
- 4) кој продолжи да врши угостителска дејност кога таа му престанала по силата на законот (член 33);
- 5) кој врши угостителска дејност и по истекот на со одобрението определеното време (член 13 став 2);
- 6) кој врши угостителска дејност надвор од деловната просторија како и уреди бавча без претходно одобрение (член 20);
- 7) кој врши угостителска дејност во деловно седиште односно деловни простории кои не се назначени во одобрението (член 19);
- 8) кој без одобрение изврши промена на деловните простории или деловното седиште и врши угостителска дејност (член 21);
- 9) кој го води угостителскиот дуќан преку раководител подолго отколку што е одобрено (член 27).

Со казна од став 1 на овој член ќе се изрече и заштитна мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на прекршокот.

#### Член 94

При изрекувањето на казните за прекршоците од член 93, точките 2, 3, 6, 8 и 9 од овој закон судијата за прекршоци ќе изрече и заштитна мерка забрана на самостојно вршење на угостителска дејност во траење од 6 месеци до 1 година.

#### Член 95

Со парична казна од 3.000 до 10.000 ќе се казни за прекршок самостоен угостител:

- 1) ако деловната просторија во која врши угостителска дејност не одговара на пропишаните технички

услови во поглед на изградбата, уредувањето и опремата или на пропишаните здравствено-технички услови (член 3, став 1 и 2 од Законот за угостителската дејност и минималните технички услови на угостителските објекти);

- 2) кој во угостителскиот дуќан продава производи и врши услуги кои не се вообичаени во угостителството (член 11);

3) кој не истакне назив под кој угостителскиот дуќан работи или не го истакне личното име на угостителот и видот на угостителскиот дуќан (член 23);

4) кој угостителската дејност не ја врши во согласност со деловните обичаи во угостителството и ако не врши угостителски услуги што спаѓаат во предметот на неговото работење (член 24, став 1);

5) кој не ги истакне цените на угостителските услуги или ако од потрошувачот наплати угостителска услуга по цена повисока од онаа што е истакнатата, или на барање од потрошувачот одбие да издаде сметка за извршената услуга (член 24, став 2 и 3);

6) кој угостителскиот дуќан не го држи отворен во определеното работно време (член 25);

7) кој не ќе го објави на влезната врата на деловната просторија привременото запирање (член 28 став 2);

8) кој не ќе го пријави продолжувањето на водењето на угостителскиот дуќан (член 29);

9) кој врши услуга на сместување во објект чија категорија не одговара на онаа во која е распореден (член 68).

#### Член 96

Со парична казна од 500—10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд која без договор засновува деловна соработка со самостоен угостител.

За прекршок од став 1 на овој член со парична казна од 1.000 динари ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд (член 41).

#### Член 97

Со парична казна од 1.000—5.000 динари ќе се казни за прекршок лице кое:

1) издава поголем број на легла и врши услуги на исхрана во поголем број од пропишаните со овој закон (член 82, став 2);

2) не ја истакне на видно место категоријата на собите, цените на услугите или не се придржува за истакнатите цени (член 82, став 3);

3) користи работа на лица што не се членови на домаќинството (член 82, став 5);

4) врши услуги на сместување и исхрана во простории на домаќинството кои не одговараат на пропишаните здравствено-хигиенски услови (член 85);

5) издава соби или врши услуга на исхрана на патници и туристи односно исхрана на абонири без пријавување (член 87).

При изрекувањето на казната за прекршок од овој член за точките 1, 3 и 5 судијата за прекршоци ќе изрече и заштитна мерка забрана на вршење на оваа дејност во траење од 1 до 3 години.

### IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 98

Самостојните угостители на постојните угостителски дуќани се должни да го сообразат своето работење со одредбите на овој закон во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Општинскиот орган на управата, надлежен за работите на угостителството, ќе го забрани вршењето на угостителската дејност на самостојниот угостител кој ќе го продолжи работењето спротивно на член 14 точка 5 и 7 од овој закон.

#### Член 99

Домаќинствата што според постојните прописи вршат услуги за сместување и исхрана, се долж-



ни да го сообразат своето работење со одредбите на овој закон во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 100

Програмата врз основа на која ќе се врши проверување на стручната оспособеност, начинот на проверувањето и составот на комисијата ќе се пропише најдоцна во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 101

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за угостителска дејност на граѓаните и за минималните технички услови во угостителските објекти — пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 21/69).

#### Член 102

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

376.

Врз основа на Амандманот VI, точка 1, став 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 9 октомври 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 9 октомври 1973 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1973 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распоредот на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1973 година „Службен весник на СРМ“, број 8/73, во точка 1, став 1 износот „51.000.000“ се заменува со износот „56.000.000“, а во потточката 2 износот „39.520.000“ се заменува со износот „44.520.000“.

2. Во точка 3 процентот „75“ се заменува со процентот „79“, а процентот „25“ се заменува со „21“.

3. Во Распоредот на девизите за 1973 година, кој е составен дел на одлуката, се вршат следниве измени:

1) Во редниот број 16, алинеја 2 износот „1.600.000“ се заменува со износот „6.600.000“, а износот „2.600.000“ со износот „7.600.000“.

2) Вкупниот износ во распоредот на девизите „49.250.000“ се заменува со износот „54.250.000“.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2367  
10 октомври 1973 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

377.

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, став 1 и точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 9 октомври 1973 година,

и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 9 октомври 1973 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ОПЕРАТИВНИОТ ПЛАН ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ОБНОВА НА ОСНОВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ СЛУЖБИ ЗА МАЈКИ И ДЕЦА ВО КРАИШНАТА ПОГОДЕНИ СО ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО БОСАНСКА КРАИНА, ПОТПИШАН НА 29 ДЕКЕМВРИ 1972 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД, НА 10 НОЕМВРИ 1972 ГОДИНА ВО КОПЕНХАГЕН И НА 13 НОЕМВРИ 1972 ГОДИНА ВО НЕИ-СИР-СЕН

#### I

Собранието на Социјалистичка Република Македонија дава согласност на Предлогот за ратификација на Оперативниот план за проектот за обнова на основните здравствени служби за мајки и деца во краишната погодени со земјотресот во Босанска Краина, потпишан на 29 декември 1972 година во Белград, на 10 ноември 1972 година во Копенхаген и на 13 ноември 1972 година во Неи-Сир-Сен.

#### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2365  
10 октомври 1973 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

378.

Врз основа на член 4, став 3 од Законот за театрите и другите сценско-уметнички установи („Службен весник на СРМ“, број 16/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 9 октомври 1973 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 9 октомври 1973 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

#### I

Се потврдува Статутот на Македонската филхармонија што го донесе Работната заедница на Филхармонијата на седницата од 12. I. 1972 година.

#### II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2369  
10 октомври 1973 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.



**ПОСЕБЕН ДЕЛ**  
**НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ**  
**ЗА 1972 ГОДИНА**

**РАЗДЕЛ 1 — СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА**  
**МАКЕДОНИЈА**

| Број на<br>позиција                         | Распоред-<br>на група<br>или под-<br>група | ОСНОВНА И ПОВЛИСКА НАМЕНА                                          | Предви-<br>дено по<br>буџетот | Предвиде-<br>но по до-<br>полнител-<br>ните из-<br>мени | Извршено          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                           | 2                                          | 3                                                                  | 4                             | 5                                                       | 6                 |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>      |                                            |                                                                    |                               |                                                         |                   |
| 1                                           | 07—2—1                                     | За редовна дејност                                                 | 6.086.000                     | 6.086.000                                               | 6.086.000         |
| 2                                           | 07—2—2                                     | Лични примања на избраните лица од Собранието на СРМ               | 8.562.000                     | 8.562.000                                               | 8.562.000         |
| 3                                           | 07—2—2                                     | Патни и дневни трошоци на избраните лица од Собранието на СРМ      | 1.500.000                     | 1.500.000                                               | 1.500.000         |
| 4                                           | 07—2—3                                     | Паушали за пратеници                                               | 1.632.000                     | 1.632.000                                               | 1.632.000         |
| 5                                           | 07—2—3                                     | Трошоци за директни и специјални телефони                          | 130.000                       | 130.000                                                 | 130.000           |
| 6                                           | 07—2—2                                     | Печатење на стенографски белешки                                   | 120.000                       | 120.000                                                 | 120.000           |
| 7                                           | 07—2—2                                     | Трошоци за приеми и пречеци                                        | 200.000                       | 200.000                                                 | 200.000           |
| 8                                           | 07—2—2                                     | Трошоци за анализи и студии                                        | 100.000                       | 100.000                                                 | 100.000           |
| 9                                           | 07—2—2                                     | Трошоци за Комисијата за уставни прашања                           | 400.000                       | 410.000                                                 | 410.000           |
| 10                                          | 07—2—2                                     | Трошоци за одржување на патничките возила                          | 80.000                        | 80.000                                                  | 80.000            |
| 11                                          | 07—2—2                                     | Трошоци за декорација на зградата за државни празници              | 10.000                        | 10.000                                                  | 10.000            |
| 12                                          | 07—2—2                                     | Трошоци за преведување на албански и турски јазик                  | 50.000                        | 50.000                                                  | 50.000            |
| 13                                          | 07—2—2                                     | Трошоци за надворешни лица што учествуваат во телата на Собранието | 90.000                        | 90.000                                                  | 90.000            |
| 14                                          | 07—2—2                                     | За прослава на 100-годишнината од раѓањето на Гоце Делчев          | 1.000.000                     | 1.000.000                                               | 1.000.000         |
| <b>14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ</b>          |                                            |                                                                    |                               |                                                         |                   |
| 15                                          | 14—2—21                                    | За набавка на опрема                                               | 2.000.000                     | 2.000.000                                               | 2.000.000         |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 1</b><br>(позиции 1 до 15) |                                            |                                                                    | <b>21.960.000</b>             | <b>21.970.000</b>                                       | <b>21.970.000</b> |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>           |                                            |                                                                    |                               |                                                         |                   |
| За редовна дејност                          |                                            |                                                                    | 6.086.000                     | 6.086.000                                               | 6.086.000         |
| За посебни намени                           |                                            |                                                                    | 15.874.000                    | 15.894.000                                              | 15.894.000        |
| <b>ВКУПНО:</b>                              |                                            |                                                                    | <b>21.960.000</b>             | <b>21.970.000</b>                                       | <b>21.970.000</b> |

**РАЗДЕЛ 2 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ**

**ГЛАВА 1. ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ**

**07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ**

|    |        |                                                                                          |           |           |           |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 16 | 07—2—1 | За редовна дејност                                                                       | 4.610.000 | 4.610.000 | 4.610.000 |
| 17 | 07—2—2 | Лични примања на избраните лица од Собранието на СРМ и на именуваните од Извршниот совет | 2.783.000 | 2.783.000 | 2.783.000 |
| 18 | 07—2—2 | Трошоци за директни и специјални телефони                                                | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
| 19 | 07—2—2 | Патни и дневни трошоци на избраните и именуваните лица                                   | 210.000   | 210.000   | 210.000   |
| 20 | 07—2—2 | Надоместок за надворешни соработници                                                     | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 21 | 07—2—2 | Трошоци за приеми и пречеци                                                              | 230.000   | 230.000   | 230.000   |
| 22 | 07—2—2 | Трошоци за одржување на објектите за потребите на Републиката                            | 2.453.000 | 2.453.000 | 2.453.000 |
| 23 | 07—2—2 | Дотација на Клубот на пратениците                                                        | 50.000    | 50.000    | 50.000    |

| 1                                                   | 2       | 3                                                                              | 4          | 5          | 6          |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ</b>                  |         |                                                                                |            |            |            |
| 24                                                  | 14—2—21 | За откуп и изградба на станови                                                 | 1.200.000  | 1.200.000  | 1.200.000  |
| 24-1                                                | 14—2—21 | За набавка на опрема                                                           | 130.000    | 130.000    | 130.000    |
| <b>17 — БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ</b>    |         |                                                                                |            |            |            |
| 25                                                  | 17—2    | За намирување на обврските направени по повод прославата на народното востание | 300.000    | 300.000    | 300.000    |
| 26                                                  | 17—2    | За отплата на анuitети                                                         | 1.270.000  | 1.270.000  | 1.270.000  |
| ВКУПНО ГЛАВА 1<br>(позиции 16 до 26)                |         |                                                                                | 13.326.000 | 13.326.000 | 13.326.000 |
| <b>ГЛАВА 2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО</b> |         |                                                                                |            |            |            |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>              |         |                                                                                |            |            |            |
| 27                                                  | 07—2—1  | За редовна дејност                                                             | 710.000    | 710.000    | 710.000    |
| 28                                                  | 07—2—2  | За пречек на гости                                                             | 3.000      | 3.000      | 2.250      |
| 29                                                  | 07—2—2  | За користење на патнички возила                                                | 3.000      | 3.000      | 2.250      |
| ВКУПНО ГЛАВА 2<br>(позиции од 27 до 29)             |         |                                                                                | 716.000    | 716.000    | 714.500    |
| <b>ГЛАВА 3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА</b>   |         |                                                                                |            |            |            |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>              |         |                                                                                |            |            |            |
| 30                                                  | 07—2—1  | За редовна дејност                                                             | 310.000    | 310.000    | 310.000    |
| ВКУПНО ГЛАВА 3<br>(позиција 30)                     |         |                                                                                | 310.000    | 310.000    | 310.000    |
| <b>ГЛАВА 4. БИРО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ</b>        |         |                                                                                |            |            |            |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>              |         |                                                                                |            |            |            |
| 31                                                  | 07—2—1  | За редовна дејност                                                             | 357.000    | 357.000    | 357.000    |
| ВКУПНО ГЛАВА 4<br>(позиција 31)                     |         |                                                                                | 357.000    | 357.000    | 357.000    |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 2<br>(позиција 16 до 31)              |         |                                                                                | 14.709.000 | 14.709.000 | 14.707.500 |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                   |         |                                                                                |            |            |            |
| За редовна дејност                                  |         |                                                                                | 5.987.000  | 5.987.000  | 5.987.000  |
| За посебни намени                                   |         |                                                                                | 8.722.000  | 8.722.000  | 8.720.500  |
| ВКУПНО:                                             |         |                                                                                | 14.709.000 | 14.709.000 | 14.707.500 |
| <b>РАЗДЕЛ 3 — УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА</b>         |         |                                                                                |            |            |            |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>              |         |                                                                                |            |            |            |
| 32                                                  | 07—2—1  | За редовна дејност                                                             | 631.000    | 631.000    | 631.000    |
| 33                                                  | 07—2—2  | Лични примања на претседателот и судиите                                       | 690.000    | 690.000    | 690.000    |
| 34                                                  | 07—2—2  | Трошоци за користење и одржување на работните простории                        | 220.000    | 220.000    | 220.000    |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 3<br>(позиции 32 до 34)               |         |                                                                                | 1.541.000  | 1.541.000  | 1.541.000  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                   |         |                                                                                |            |            |            |
| За редовна дејност                                  |         |                                                                                | 631.000    | 631.000    | 631.000    |
| За посебни намени                                   |         |                                                                                | 910.000    | 910.000    | 910.000    |
| ВКУПНО:                                             |         |                                                                                | 1.541.000  | 1.541.000  | 1.541.000  |

| 1                                                               | 2       | 3                                                        | 4          | 5          | 6          |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>РАЗДЕЛ 4 — МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ</b> |         |                                                          |            |            |            |
| <b>02 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ</b>                                      |         |                                                          |            |            |            |
| 35                                                              | 02—2—1  | За редовна дејност                                       | 1.355.000  | 1.355.000  | 1.355.000  |
| 36                                                              | 02—2—2  | За набавка на книги и списанија                          | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
| 37                                                              | 02—2—2  | За студии и истражувања                                  | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
| 38                                                              | 02—2—2  | Трошоци за репрезентација                                | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
| 39                                                              | 02—2—2  | Симпозиуми, советувања и собири во земјата               | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
| 40                                                              | 02—2—2  | Симпозиуми, советувања и собири во странство             | 50.000     | 50.000     | 50.000     |
| 41                                                              | 02—2—2  | Одржување на научен собир                                | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
| 42                                                              | 02—2—2  | Одржување на научен собир                                | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| <b>03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ</b>                          |         |                                                          |            |            |            |
| 43                                                              | 03—2—2  | За издавачка дејност                                     | 560.000    | 560.000    | 560.000    |
| 44                                                              | 03—2—2  | Ракописи, архивска граѓа и микрофилмување                | 50.000     | 50.000     | 50.000     |
| <b>14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ</b>                              |         |                                                          |            |            |            |
| 45                                                              | 14—2—21 | Набавка на опрема                                        | 80.000     | 80.000     | 80.000     |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 4</b><br>(позиции 35 до 45)                    |         |                                                          | 2.665.000  | 2.665.000  | 2.665.000  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                               |         |                                                          |            |            |            |
| За редовна дејност                                              |         |                                                          | 1.355.000  | 1.355.000  | 1.355.000  |
| За посебни намени                                               |         |                                                          | 1.310.000  | 1.310.000  | 1.310.000  |
| <b>ВКУПНО:</b>                                                  |         |                                                          | 2.665.000  | 2.665.000  | 2.665.000  |
| <b>РАЗДЕЛ 5 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА</b>    |         |                                                          |            |            |            |
| <b>01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ</b>                   |         |                                                          |            |            |            |
| 46                                                              | 01—2    | Семинари и советувања                                    | 81.000     | 81.000     | 72.939     |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                          |         |                                                          |            |            |            |
| 47                                                              | 07—2—1  | За редовна дејност                                       | 1.155.000  | 1.155.000  | 1.155.000  |
| 48                                                              | 07—2—2  | Трошоци за одржување на моторни возила, радио и ТТ уреди | 55.000     | 55.000     | 55.000     |
| 49                                                              | 07—2—2  | Набавка на филмови                                       | 11.000     | 11.000     | 11.000     |
| 50                                                              | 07—2—2  | Партиципирање за посебните задачи на народната одбрана   | 750.000    | 750.000    | 750.000    |
| 51                                                              | 07—2—2  | За посебни намени                                        | 1.054.000  | 1.054.000  | 1.054.000  |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 5</b><br>(позиции 46 до 51)                    |         |                                                          | 3.106.000  | 3.106.000  | 3.097.939  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                               |         |                                                          |            |            |            |
| За редовна дејност                                              |         |                                                          | 1.155.000  | 1.155.000  | 1.155.000  |
| За посебни намени                                               |         |                                                          | 1.951.000  | 1.951.000  | 1.942.939  |
| <b>ВКУПНО:</b>                                                  |         |                                                          | 3.106.000  | 3.106.000  | 3.097.939  |
| <b>РАЗДЕЛ 6 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ</b>   |         |                                                          |            |            |            |
| <b>01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ</b>                   |         |                                                          |            |            |            |
| 52                                                              | 01—2    | Трошоци на Средното училиште за внатрешни работи         | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                          |         |                                                          |            |            |            |
| 53                                                              | 07—2—1  | За редовна дејност                                       | 34.800.000 | 34.800.000 | 34.800.000 |
| 54                                                              | 07—2—2  | Совет за безбедност на сообраќајот                       | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| 55                                                              | 07—2—2  | За посебни намени                                        | 10.108.000 | 13.108.000 | 13.108.000 |

| 1                                                                         | 2       | 3                                                                               | 4          | 5          | 6          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ</b>                                        |         |                                                                                 |            |            |            |
| 56                                                                        | 14—2—21 | За откуп и изградба на станови                                                  | 800.000    | 800.000    | 800.000    |
|                                                                           |         | ВКУПНО РАЗДЕЛ 6<br>(позиции 52 до 56)                                           | 48.858.000 | 51.858.000 | 48.858.000 |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                                         |         |                                                                                 |            |            |            |
|                                                                           |         | За редовна дејност                                                              | 34.800.000 | 34.800.000 | 34.800.000 |
|                                                                           |         | За посебни намени                                                               | 14.058.000 | 17.058.000 | 17.058.000 |
|                                                                           |         | ВКУПНО:                                                                         | 48.858.000 | 51.858.000 | 51.858.000 |
| <b>РАЗДЕЛ 7 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО</b>                 |         |                                                                                 |            |            |            |
| <b>01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ</b>                             |         |                                                                                 |            |            |            |
| 57                                                                        | 01—2    | Трошоци за стручни советувања                                                   | 20.000     | 20.000     | 9.622      |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                                    |         |                                                                                 |            |            |            |
| 58                                                                        | 07—2—1  | За редовна дејност                                                              | 1.134.000  | 1.134.000  | 1.134.000  |
| 59                                                                        | 07—2—2  | Надоместок на лицата за времето поминато во притвор и истражен затвор           | 300.000    | 300.000    | 267.500    |
| 60                                                                        | 07—2—2  | Надоместок за издршка на осудените и притворените лица во Републиката и вон неа | 700.000    | 700.000    | 700.000    |
| 61                                                                        | 07—2—2  | Хонорари за правосудни испити и испити за судии за прекршоци                    | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 62                                                                        | 07—2—2  | За преведување во врска со меѓународната правна помош                           | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 63                                                                        | 07—2—2  | Надоместок на надворешни соработници                                            | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
|                                                                           |         | ВКУПНО РАЗДЕЛ 7<br>(позиции 57 до 63)                                           | 2.244.000  | 2.244.000  | 2.201.122  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                                         |         |                                                                                 |            |            |            |
|                                                                           |         | За редовна дејност                                                              | 1.134.000  | 1.134.000  | 1.134.000  |
|                                                                           |         | За посебни намени                                                               | 1.110.000  | 1.110.000  | 1.067.122  |
|                                                                           |         | ВКУПНО:                                                                         | 2.244.000  | 2.244.000  | 2.201.122  |
| <b>РАЗДЕЛ 8 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА</b> |         |                                                                                 |            |            |            |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                                    |         |                                                                                 |            |            |            |
| 64                                                                        | 07—2—1  | За редовна дејност                                                              | 740.000    | 740.000    | 740.000    |
| 65                                                                        | 07—2—2  | Трошоци за усогласување на републичкото и сојузното законодавство               | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
|                                                                           |         | ВКУПНО РАЗДЕЛ 8<br>(позиции 64 до 65)                                           | 770.000    | 770.000    | 770.000    |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                                         |         |                                                                                 |            |            |            |
|                                                                           |         | За редовна дејност                                                              | 740.000    | 740.000    | 740.000    |
|                                                                           |         | За посебни намени                                                               | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
|                                                                           |         | ВКУПНО:                                                                         | 770.000    | 770.000    | 770.000    |
| <b>РАЗДЕЛ 9 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА</b>          |         |                                                                                 |            |            |            |
| <b>01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ</b>                             |         |                                                                                 |            |            |            |
| 66                                                                        | 01—2    | Набавка на учебници за деца на работници во странство                           | 60.000     | 60.000     | 30.259     |
| <b>02 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ</b>                                                |         |                                                                                 |            |            |            |
| 67                                                                        | 02—2—1  | Сеизмолошка опсерваторија на Универзитетот во Скопје                            | 650.000    | 650.000    | 650.000    |
| 68                                                                        | 02—2—2  | Совет за координација на научните дејности и педагошки совет                    | 80.000     | 80.000     | 72.344     |
| 69                                                                        | 02—2—2  | Награди на ученици                                                              | 45.000     | 45.000     | 20.752     |

| 1                                                        | 2      | 3                                                                                                                                              | 4          | 5          | 6          |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                   |        |                                                                                                                                                |            |            |            |
| 70                                                       | 07—2—1 | За редовна дејност                                                                                                                             | 890.000    | 890.000    | 890.000    |
| 71                                                       | 07—2—2 | Трошоци за жири-комисии и рецензии                                                                                                             | 7.000      | 7.000      | 6.645      |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 9</b><br>(позиции 66 до 71)             |        |                                                                                                                                                | 1.732.000  | 1.732.000  | 1.670.000  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                        |        |                                                                                                                                                |            |            |            |
| За редовна дејност                                       |        |                                                                                                                                                | 890.000    | 890.000    | 890.000    |
| За посебни намени                                        |        |                                                                                                                                                | 842.000    | 842.000    | 780.000    |
| <b>ВКУПНО:</b>                                           |        |                                                                                                                                                | 1.732.000  | 1.732.000  | 1.670.000  |
| <b>РАЗДЕЛ 10 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА</b>    |        |                                                                                                                                                |            |            |            |
| <b>03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ</b>                   |        |                                                                                                                                                |            |            |            |
| 72                                                       | 03—2—1 | Архив на Македонија                                                                                                                            | 2.020.000  | 2.020.000  | 2.020.000  |
| 73                                                       | 03—2—1 | Ансамбл за народни игри и песни „Танец“                                                                                                        | 1.230.000  | 1.230.000  | 1.230.000  |
| 74                                                       | 03—2—1 | Народна и универзитетска библиотека                                                                                                            | 5.472.000  | 5.472.000  | 5.472.000  |
| 75                                                       | 03—2—1 | Републички завод за заштита на спомениците на културата                                                                                        | 1.593.000  | 1.593.000  | 1.593.000  |
| 76                                                       | 03—2—2 | Специјализации и усовршување во странство                                                                                                      | 280.000    | 280.000    | 280.000    |
| 77                                                       | 03—2—2 | Трошоци за микрофилмување на историска граѓа                                                                                                   | 250.000    | 250.000    | 250.000    |
| 78                                                       | 03—2—2 | Награди „11 Октомври“                                                                                                                          | 174.500    | 174.500    | 174.500    |
| 79                                                       | 03—2—2 | Награди „Климент Охридски“                                                                                                                     | 102.500    | 102.500    | 102.500    |
| 80                                                       | 03—2—2 | Награди „Мито Хаџивасилев-Јасмин“                                                                                                              | 23.700     | 23.700     | 23.700     |
| 81                                                       | 03—2—2 | Музеј на словенската писменост                                                                                                                 | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                   |        |                                                                                                                                                |            |            |            |
| 82                                                       | 07—2—1 | За редовна дејност                                                                                                                             | 540.000    | 540.000    | 540.000    |
| 83                                                       | 07—2—2 | Кирија на меморијалниот музеј на I-то заседание на АСНОМ — Прохор Пчински                                                                      | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 83-а                                                     | 07—2—2 | Учество во финансирањето на сојузни установи                                                                                                   | 75.000     | 75.000     | 75.000     |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 10</b><br>(позиции 72 до 83-а)          |        |                                                                                                                                                | 11.870.700 | 11.870.700 | 11.870.700 |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                        |        |                                                                                                                                                |            |            |            |
| За редовна дејност                                       |        |                                                                                                                                                | 540.000    | 540.000    | 540.000    |
| За посебни намени                                        |        |                                                                                                                                                | 11.330.700 | 11.330.700 | 11.330.700 |
| <b>ВКУПНО:</b>                                           |        |                                                                                                                                                | 11.870.700 | 11.870.700 | 11.870.700 |
| <b>РАЗДЕЛ 11 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ</b> |        |                                                                                                                                                |            |            |            |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                   |        |                                                                                                                                                |            |            |            |
| 84                                                       | 07—2—1 | За редовна дејност                                                                                                                             | 721.000    | 721.000    | 721.000    |
| 85                                                       | 07—2—2 | Трошоци за издавање на публикации на странски јазици                                                                                           | 713.000    | 713.000    | 713.000    |
| 86                                                       | 07—2—2 | Трошоци за одделни радиотелевизиски емисии и програми за странство и народностите                                                              | 1.500.000  | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 87                                                       | 07—2—2 | Трошоци за испраќање на македонски печат во странство                                                                                          | 720.000    | 720.000    | 720.000    |
| 88                                                       | 07—2—2 | Трошоци за пречек на странски гости и делегати                                                                                                 | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 89                                                       | 07—2—2 | Трошоци за набавка и испраќање на грамофонски плочи, магнетофонски ленти и испраќање на македонски филмови и новогодишни честитки во странство | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
| 90                                                       | 07—2—2 | Трошоци за набавка на книги, списанија и весници за документација                                                                              | 153.000    | 153.000    | 153.000    |
| 91                                                       | 07—2—2 | Трошоци за фотолабораториски материјал                                                                                                         | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
| 92                                                       | 07—2—2 | Трошоци за гостување на македонски деца од источноевропските земји                                                                             | 50.000     | 50.000     | 50.000     |
| 93                                                       | 07—2—2 | Престој на видни сонародници во СРМ                                                                                                            | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| 94                                                       | 07—2—2 | Трошоци за посети на странски новинари и специјализации                                                                                        | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 11</b><br>(позиции 84 до 94)            |        |                                                                                                                                                | 4.042.000  | 4.042.000  | 4.042.000  |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                        |        |                                                                                                                                                |            |            |            |
| За редовна дејност                                       |        |                                                                                                                                                | 721.000    | 721.000    | 721.000    |
| За посебни намени                                        |        |                                                                                                                                                | 3.321.000  | 3.321.000  | 3.321.000  |
| <b>ВКУПНО:</b>                                           |        |                                                                                                                                                | 4.042.000  | 4.042.000  | 4.042.000  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

**РАЗДЕЛ 12 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

**04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ**

|     |         |                                                                                         |            |            |            |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 95  | 04—2—2. | Трошоци за стручно оспособување на учесниците во НОВ и децата на паднати и умрени борци | 75.000     | 75.000     | 75.000     |
| 96  | 04—2—2  | Социјални помошти на повратници                                                         | 2.500.000  | 2.500.000  | 2.500.000  |
| 97  | 04—2—2  | Надоместок за Меѓународниот детски фонд                                                 | 240.000    | 240.000    | 237.699    |
| 98  | 04—2—2  | Трошоци за транспорт на храна од меѓународната помош и меѓународната соработка          | 400.000    | 400.000    | 332.312    |
| 99  | 04—2—2  | Финансирање на одделни облици на инвалидска заштита                                     | 22.300.000 | 22.570.503 | 22.570.503 |
| 100 | 04—2—2  | Материјално обезбедување на учесници во НОВ                                             | 3.600.000  | 3.012.768  | 2.867.263  |

**05 — ЗДРАВНА ЗАШТИТА**

|     |        |                                                                      |            |            |            |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 101 | 05—2—2 | Набавка на изотопи                                                   | 40.000     | 40.000     | 40.000     |
| 102 | 05—2—2 | Трошоци за анализи и супер-анализи                                   | 15.000     | 15.000     | 11.826     |
| 103 | 05—2—2 | Болнички трошоци за лекување на душевно болни                        | 2.000.000  | 2.587.232  | 2.512.520  |
| 104 | 05—2—2 | Трошоци за задолжителна превентивна заштита                          | 2.850.000  | 2.850.000  | 2.850.000  |
| 105 | 05—2—2 | Трошоци за задолжителни видови на здравствена заштита на населението | 17.900.000 | 17.900.000 | 17.900.000 |
| 106 | 05—2—2 | Трошоци за здравствена заштита на странци                            | 25.000     | 25.000     | 8.333      |

**07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ**

|                                                |        |                                                                                                                                   |            |            |            |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 107                                            | 07—2—1 | За редовна дејност                                                                                                                | 1.760.000  | 1.760.000  | 1.760.000  |
| 108                                            | 07—2—2 | Надоместок за второстепени комисии                                                                                                | 71.000     | 71.000     | 71.000     |
| 109                                            | 07—2—2 | Спроведување на Законот за социјална заштита, резолуцијата за социјална заштита и задачи од општ интерес на Републиката           | 360.000    | 360.000    | 347.168    |
| 110                                            | 07—2—3 | Трошоци за спроведување на акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СР Македонија | 1.600.000  | 1.600.000  | 1.600.000  |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 12</b><br>(позиции 95 до 110) |        |                                                                                                                                   | 55.736.000 | 56.006.503 | 55.683.624 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ**

|                    |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|
| За редовна дејност | 1.760.000  | 1.760.000  | 1.760.000  |
| За посебни намени  | 53.976.000 | 54.246.523 | 53.923.624 |
| <b>ВКУПНО:</b>     | 55.736.000 | 56.006.503 | 55.683.624 |

**РАЗДЕЛ 13 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД**

**07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ**

|                                                 |        |                             |           |           |           |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111                                             | 07—2—1 | За редовна дејност          | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 |
| 112                                             | 07—2—2 | Трошоци за анализи и студии | 100.000   | 100.000   | 30.000    |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 13</b><br>(позиции 111 до 112) |        |                             | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.190.000 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ**

|                    |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| За редовна дејност | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 |
| За посебни намени  | 100.000   | 100.000   | 30.000    |
| <b>ВКУПНО:</b>     | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.190.000 |

**РАЗДЕЛ 14 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ**

**01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ**

|     |      |                                      |            |            |            |
|-----|------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 113 | 01—2 | Републичка заедница на образованието | 17.338.000 | 17.338.000 | 17.338.000 |
|-----|------|--------------------------------------|------------|------------|------------|

**04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ**

|     |        |                                                                                                         |           |           |           |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 114 | 04—2—2 | Надоместок за социјално осигурување, за исплата на илindenски пензии и пензии според републички прописи | 3.000.000 | 2.729.497 | 2.419.157 |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

**07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ**

|     |        |                                                                      |           |           |           |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115 | 07—2—1 | За редовна дејност                                                   | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 116 | 07—2—3 | Надоместок за неправилно одземени имоти на колонисти и сточни поседи | 250.000   | 250.000   | 250.000   |

| 1                                                    | 2    | 3                                                               | 4           | 5           | 6           |
|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>09 — ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ</b> |      |                                                                 |             |             |             |
| 117                                                  | 09—2 | Берово                                                          | 3.155.100   | 3.155.100   | 3.155.100   |
| 118                                                  | 09—2 | Битола                                                          | 5.768.600   | 5.768.600   | 5.768.600   |
| 119                                                  | 09—2 | Брод                                                            | 4.283.300   | 4.283.300   | 4.283.300   |
| 120                                                  | 09—2 | Валандово                                                       | 904.500     | 904.500     | 904.500     |
| 121                                                  | 09—2 | Виница                                                          | 3.101.600   | 3.101.600   | 3.101.600   |
| 122                                                  | 09—2 | Гевгелија                                                       | 1.809.400   | 1.809.400   | 1.809.400   |
| 123                                                  | 09—2 | Гостивар                                                        | 12.785.100  | 12.785.100  | 12.785.100  |
| 124                                                  | 09—2 | Дебар                                                           | 3.588.400   | 3.588.400   | 3.588.400   |
| 125                                                  | 09—2 | Делчево                                                         | 3.012.200   | 3.012.200   | 3.012.200   |
| 126                                                  | 09—2 | Демир Хисар                                                     | 3.452.400   | 3.452.400   | 3.452.400   |
| 127                                                  | 09—2 | Кавадарци                                                       | 2.587.800   | 2.587.800   | 2.587.800   |
| 128                                                  | 09—2 | Кичево                                                          | 5.752.700   | 5.752.700   | 5.752.700   |
| 129                                                  | 09—2 | Кочани                                                          | 3.872.600   | 3.872.600   | 3.872.600   |
| 130                                                  | 09—2 | Кратово                                                         | 4.097.800   | 4.097.800   | 4.097.800   |
| 131                                                  | 09—2 | Крива Паланка                                                   | 4.827.500   | 4.827.500   | 4.827.500   |
| 132                                                  | 09—2 | Крушево                                                         | 2.560.200   | 2.560.200   | 2.560.200   |
| 133                                                  | 09—2 | Куманово                                                        | 10.824.300  | 10.824.300  | 10.824.300  |
| 134                                                  | 09—2 | Неготино                                                        | 1.608.500   | 1.608.500   | 1.608.500   |
| 135                                                  | 09—2 | Охрид                                                           | 4.785.200   | 4.785.200   | 4.785.200   |
| 136                                                  | 09—2 | Прилеп                                                          | 7.232.400   | 7.232.400   | 7.232.400   |
| 137                                                  | 09—2 | Пробиштип                                                       | 891.500     | 891.500     | 891.500     |
| 138                                                  | 09—2 | Радовиш                                                         | 4.271.600   | 4.271.600   | 4.271.600   |
| 139                                                  | 09—2 | Ресен                                                           | 3.529.800   | 3.529.800   | 3.529.800   |
| 140                                                  | 09—2 | Св. Николе                                                      | 2.888.800   | 2.888.800   | 2.888.800   |
| 141                                                  | 09—2 | Струга                                                          | 7.864.000   | 7.864.000   | 7.864.000   |
| 142                                                  | 09—2 | Струмица                                                        | 5.220.000   | 5.220.000   | 5.220.000   |
| 143                                                  | 09—2 | Тетово                                                          | 19.262.000  | 19.262.000  | 19.262.000  |
| 144                                                  | 09—2 | Т. Велес                                                        | 2.591.400   | 2.591.400   | 2.591.400   |
| 145                                                  | 09—2 | Ш т и п                                                         | 1.436.300   | 1.436.300   | 1.436.300   |
| 146                                                  | 09—2 | Придонес за намирување потребите на федерацијата во 1972 година | 653.170.000 | 729.049.000 | 729.049.000 |

**10 — НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ**

|     |      |                                                                          |            |            |            |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 147 | 10—2 | Берово                                                                   | 957.700    | 957.700    | 957.700    |
| 148 | 10—2 | Битола                                                                   | 3.665.200  | 3.665.200  | 3.665.200  |
| 149 | 10—2 | Брод                                                                     | 473.600    | 473.600    | 473.600    |
| 150 | 10—2 | Валандово                                                                | 501.700    | 501.700    | 501.700    |
| 151 | 10—2 | Виница                                                                   | 470.100    | 470.100    | 470.100    |
| 152 | 10—2 | Гевгелија                                                                | 2.670.870  | 2.670.870  | 2.670.870  |
| 153 | 10—2 | Гостивар                                                                 | 2.123.400  | 2.123.400  | 2.123.400  |
| 154 | 10—2 | Дебар                                                                    | 890.300    | 890.300    | 890.300    |
| 155 | 10—2 | Делчево                                                                  | 1.113.780  | 1.113.780  | 1.113.780  |
| 156 | 10—2 | Демир Хисар                                                              | 458.100    | 458.100    | 458.100    |
| 157 | 10—2 | Кавадарци                                                                | 1.016.500  | 1.016.500  | 1.016.500  |
| 158 | 10—2 | Кичево                                                                   | 1.474.100  | 1.474.100  | 1.474.100  |
| 159 | 10—2 | Кочани                                                                   | 1.030.000  | 1.030.000  | 1.030.000  |
| 160 | 10—2 | Кратово                                                                  | 677.580    | 677.580    | 677.580    |
| 161 | 10—2 | Кр. Паланка                                                              | 1.363.580  | 1.363.580  | 1.363.580  |
| 162 | 10—2 | Крушево                                                                  | 494.380    | 494.380    | 494.380    |
| 163 | 10—2 | Куманово                                                                 | 2.386.800  | 2.386.800  | 2.386.800  |
| 164 | 10—2 | Неготино                                                                 | 684.690    | 684.690    | 684.690    |
| 165 | 10—2 | Охрид                                                                    | 2.150.650  | 2.150.650  | 2.150.650  |
| 166 | 10—2 | Прилеп                                                                   | 2.475.700  | 2.475.700  | 2.475.700  |
| 167 | 10—2 | Пробиштип                                                                | 523.400    | 523.400    | 523.400    |
| 168 | 10—2 | Радовиш                                                                  | 853.000    | 853.000    | 853.000    |
| 169 | 10—2 | Ресен                                                                    | 1.245.400  | 1.245.400  | 1.245.400  |
| 170 | 10—2 | Св. Николе                                                               | 814.900    | 814.900    | 814.900    |
| 171 | 10—2 | Скопје                                                                   | 18.618.710 | 18.618.710 | 18.618.710 |
| 172 | 10—2 | Струга                                                                   | 1.834.100  | 1.834.100  | 1.834.100  |
| 173 | 10—2 | Струмица                                                                 | 2.139.200  | 2.139.200  | 2.139.200  |
| 174 | 10—2 | Тетово                                                                   | 2.118.780  | 2.118.780  | 2.118.780  |
| 175 | 10—2 | Т. Велес                                                                 | 2.500.800  | 2.500.800  | 2.500.800  |
| 176 | 10—2 | Ш т и п                                                                  | 1.868.980  | 1.868.980  | 1.868.980  |
| 177 | 10—2 | Партиципација за отстранувањето на причините на смртноста кај доенчињата | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  |

| 1                                                                   | 2       | 3                                                                                                                           | 4             | 5             | 6             |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО</b>                             |         |                                                                                                                             |               |               |               |
| 178                                                                 | 16—2—21 | Надоместок за повластици во јавниот сообраќај според републичките прописи                                                   | 5.000.000     | 5.000.000     | 5.035.493     |
| 179                                                                 | 16—2—21 | Обврски по пренесени функции во вонбуџетскиот биланс на федерацијата                                                        | 100.000.000   | 70.000.000    | 62.939.170    |
| 179a                                                                | 16—2—21 | За враќање на организациите на з. труд и дел од прид. од лич. доход од работен однос — отстапување                          | —             | 25.000.000    | 19.823.281    |
| <b>17 — БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ</b>                    |         |                                                                                                                             |               |               |               |
| 180                                                                 | 17—2    | Средства распоредени во определен износ — разни обврски                                                                     | 3.241.300     | 3.241.300     | 3.200.354     |
| 181                                                                 | 17—2    | За отплата на анuitети по земени кредити                                                                                    | 10.376.990    | 10.376.990    | 10.226.950    |
| <b>18 — ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД</b>                          |         |                                                                                                                             |               |               |               |
| 182                                                                 | 18—2    | Издвојување во Резервниот фонд на СР Македонија                                                                             | 4.736.010     | 4.736.010     | 4.737.425     |
| <b>19 — НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ</b>                                   |         |                                                                                                                             |               |               |               |
| 183                                                                 | 19—2—21 | Средства распоредени во тековната буџетска резерва                                                                          | 6.000.000     | 7.990.000     | 7.774.510     |
| 184                                                                 | 19—9—21 | Средства за поставување на нови работници и корекција на личните доходи на окружните судии, обвинителите и нивните заменици | 4.000.000     | 4.000.000     | 3.536.495     |
| <b>20 — НАДОМЕСТОК НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО</b>    |         |                                                                                                                             |               |               |               |
| 185                                                                 | 20—2    | Надоместок за покривање на трошоците на Службата на општественото книговодство                                              | 300.000       | 455.597       | 455.597       |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 14<br>(позиции 113 до 185)                            |         |                                                                                                                             | 1.011.173.300 | 1.083.927.394 | 1.070.546.432 |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                                   |         |                                                                                                                             |               |               |               |
| За редовна дејност                                                  |         |                                                                                                                             | 3.200.000     | 3.200.000     | 3.200.000     |
| За посебни намени                                                   |         |                                                                                                                             | 1.007.973.300 | 1.080.727.394 | 1.067.346.432 |
| ВКУПНО:                                                             |         |                                                                                                                             | 1.011.173.300 | 1.083.927.394 | 1.070.546.432 |
| <b>РАЗДЕЛ 15 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА</b> |         |                                                                                                                             |               |               |               |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                              |         |                                                                                                                             |               |               |               |
| 186                                                                 | 07—2—1  | За редовна дејност                                                                                                          | 2.776.000     | 2.776.000     | 2.776.000     |
| 187                                                                 | 07—2—2  | Трошоци за користење и одржување на работните простории                                                                     | 400.000       | 400.000       | 400.000       |
| 188                                                                 | 07—2—2  | Надоместок на надворешните соработници                                                                                      | 30.000        | 30.000        | —             |
| 189                                                                 | 07—2—2  | Трошоци за изработка на студии                                                                                              | 20.000        | 20.000        | —             |
| 190                                                                 | 07—2—2  | Трошоци за лабораториско испитување квалитетот на стоките во индустријата                                                   | 30.000        | 30.000        | 5.000         |
| 191                                                                 | 07—2—2  | Трошоци за испитување на материјали, конструкции и опрема во градежната индустрија                                          | 20.000        | 20.000        | —             |
| 192                                                                 | 07—2—2  | Специјализации и стручни усовршувања                                                                                        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 193                                                                 | 07—2—2  | Трошоци за премии и пречечи                                                                                                 | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО</b>                             |         |                                                                                                                             |               |               |               |
| 194                                                                 | 16—2—1  | Надоместок на аеродромските и воздухопловните претпријатија                                                                 | 600.000       | 600.000       | 600.000       |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 15<br>(позиции 186—194)                               |         |                                                                                                                             | 3.896.000     | 3.896.000     | 3.801.000     |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                                   |         |                                                                                                                             |               |               |               |
| За редовна дејност                                                  |         |                                                                                                                             | 2.776.000     | 2.776.000     | 2.776.000     |
| За посебни намени                                                   |         |                                                                                                                             | 1.120.000     | 1.120.000     | 1.025.000     |
| ВКУПНО:                                                             |         |                                                                                                                             | 3.896.000     | 3.896.000     | 3.801.000     |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

**РАЗДЕЛ 16 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО**

**07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ**

|     |        |                                                                            |           |           |           |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 195 | 07—2—1 | За редовна дејност                                                         | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 196 | 07—2—2 | Студија за ридско-планинските подрачја                                     | 400.000   | 400.000   | —         |
| 197 | 07—2—2 | Стручни испити од областа на земјоделството, шумарството и ветеринарството | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 198 | 07—2—2 | Надоместок за уништување на штетен дивеч                                   | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 199 | 07—2—2 | Трошоци на Комисијата за интегрална бонификација на реката Вардар          | 50.000    | 50.000    | 50.000    |

**16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО**

|                                          |         |                                                                                                                   |            |            |            |
|------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 200                                      | 16—2—21 | Премии за млеко                                                                                                   | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.291.649  |
| 201                                      | 16—2—21 | Инвентаризација на сортите на виновата лоза и превентивни мерки за заштита на растенијата и до-битокот од болести | 350.000    | 350.000    | 320.402    |
| 202                                      | 16—2—21 | Интервенции за меѓународни водостопански проб-леми                                                                | 100.000    | 100.000    | 88.392     |
| 203                                      | 16—2—21 | Истражување на Преспанското Езеро                                                                                 | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 204                                      | 16—2—21 | За финансирање на националните паркови                                                                            | 700.000    | 700.000    | 700.000    |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 16<br>(позиции 195 до 204) |         |                                                                                                                   | 13.360.000 | 13.360.000 | 12.210.443 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ**

|                    |                   |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| За редовна дејност | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.600.000         |
| За посебни намени  | 11.760.000        | 11.760.000        | 10.610.443        |
| <b>ВКУПНО:</b>     | <b>13.360.000</b> | <b>13.360.000</b> | <b>12.210.443</b> |

**РАЗДЕЛ 17 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО**

**07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ**

|                                          |        |                                           |         |         |         |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 205                                      | 07—2—1 | За редовна дејност                        | 636.000 | 636.000 | 636.000 |
| 206                                      | 07—2—2 | Студии и специјализации                   | 55.000  | 55.000  | 55.000  |
| 207                                      | 07—2—2 | Учество во меѓународни трговски преговори | 20.000  | 20.000  | 10.000  |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 17<br>(позиции 205 до 207) |        |                                           | 761.000 | 171.000 | 701.000 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ**

|                    |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| За редовна дејност | 636.000        | 636.000        | 636.000        |
| За посебни намени  | 75.000         | 75.000         | 65.000         |
| <b>ВКУПНО:</b>     | <b>711.000</b> | <b>711.000</b> | <b>701.000</b> |

**РАЗДЕЛ 18 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ**

**07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ**

|     |        |                                                                          |           |           |           |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 208 | 07—2—1 | За редовна дејност                                                       | 2.041.000 | 2.041.000 | 2.041.000 |
| 209 | 07—2—3 | Елаборати и студии за подолгорочен развој на од-делни области и дејности | 100.000   | 100.000   | 100.000   |

**14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ**

|                                          |         |                                  |           |           |           |
|------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 210                                      | 14—2—21 | За набавка на апарат за копирање | 160.000   | 160.000   | 160.000   |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 18<br>(позиции 208 до 210) |         |                                  | 2.301.000 | 2.301.000 | 2.301.000 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ**

|                    |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| За редовна дејност | 2.041.000        | 2.041.000        | 2.041.000        |
| За посебни намени  | 260.000          | 260.000          | 260.000          |
| <b>ВКУПНО:</b>     | <b>2.301.000</b> | <b>2.301.000</b> | <b>2.301.000</b> |

**РАЗДЕЛ 19 — ГЛАВЕН ШТАБ НА НАРОДНА ОДБРАНА**

**01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ**

|     |      |               |         |         |         |
|-----|------|---------------|---------|---------|---------|
| 211 | 01—2 | Стручна обука | 500.000 | 500.000 | 499.536 |
|-----|------|---------------|---------|---------|---------|

| 1                                                                                    | 2       | 3                                                                              | 4         | 5         | 6         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                                               |         |                                                                                |           |           |           |
| 212                                                                                  | 07—2—1  | За редовна дејност                                                             | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.605.000 |
| 213                                                                                  | 07—2—2  | Материјални расходи за зонските штабови                                        | 160.000   | 160.000   | 160.000   |
| 214                                                                                  | 07—2—2  | Трошоци за одржување на моторните возила                                       | 72.000    | 72.000    | 72.000    |
| <b>14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ</b>                                                   |         |                                                                                |           |           |           |
| 215                                                                                  | 14—2—21 | Уредување на магацински простор                                                | 10.000    | 10.000    | 9.853     |
| 216                                                                                  | 14—2—21 | Извидување и уредување на територијата за потребите на територијалната одбрана | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 19</b><br>(позиции 211 до 216)                                      |         |                                                                                | 2.647.000 | 2.647.000 | 2.646.389 |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                                                    |         |                                                                                |           |           |           |
| За редовна дејност                                                                   |         |                                                                                | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.605.000 |
| За посебни намени                                                                    |         |                                                                                | 1.042.000 | 1.042.000 | 1.041.389 |
| <b>ВКУПНО:</b>                                                                       |         |                                                                                | 2.647.000 | 2.647.000 | 2.646.389 |
| <b>РАЗДЕЛ 20 — КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО</b>                                |         |                                                                                |           |           |           |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                                               |         |                                                                                |           |           |           |
| 217                                                                                  | 07—2—1  | За редовна дејност                                                             | 421.000   | 421.000   | 421.000   |
| 218                                                                                  | 07—2—2  | Општа републичка туристичка пропаганда                                         | 317.000   | 317.000   | 317.000   |
| 219                                                                                  | 07—2—2  | Студии и истраги                                                               | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 220                                                                                  | 07—2—2  | Патни и дневни трошоци на колегијалниот орган                                  | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 20</b><br>(позиции 217 до 220)                                      |         |                                                                                | 853.000   | 853.000   | 853.000   |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                                                    |         |                                                                                |           |           |           |
| За редовна дејност                                                                   |         |                                                                                | 421.000   | 421.000   | 421.000   |
| За посебни намени                                                                    |         |                                                                                | 432.000   | 432.000   | 432.000   |
| <b>ВКУПНО:</b>                                                                       |         |                                                                                | 853.000   | 853.000   | 853.000   |
| <b>РАЗДЕЛ 21 — КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА</b>                                        |         |                                                                                |           |           |           |
| <b>01 — ДЕЛНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ</b>                                        |         |                                                                                |           |           |           |
| 221                                                                                  | 01—2    | Трошоци за испитни комисии                                                     | 3.000     | 3.000     | —         |
| <b>02 — НАУЧНА ДЕЛНОСТ</b>                                                           |         |                                                                                |           |           |           |
| 222                                                                                  | 02—2—2  | Трошоци за изучување на националната историја за физичка култура               | 20.000    | 20.000    | 19.767    |
| <b>03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЛНОСТ</b>                                               |         |                                                                                |           |           |           |
| 223                                                                                  | 03—2—2  | Издавачка дејност                                                              | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                                               |         |                                                                                |           |           |           |
| 224                                                                                  | 07—2—1  | За редовна дејност                                                             | 637.000   | 637.000   | 637.000   |
| 225                                                                                  | 07—2—2  | Трошоци за одржување на советувања и семинари                                  | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| <b>13 — ДЕЛНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИТЕ</b> |         |                                                                                |           |           |           |
| 226                                                                                  | 13—2—2  | Средства за активности на фискултурните и спортските организации               | 4.311.000 | 4.311.000 | 4.311.000 |
| 227                                                                                  | 13—2—2  | Учество на олимписки игри, меѓудржавни натпревари и др.                        | 15.000    | 15.000    | 13.154    |
| 228                                                                                  | 13—2—2  | Шаховска олимпијада                                                            | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| <b>17 — БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ</b>                                     |         |                                                                                |           |           |           |
| 229                                                                                  | 17—2    | За отплата на анuitети на Воздухопловниот сојуз на СР Македонија               | 250.000   | 250.000   | 250.000   |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 21</b><br>(позиции 221 до 229)                                      |         |                                                                                | 6.761.000 | 6.761.000 | 6.755.221 |

| 1                                                                             | 2       | 3                                                                      | 4         | 5         | 6         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                                             |         |                                                                        |           |           |           |
|                                                                               |         | За редовна дејност                                                     | 637.000   | 637.000   | 637.000   |
|                                                                               |         | За посебни намени                                                      | 6.124.000 | 6.124.000 | 6.118.921 |
|                                                                               |         | <b>ВКУПНО:</b>                                                         | 6.761.000 | 6.761.000 | 6.755.921 |
| <b>РАЗДЕЛ 22 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И СТАНБЕНО КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА</b> |         |                                                                        |           |           |           |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                                        |         |                                                                        |           |           |           |
| 230                                                                           | 07—2—1  | За редовна дејност                                                     | 799.000   | 799.000   | 799.000   |
| 231                                                                           | 07—2—2  | Студии                                                                 | 40.000    | 40.000    | 13.000    |
|                                                                               |         | <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 22</b><br>(позиција 230 до 231)                       | 839.000   | 839.000   | 812.000   |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                                             |         |                                                                        |           |           |           |
|                                                                               |         | За редовна дејност                                                     | 799.000   | 799.000   | 799.000   |
|                                                                               |         | За посебни намени                                                      | 40.000    | 40.000    | 13.000    |
|                                                                               |         | <b>ВКУПНО:</b>                                                         | 839.000   | 839.000   | 812.000   |
| <b>РАЗДЕЛ 23 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ</b>                                   |         |                                                                        |           |           |           |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                                        |         |                                                                        |           |           |           |
| 232                                                                           | 07—2—1  | За редовна дејност                                                     | 382.000   | 382.000   | 382.000   |
|                                                                               |         | <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 23</b><br>(позиција 232)                              | 382.000   | 382.000   | 382.000   |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                                             |         |                                                                        |           |           |           |
|                                                                               |         | За редовна дејност                                                     | 382.000   | 382.000   | 382.000   |
|                                                                               |         | <b>ВКУПНО:</b>                                                         | 382.000   | 382.000   | 382.000   |
| <b>РАЗДЕЛ 24 — РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА</b>                                |         |                                                                        |           |           |           |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                                        |         |                                                                        |           |           |           |
| 233                                                                           | 07—2—2  | За премоер на земјиште                                                 | 5.220.000 | 5.220.000 | 5.220.000 |
| 233а                                                                          | 07—2—2  | За пресметување — валоризација на катастарскиот приход                 | 2.000.000 | 650.000   | 650.000   |
| <b>14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ</b>                                            |         |                                                                        |           |           |           |
| 233б                                                                          | 14—2—21 | За набавка на опрема                                                   | 200.000   | 1.550.000 | 1.550.000 |
|                                                                               |         | <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 24</b><br>(позиции 233 до 233б)                       | 7.420.000 | 7.420.000 | 7.420.000 |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                                             |         |                                                                        |           |           |           |
|                                                                               |         | За посебни намени                                                      | 7.420.000 | 7.420.000 | 7.420.000 |
|                                                                               |         | <b>ВКУПНО:</b>                                                         | 7.420.000 | 7.420.000 | 7.420.000 |
| <b>РАЗДЕЛ 25 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО</b>         |         |                                                                        |           |           |           |
| <b>03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ</b>                                        |         |                                                                        |           |           |           |
| 234                                                                           | 03—2—2  | Едиција „Македонија“                                                   | 180.000   | 180.000   | 180.000   |
| 235                                                                           | 03—2—2  | Семинар за македонски јазик, литература и култура                      | 340.000   | 340.000   | 340.000   |
| 236                                                                           | 03—2—2  | За културна соработка со странство — пренесени функции од федерацијата | 368.400   | 368.400   | 368.400   |
| 237                                                                           | 03—2—2  | Средства за одделни активности                                         | 1.291.600 | 1.291.600 | 1.291.600 |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                                        |         |                                                                        |           |           |           |
| 238                                                                           | 07—2—1  | За редовна дејност                                                     | 386.000   | 386.000   | 386.000   |
|                                                                               |         | <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 25</b><br>(позиции 234 до 248)                        | 2.566.000 | 2.566.000 | 2.566.000 |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                                             |         |                                                                        |           |           |           |
|                                                                               |         | За редовна дејност                                                     | 386.000   | 386.000   | 386.000   |
|                                                                               |         | За посебни намени                                                      | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 |
|                                                                               |         | <b>ВКУПНО:</b>                                                         | 2.566.000 | 2.566.000 | 2.566.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

**РАЗДЕЛ 26 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ  
НА ШКОЛСТВОТО**

**03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ**

|     |        |                                           |         |         |        |
|-----|--------|-------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 239 | 03—2—2 | Вреднување на воспитно-образовната работа | 30.000  | 30.000  | 30.000 |
| 240 | 03—2—2 | Перманентно усовршување                   | 100.000 | 100.000 | 99.991 |
| 241 | 03—2—2 | Издавачка дејност                         | 40.000  | 40.000  | 39.371 |
| 242 | 03—2—2 | Награди на ученици                        | 5.000   | 5.000   | 3.500  |

**07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ**

|                                          |        |                                                                |           |           |           |
|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 243                                      | 07—2—1 | За редовна дејност                                             | 1.277.000 | 1.277.000 | 1.277.000 |
| 244                                      | 07—2—2 | Вршење на просветно-педагошка служба од надворешни соработници | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
| 245                                      | 07—2—2 | Наставни планови, програми и посебни студии                    | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 26<br>(позиции 239 до 245) |        |                                                                | 1.597.000 | 1.597.000 | 1.594.862 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ**

|                    |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| За редовна дејност | 1.277.000 | 1.277.000 | 1.277.000 |
| За посебни намени  | 320.000   | 320.000   | 317.862   |
| <b>ВКУПНО:</b>     | 1.597.000 | 1.597.000 | 1.594.862 |

**РАЗДЕЛ 27 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

**01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ**

|     |      |                      |        |        |        |
|-----|------|----------------------|--------|--------|--------|
| 246 | 01—2 | Трошоци за школување | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|-----|------|----------------------|--------|--------|--------|

**07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ**

|     |        |                                           |           |           |           |
|-----|--------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 247 | 07—2—1 | За редовна дејност                        | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 248 | 07—2—2 | Шифрант-надворешен соработник             | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 249 | 07—2—2 | Трошоци за анкетни испитувања             | 410.000   | 410.000   | 410.000   |
| 250 | 07—2—2 | Набавка на холерит картици                | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 251 | 07—2—2 | Статистички истражувања од интерес на СРМ | 83.000    | 83.000    | 83.000    |

**14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ**

|                                          |         |                                    |           |           |           |
|------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 252                                      | 14—2—21 | Инвестиционо одржување на зградата | 30.000    | 30.000    | 21.967    |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 27<br>(позиции 246 до 252) |         |                                    | 5.388.000 | 5.388.000 | 5.379.967 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ**

|                    |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| За редовна дејност | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| За посебни намени  | 588.000   | 588.000   | 579.967   |
| <b>ВКУПНО:</b>     | 5.388.000 | 5.388.000 | 5.379.967 |

**РАЗДЕЛ 28 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА**

**07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ**

|                                    |        |                    |         |         |         |
|------------------------------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 253                                | 07—2—1 | За редовна дејност | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 28<br>(позиција 253) |        |                    | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ**

|                    |         |         |         |
|--------------------|---------|---------|---------|
| За редовна дејност | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| <b>ВКУПНО:</b>     | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

**РАЗДЕЛ 29 — РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД**

**01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ**

|     |      |                      |        |        |        |
|-----|------|----------------------|--------|--------|--------|
| 254 | 01—2 | Трошоци за школување | 40.000 | 40.000 | 39.800 |
|-----|------|----------------------|--------|--------|--------|

| 1                                               | 2      | 3                                                                | 4         | 5         | 6         |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>          |        |                                                                  |           |           |           |
| 255                                             | 07—2—1 | За редовна дејност                                               | 2.708.000 | 2.708.000 | 2.708.000 |
| 256                                             | 07—2—2 | Надоместок за метеоролошки и хидролошки на-<br>бљудувања         | 371.000   | 371.000   | 371.000   |
| 257                                             | 07—2—2 | Хидрометеоролошки мерења                                         | 89.000    | 89.000    | 88.750    |
| 258                                             | 07—2—2 | За одржување на метеоролошки станици                             | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
| 259                                             | 07—2—2 | За одржување на хидролошки станици                               | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 260                                             | 07—2—2 | Метеоролошки мерења                                              | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 261                                             | 07—2—2 | Трошоци за надоместок на хидролошкиот објект<br>„Солунска глава“ | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 29</b><br>(позиции 254 до 261) |        |                                                                  | 3.413.000 | 3.413.000 | 3.412.550 |

#### **РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ**

|                    |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| За редовна дејност | 2.708.000 | 2.708.000 | 2.708.000 |
| За посебни намени  | 705.000   | 705.000   | 704.550   |
| <b>ВКУПНО:</b>     | 3.413.000 | 3.413.000 | 3.412.550 |

### **РАЗДЕЛ 30 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА**

#### **07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ**

|     |        |                    |         |         |         |
|-----|--------|--------------------|---------|---------|---------|
| 262 | 07—2—1 | За редовна дејност | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|-----|--------|--------------------|---------|---------|---------|

#### **13 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ- КИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИТЕ**

|                                                 |        |                               |           |           |           |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 263                                             | 13—2—2 | Помош на верските организации | 1.735.000 | 1.735.000 | 1.734.999 |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 30</b><br>(позиции 262 до 263) |        |                               | 1.835.000 | 1.835.000 | 1.834.999 |

#### **РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ**

|                    |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| За редовна дејност | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| За посебни намени  | 1.735.000 | 1.735.000 | 1.734.999 |
| <b>ВКУПНО:</b>     | 1.835.000 | 1.835.000 | 1.834.999 |

### **РАЗДЕЛ 31 — ВРХОВЕН СУД**

#### **07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ**

|                                                  |        |                                      |           |           |           |
|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 264                                              | 07—2—1 | За редовна дејност                   | 796.000   | 796.000   | 796.000   |
| 265                                              | 07—2—2 | Надоместок за судиите                | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 |
| 266                                              | 07—2—2 | Надоместок за сведетели и вешти лица | 20.000    | 20.000    | 15.000    |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 31</b><br>(позиција 264 до 266) |        |                                      | 2.161.000 | 2.161.000 | 2.156.000 |

#### **РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ**

|                    |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| За редовна дејност | 796.000   | 796.000   | 796.000   |
| За посебни намени  | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.360.000 |
| <b>ВКУПНО:</b>     | 2.161.000 | 2.161.000 | 2.156.000 |

### **РАЗДЕЛ 32 — ВИШИ СТОПАНСКИ СУД — СКОПЈЕ**

#### **07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ**

|                                                 |        |                                                       |         |         |         |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 267                                             | 07—2—1 | За редовна дејност                                    | 269.000 | 269.000 | 269.000 |
| 268                                             | 07—2—2 | Надоместок на судиите                                 | 622.000 | 622.000 | 622.000 |
| 269                                             | 07—2—2 | Надоместок за судии-поротници и стопански<br>престапи | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 32</b><br>(позиции 267 до 269) |        |                                                       | 921.000 | 921.000 | 921.000 |

#### **РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ**

|                    |         |         |         |
|--------------------|---------|---------|---------|
| За редовна дејност | 269.000 | 269.000 | 269.000 |
| За посебни намени  | 652.000 | 652.000 | 652.000 |
| <b>ВКУПНО:</b>     | 921.000 | 921.000 | 921.000 |

| 1                                                     | 2      | 3                                                                                | 4         | 5         | 6         |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>РАЗДЕЛ 33 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО</b>     |        |                                                                                  |           |           |           |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                |        |                                                                                  |           |           |           |
| 270                                                   | 07—2—1 | За редовна дејност                                                               | 158.000   | 158.000   | 158.000   |
| 271                                                   | 07—2—2 | Надоместок на републичкиот јавен обвинител и замениците јавни обвинители         | 628.000   | 628.000   | 628.000   |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 33</b><br>(позиции 270 до 271)       |        |                                                                                  | 786.000   | 786.000   | 786.000   |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                     |        |                                                                                  |           |           |           |
| За редовна дејност                                    |        |                                                                                  | 158.000   | 158.000   | 158.000   |
| За посебни намени                                     |        |                                                                                  | 628.000   | 628.000   | 628.000   |
| <b>ВКУПНО:</b>                                        |        |                                                                                  | 786.000   | 786.000   | 786.000   |
| <b>РАЗДЕЛ 34 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО</b> |        |                                                                                  |           |           |           |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                |        |                                                                                  |           |           |           |
| 272                                                   | 07—2—1 | За редовна дејност                                                               | 140.000   | 140.000   | 140.000   |
| 273                                                   | 07—2—2 | Надоместок на републичкиот јавен правобранител и замениците јавни правобранители | 318.000   | 318.000   | 318.000   |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 34</b><br>(позиции 272 до 273)       |        |                                                                                  | 458.000   | 458.000   | 458.000   |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                     |        |                                                                                  |           |           |           |
| За редовна дејност                                    |        |                                                                                  | 140.000   | 140.000   | 140.000   |
| За посебни намени                                     |        |                                                                                  | 318.000   | 318.000   | 318.000   |
| <b>ВКУПНО:</b>                                        |        |                                                                                  | 458.000   | 458.000   | 458.000   |
| <b>РАЗДЕЛ 35 — ОКРУЖНИ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ</b> |        |                                                                                  |           |           |           |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                |        |                                                                                  |           |           |           |
| <b>1. Окружен суд — Битола</b>                        |        |                                                                                  |           |           |           |
| 274                                                   | 07—2—1 | За редовна дејност                                                               | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| 275                                                   | 07—2—2 | Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти лица                                | 190.000   | 190.000   | 182.356   |
| СЕ (позиции 274 до 275)                               |        |                                                                                  | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.852.356 |
| <b>2. Окружен суд — Скопје</b>                        |        |                                                                                  |           |           |           |
| 276                                                   | 07—2—1 | За редовна дејност                                                               | 4.362.000 | 4.362.000 | 4.362.000 |
| 277                                                   | 07—2—2 | Дневници на судии — поротници, сведоци и вешти лица                              | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 278                                                   | 07—2—2 | Одржување на Судската палата                                                     | 760.000   | 760.000   | 760.000   |
| СЕ (позиции 276 до 278)                               |        |                                                                                  | 6.222.000 | 6.222.000 | 6.222.000 |
| <b>3. Окружен суд — Штип</b>                          |        |                                                                                  |           |           |           |
| 279                                                   | 07—2—1 | За редовна дејност                                                               | 1.076.000 | 1.076.000 | 1.076.000 |
| 280                                                   | 07—2—2 | Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти лица                                | 160.000   | 160.000   | 160.000   |
| СЕ (позиција 279 280)                                 |        |                                                                                  | 1.236.000 | 1.236.000 | 1.236.000 |
| <b>ВКУПНО РАЗДЕЛ 35</b><br>(позиции 274 до 280)       |        |                                                                                  | 9.318.000 | 9.318.000 | 9.310.000 |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                     |        |                                                                                  |           |           |           |
| За редовна дејност                                    |        |                                                                                  | 7.108.000 | 7.108.000 | 7.108.000 |
| За посебни намени                                     |        |                                                                                  | 2.210.000 | 2.210.000 | 2.202.000 |
| <b>ВКУПНО:</b>                                        |        |                                                                                  | 9.318.000 | 9.318.000 | 9.310.000 |
| <b>РАЗДЕЛ 36 — ОКРУЖНИ СТОПАНСКИ СУДОВИ</b>           |        |                                                                                  |           |           |           |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>                |        |                                                                                  |           |           |           |
| <b>1. Окружен стопански суд — Битола</b>              |        |                                                                                  |           |           |           |
| 281                                                   | 07—2—1 | За редовна дејност                                                               | 663.000   | 663.000   | 663.000   |
| 282                                                   | 07—2—2 | Надоместок за повремени судии, стопански престапи и стечаи                       | 15.000    | 15.000    | 12.539    |
| СЕ (позиции 281 до 282)                               |        |                                                                                  | 678.000   | 678.000   | 675.539   |

| 1                                                    | 2      | 3                                                          | 4         | 5         | 6         |
|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>2. Окружен стопански суд — Скопје</b>             |        |                                                            |           |           |           |
| 283                                                  | 07—2—1 | За редовна дејност                                         | 2.720.000 | 2.720.000 | 2.720.000 |
| 284                                                  | 07—2—2 | Надоместок за повремени судии, стопански престапи и стечаи | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| СЕ (позиции 283 до 284)                              |        |                                                            | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.760.000 |
| <b>3. Окружен стопански суд — Штип</b>               |        |                                                            |           |           |           |
| 285                                                  | 07—2—1 | За редовна дејност                                         | 605.000   | 605.000   | 605.000   |
| 286                                                  | 07—2—2 | Надоместок за повремени судии, стопански престапи и стечаи | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| СЕ (позиции 281 до 286)                              |        |                                                            | 625.000   | 625.000   | 625.000   |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 36<br>(позиции 281 до 286)             |        |                                                            | 4.063.000 | 4.063.000 | 4.060.539 |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                    |        |                                                            |           |           |           |
| За редовна дејност                                   |        |                                                            | 3.988.000 | 3.988.000 | 3.988.000 |
| За посебни намени                                    |        |                                                            | 75.000    | 75.000    | 72.539    |
| ВКУПНО:                                              |        |                                                            | 4.063.000 | 4.063.000 | 4.060.539 |
| <b>РАЗДЕЛ 37 — ОКРУЖНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА</b>       |        |                                                            |           |           |           |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>               |        |                                                            |           |           |           |
| <b>1. Окружно јавно обвинителство — Битола</b>       |        |                                                            |           |           |           |
| 287                                                  | 07—2—1 | За редовна дејност                                         | 485.000   | 485.000   | 485.000   |
| 288                                                  | 07—2—2 | Паушал за дежурства и вештачење                            | 15.000    | 15.000    | 14.649    |
| СЕ (позиции 287 до 288)                              |        |                                                            | 500.000   | 500.000   | 499.649   |
| <b>2. Окружно јавно обвинителство — Скопје</b>       |        |                                                            |           |           |           |
| 289                                                  | 07—2—1 | За редовна дејност                                         | 1.278.000 | 1.278.000 | 1.278.000 |
| 290                                                  | 07—2—2 | Паушал за дежурства и вештачење                            | 23.000    | 23.000    | 16.500    |
| СЕ (позиции 289 до 290)                              |        |                                                            | 1.301.000 | 1.301.000 | 1.294.500 |
| <b>3. Окружно јавно обвинителство — Штип</b>         |        |                                                            |           |           |           |
| 291                                                  | 07—2—1 | За редовна дејност                                         | 403.000   | 403.000   | 403.000   |
| 292                                                  | 07—2—2 | Паушал за дежурства и вештачење                            | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| СЕ (позиции 291 до 292)                              |        |                                                            | 418.000   | 418.000   | 418.000   |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 37<br>(позиции 287 до 292)             |        |                                                            | 2.219.000 | 2.219.000 | 2.212.149 |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                    |        |                                                            |           |           |           |
| За редовна дејност                                   |        |                                                            | 2.166.000 | 2.166.000 | 2.166.000 |
| За посебни намени                                    |        |                                                            | 53.000    | 53.000    | 46.149    |
| ВКУПНО:                                              |        |                                                            | 2.219.000 | 2.219.000 | 2.212.149 |
| <b>РАЗДЕЛ 38 — РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ</b>     |        |                                                            |           |           |           |
| <b>07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ</b>               |        |                                                            |           |           |           |
| 293                                                  | 07—2—1 | За редовна дејност                                         | 687.000   | 687.000   | 687.000   |
| 294                                                  | 07—2—2 | Надоместок за судии и поротници                            | 15.000    | 15.000    | 13.750    |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 38<br>(позиции 293 до 294)             |        |                                                            | 702.000   | 702.000   | 700.750   |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b>                    |        |                                                            |           |           |           |
| За редовна дејност                                   |        |                                                            | 687.000   | 687.000   | 687.000   |
| За посебни намени                                    |        |                                                            | 15.000    | 15.000    | 13.750    |
| ВКУПНО:                                              |        |                                                            | 702.000   | 702.000   | 700.750   |
| <b>РАЗДЕЛ 39 — КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ ИДРИЗОВО</b> |        |                                                            |           |           |           |
| <b>04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ</b>                          |        |                                                            |           |           |           |
| 295                                                  | 04—2—1 | За редовна дејност                                         | 2.820.000 | 2.820.000 | 2.820.000 |
| 296                                                  | 04—2—2 | Посебни намени                                             | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.377.186 |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 39<br>(позиции 295 до 296)             |        |                                                            | 5.220.000 | 5.220.000 | 5.197.186 |

| 1                                 | 2                  | 3 | 4         | 5         | 6         |
|-----------------------------------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ</b> |                    |   |           |           |           |
|                                   | За редовна дејност |   | 2.820.000 | 2.820.000 | 2.820.000 |
|                                   | За посебни намени  |   | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.377.186 |
| ВКУПНО:                           |                    |   | 5.220.000 | 5.220.000 | 5.197.186 |

**РАЗДЕЛ 40 — ВОСПИТНО-ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ ЗА  
МАЛОЛЕТНИЦИ — ТЕТОВО**

**04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ**

|                                          |        |                    |           |           |           |
|------------------------------------------|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 297                                      | 04—2—1 | За редовна дејност | 818.000   | 818.000   | 818.000   |
| 298                                      | 04—2—2 | За посебни намени  | 562.000   | 562.000   | 487.851   |
| ВКУПНО РАЗДЕЛ 40<br>(позиции 297 до 298) |        |                    | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.305.851 |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ**

|                    |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| За редовна дејност | 818.000   | 818.000   | 818.000   |
| За посебни намени  | 562.000   | 562.000   | 487.851   |
| ВКУПНО:            | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.305.851 |

**ПРЕГЛЕД**

на распоредените приходи во процент или определен износ од  
приходите на Републичкиот буџет за 1972 година

| Ред. бр. | Распоредна<br>група | НАЗИВ НА ФОНДОТ                                                        | Предви-<br>дено со<br>буџетот | Извршено   |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.       | 01—2                | Републички фонд за стимулирање талентираноста на младите               | 150.000                       | 150.000    |
| 2.       | 02—1                | Републички фонд за научно-истражувачки работи                          | 30.500.000                    | 31.072.163 |
| 3.       | 03—1                | Републички фонд за унапредување на културните дејности                 | 4.378.000                     | 4.216.308  |
| 4.       | 03—1                | Републички фонд за унапредување на издавачката дејност                 | 5.238.000                     | 5.116.419  |
| 5.       | 04—1                | Републички фонд за социјална заштита                                   | 1.660.000                     | 1.570.499  |
| 6.       | 13—1                | Републички фонд за помагање дејноста на опште-<br>ствените организации | 28.400.000                    | 28.400.000 |
| 7.       | 16—1                | Републички фонд за унапредување на индивидуал-<br>ното земјоделство    | 9.500.000                     | 7.058.653  |
| 8.       | 16—1                | Републички фонд за води                                                | 1.300.000                     | 755.715    |
| 9.       | 16—2—21             | Спомен-шумата „Гоце Делчев“                                            | 1.500.000                     | 1.500.000  |
| 10.      | 18—2                | Резервен фонд на СР Македонија                                         | 4.736.010                     | 4.172.024  |
| ВКУПНО:  |                     |                                                                        | 87.362.010                    | 84.011.781 |

**ПРЕГЛЕД**

НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ И НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА  
ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 1972 ГОДИНА

| Ред. број | ВИДОВИ НА ПРИХОДИ                                   | Приходи на<br>буџетот | Средства за финансирање на Републичката<br>заедница на образованието |                          |             |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|           |                                                     |                       | Изворни<br>средства                                                  | Дополнителни<br>средства | СЕ<br>4+5   |
| 1         | 2                                                   | 3                     | 4                                                                    | 5                        | 6           |
| 1.        | Придонеси                                           | 71.584.776            | 36.193.906                                                           |                          | 36.193.906  |
| 2.        | Даноци                                              | 1.055.243.509         | 117.638.186                                                          |                          | 117.638.186 |
| 3.        | Други приходи на буџетот                            | 335.628.678           | 11.536.587                                                           |                          | 11.536.587  |
| 4.        | Допол. средства во определен износ:<br>— од буџетот |                       |                                                                      | 21.338.000               | 22.838.000  |
|           | СЕ:                                                 | 1.462.456.963         | 165.368.679                                                          | 21.338.000               | 186.706.679 |



379.

Врз основа на член 15 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“, број 9/67), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 9 октомври 1973 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 9 октомври 1973 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА

#### I

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, што ја донесе работната заедница на седницата од 11. V. 1973 година.

#### II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2368  
10 октомври 1973 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

380.

Врз основа на член 123 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 9 октомври 1973 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 9 октомври 1973 година, донесе

## РЕЗОЛУЦИЈА

### ЗА ПЕРМАНЕНТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Оваа резолуција тргнува од потребата што побрзо и посистематски да се остваруваат условите за пошироко воведување на перманентното образование, како исклучително значаен фактор за зголемување на продуктивноста, развојот на општествено-економските самоуправни односи и личноста. Тоа се засновува врз основните начела на перманентното образование што се содржани во сојузните и републичките документи за реформата на образованието и воспитувањето и врз барањата што произлегуваат од општествено-економскиот, научно-техничкиот, културниот и социјалниот развој на СР Македонија, како составен дел на југословенската општествена заедница.

Во општествениот систем на здружениот труд образованието станува решавачки фактор на развојот на личноста, самоуправните односи и општествената репродукција, ако непрекинато и најтесно се поврзува со развојот на современата наука и култура, техниката и општествено-економските односи. Остварувањето на брз трансфер на знаењата од нивното пронаоѓање до примената во производството и општествениот живот, со посредство на образованието, бара да се отстранат сите оние недостатоци и пречки кои го попречуваат воспитувањето и природното и функционалното поврзување на сите овие фактори. Суштината на тие настојувања најмногу се поврзува со потребата од постојано продлабочување на хуманизацијата на нашето општество и обезбедување на услови секој

поединец да ја доживува својата полна автореализација. Поради тоа, грижата за перманентното образование мора да се постави и да се прифати како посебна цел на општествената политика.

Во Резолуцијата се утврдуваат правците на насочувањето на политиката на развојот на сите фактори од чие општествено однесување зависи успехот на перманентното образование.

#### I

Главната потпирка на перманентното образование ја сочинуваат најновите достигнувања на науката, која станува основна производна и движечка сила на развојот на човечкото општество. Поради тоа, одбитно значење е со мерките на долгорочната научна политика да јакне вкупната положба на науката во Републиката, под услов таа да се вклопува во барањата на општествено-економскиот развој, што се утврдуваат со општествените планови. Во тие рамки неопходно е да се стимулира развојот особено на оние научни дисциплини и да се финансираат оние проекти што се наоѓаат во основата на модерната производна технологија.

Примената на научните откритија и техничките пронајдоци во сите сфери на трудот претставува едно од најважните прашања на модерното стопанисување и унапредување на општествено-економските односи, па е неопходно спрема науката и образованието да се однесуваме исто како и спрема материјалните фактори на производството. Поради тоа, покрај постојано и смислено зголемување на финансиските средства во научно-истражувачката работа, треба да се стимулира осовременувањето на научната опрема, школувањето на научните кадри и нивното натамошно образование и оспособување во чекор со развојот на науката и техниката, меѓусебното поврзување на научно-истражувачката работа, стопанството и високошколските установи, со цел да се остварат системски контакти во рамките на долгорочните сорботки, врз принципот на повратна опрега. Оттикнува и ориентирано на реконструкција и модернизација на средствата за производство, стопанството објективно се повеќе ќе мора да се интересира за современите научни достигнувања, техничките иновации и способни кадри, за што посебно придонесува успешното остварување на уставните амандмани.

Сходно со изменетата општествено-економска положба на стопанството, потребно е посмело да се вршат измени во положбата на научните институции, како и на универзитетот, што би ги упатувало на воспоставување на непосредни врски и на преобразба на односите меѓу науката, стопанството и образованието. Со општествените планови на развојот, исто така е неопходно во тој процес да се насочува научно-истражувачката работа кон проблемите на современиот развој, да јакне одговорната улога на универзитетот во развојот на науката, да се преземаат мерки за подигање нивото на научните и стручните институции што се занимаваат со проучување на прашањето на современо сфатено образование и неговата функција во општеството, како и мерки за нивното поврзување со асоцијациите и научните работници од сите области на науката и трудот.

Исто така, ни без темелна измена на наставните планови и програми на училиштата и универзитетот — кој одговара на системот на образованието на возрасните — нема успешно перманентно образование. Отстранувањето на историцизмот, енциклопедизмот, статичноста, шематизмот и традиционалистичките содржини од наставните и другите образовни планови и програми и нивната постојана ревизија и осовременување според барањата на општествениот и научно-техничкиот развој, е еден од најкрупните проблеми на денешното образование и општеството, што е прашање на односите меѓу науката и образовниот процес, кој треба да се решава врз нови основи на современата цивилизација. Таа многу сложена одговорна и долгорочна задача, со која се обезбедува интеграција на научно-

истражувачките напори и методолошко-методското и педагошко-андрагошкото обликување на програмите на образованието, треба да му се довери на посебно републичко координационо тело, кон чии подготовки за основање треба што повеќе да се пристапува. (Координационото тело, како орган на Извршниот совет, би го сочинувале претставници на: Извршниот совет, Универзитетот, Стопанската комора на Македонија, Републичкиот совет за координација на научните дејности, Републичкиот педагошки совет, Републичкиот завод за унапредување на школството, Сојузот на работничките и народните университети и други заинтересирани организации и друштва).

Еден од првите чекори ќе биде преземање на соодветни мерки за создавање на национален систем на научни и технички информации, потпирајќи се врз општојугословенскиот систем, во чии рамки ќе се регистрираат, средуват, класифицираат и селектираат мноштво нови знаења, поврзани со постојниот и еруптивен развој на науката и техниката. Во исто време, во областа на образованието е неопходно да се пристапи кон оспособување на потребниот број на стручњаци за програмирање на образованието, профилирање на кадрите и примена на модерната образовна технологија.

## II

За да може перманентното образование, поврзано со науката, техниката и трудот, да ја изврши својата улога во развитокот на производните сили и самоуправните општествени односи, да стане внатрешна потреба на секој човек, и да придонесе за сестраниот развој на творечката социјалистичка личност, потребно е:

— перманентното образование да стане право и должност на сите граѓани, во прв ред на вработените, а меѓу нив и оние што се носители на клучните улоги во трудот (инженерско-техничките и раководните кадри, наставниците и др.), чии занимања и квалификација бараат постојано дополнување на знаењата и усовршувања. Целисходното и творечкото одлучување на работните луѓе во условите на самоуправно здружување на трудот треба да биде во рацете на работниците во основните организации на здружениот труд, тие треба да бидат постојано во тек со најновите општествени збиднувања, да се запознаваат со основите на донесувањето на одлуките и да ги прифаќаат иновациите. Во натамошната разработка на законодавната активност и нормативните акти во стопанските организации да се внесат одредби за правата и обврските во врска со перманентното образование во согласност со овие ставови,

— перманентното образование да не се ограничува на образованието на возрасните, туку со принципите и целите на оваа сестрана концепција да биде опфатен целокупниот воспитно-образовен систем, со кој треба да се надмине дуализмот, одвишната испарцелираност и инертност, непотребната селективност и поделеност на школски систем и на образование во работните организации и при заводите за вработување, во работничките и народните университети, во рамките на дописното образование, радиото и телевизијата. Со републичките законски и други прописи да се обезбеди образованието на младите и образованието на возрасните во сите видови да бидат рамноправни меѓу себе, да се изградува целосен и диференциран, внатрешно функционално поврзан, и на сите нивои достапен систем на образование и воспитување, кој обезбедува секој степен на образование, по основното, да овозможува непосредно вклучување во работата и продолжување на образованието,

— да се обезбедуваат средства кои се неопходни за квалитетна работа во областа на перманентното образование. Материјалната основа на перманентното образование не смее да зависи само од степенот на можноста на заедниците на образованието, туку таа се остварува првенствено со сред-

ствата од вкупниот приход односно доход што работните луѓе во сите области на здружениот труд и граѓаните (слободно) го изделуваат со самоуправно спогодување, како и со своите други одлуки,

— сите фактори на општествениот развој, посебно организациите на здружениот труд и нивните асоцијации, да го развиваат повратното образование на вработените и другите облици на образование истовремено со работата, како составен дел на воспитно-образовниот систем, давајќи ги неопходните работни олеснувања за потребите на учењето. Зависно од значењето и сложеноста на тие потреби и можности на организациите на здружениот труд, со нормативни акти да се утврдат разновидни погодности со кои се олеснува учењето во работен однос (услови и можности за користење на пократко или подолго отсуство, систем на кооперација, ослободување од работа за подолг период, образование делумично во работното време и др.),

— работничките и народните университети, радиото, телевизијата, печатот и другите средства на масовни комуникации, библиотеките, читалните, информативните центри, домовите на културата и другите слични културни установи да се ангажираат значително повеќе и посистематски отколку досега во перманентното образование. Со општествен договор, чија основа ќе ја подготви Републичкиот секретаријат за образование и наука, да се обезбеди таква улога на средствата на масовните комуникации и културните установи,

— и во оваа област на дејствувањето да се оствари неопходниот степен на рационализација и модернизација на образовните дејности со технологијација на образовниот процес, со внесување на нови методи и организација на работата, како и со развивање на насоченото самообразование со кое образовната практика може да се прошири до ненаметливи рамки. Оптимализацијата на постојните можности во остварувањето на перманентното образование ќе биде задача и предмет на работа на републичкото координационо тело чие основање претстои, а со кое Републичкиот секретаријат за образование и наука најтесно ќе соработува.

Еден од основните предуслови перманентното образование да се остварува во што пошироки размери е ликвидација на неписменоста. Поради тоа, описменувањето на возрасните е примарна општествена задача. Покрај системското и упорно настојување, со цел младата генерација да стекнува редовно осумгодишно образование, кон образованието на возрасните треба да се пристапува како кон составен дел на секој развоен потфат. Тргувајќи од меѓузависноста на трудот и знаењето, треба да се изработат начела на функционалното елементарно образование, кое има да се оствари во училиштето, по пат на консултативни облици и на најразлични други начини. По примената на мерилата на функционална проверка на знаењата и способностите, треба да им се признае соодветен степен на основно образование на сите оние што ќе покажат успех.

Во наредниот период неопходно е да се истражуваат, проучуваат и воопштуваат најдобрите резултати на трудот, како и проблемите и тешкотиите во областа на перманентното образование и создавањата за тоа да се направат достапни на научната, стручната и другата јавност. Од посебно значење е да се пристапи кон изработка и остварување на научно-истражувачки и развојни проекти, кои ќе придонесат за интегрално поврзување на сите повикани општествени фактори во областа на перманентното образование и нивното интеракциско проникнување. За таа цел неопходно е во Републиката да се основа соодветна институција.

Општествената ефикасност на перманентното образование во голема мера зависи и од објективното планирање на многукратните образовни потреби од стручни кадри. Тоа планирање мора да биде долгорочно и поврзано со планирањето на развојот на науката, стопанството и другите области на општествениот труд, а обезбедувано со општествените планови на развојот на СР Македонија.

## III

Со овој документ се отвора процес на измени и модификацијата на воспитно-образовниот систем, актуелизирање на неговите задачи и содржини, реконструкција на неговата методолошка основа, реструктурирање на институционалните и организациони облици, промена на системот на верификација на знаењата и способностите и квалитетно нова организација. Улогата на школата и Универзитетот треба да се трансформираат, за да можат овие установи да одговараат на современите потреби на општеството. Тие промени ќе се вршат во еден подолг процес. Обврска е на политичко-извршните, управните и другите органи во работата на нормативната дејност од областа на образованието и воспитувањето да тргнуваат од ставовите што се истакнуваат во оваа резолуција.

Поради побрзот развој на децата денеска, поради подобрите услови за нивна социјализација и се произразитите способности да учат во најраниот животен период, почетокот на образованието на децата треба да се помести на порана возраст, а школувањето во младоста да се доведе во реални рамки. Треба постојано да се има предвид дека образованието не се завршува во младоста, туку дека продолжува во целиот живот. Во согласност со тие цели и задачите на образованието треба поинаку да се распоредат и остваруваат.

Перманентното образование се засновува врз квалитетно оствареното ниво на осумгодишното образование. Разликите во знаењата што настануваат поради неоствареното основно ниво треба да се отстрануваат со дополнителни мерки.

Секој степен на школување треба да се разгледа во поглед на содржината на образованието од становиштето на примената на концепцијата на перманентното образование; основното образование во врска со барањето да подготвува за перманентно образование, средното образование со оглед на потребата од создавање на поширока образовна основа за стекнување на стручна спрема, високото образование заради барањето висококвалификуваните кадри да бидат оспособени за постојано следење на научните откритија и техничките пронајдоци на соодветно ниво и вклучување во истражувањата а образованието на возрасните поради преместување на акцентот врз концептот на перманентното образование.

Потребно е да се согледаат патиштата кои можат да доведат до корелација на содржината на образованието со приближувањето до целосното, внатрешно поврзаното образование.

При барањето на нови патишта за реформа на содржината на образованието битно е да се има предвид карактерот на развитокот на современата наука. Тој е обележан со интензивен процес на специјализацијата во рамките на секоја наука и со создавање на меѓудисциплинарна синтеза, со појава на нови научни дисциплини. Затоа е нежелно создавањето на предвремени бариери на потесната специјализација, туку е неопходно постепено запознавање на човекот со најразновидни области на човечкиот труд и творештво.

Новото гледање на односот на општото и стручното образование мора да дојде до израз особено во областа на средното и високото образование, повлекувајќи зад себе многу длабоки промени во постојната состојба. Покрај исчезнувањето на граничните разлики меѓу општото и стручното образование, нужно доаѓа и до улажување како и до постепено исчезнување на горната граница.

За да се оствари образовно-воспитната дејност од најшироки размери, нужно е да се развие целосен систем на најразновидни облици на образование, различни по содржината на своите програми, траење и организација.

Училиштето и Универзитетот, како што се денеска организирани, уште не се доволно објективно подготвени да ја прифатат новата улога што ми ја наметнува концепцијата на перманентното

образование. Училиштето во современите услови се повеќе мора да биде ориентирано на тоа кај младината да развива интересирање, желба за знаења и волја тие да се стекнат што посамостојно со сопствени напори. На тој начин, училиштето станува послужена образовно-воспитна институција чија дејност не може да се сведе само на функцијата на пренесување на знаењата.

Значајна е улогата на основното училиште во тоа што со давањето на соодветната основа и оспособување на учениците ги подготвува за образование во текот на целиот живот.

Во преодниот период средното образование треба да има претежно општообразовни содржини, што не исклучува извесна диференцијација и специфичности на овој степен на образование. Доволно широко и содржајно перманентно образование не може да се оствари дури ни на ниво на високото образование, ако со средното образование не се обезбеди доволно широка општообразовна основа, особено во подготвителниот дел на средното образование.

Заради полесен премин од основното во средното училиште, како и од средното во високото образование, потребно е да се постигне неопходниот континуитет на наставната содржина. Исто така е неопходно да се оствари соодветна содржинска поврзаност меѓу одделни облици и патишта на средното образование, како и заедничка појдовна основа. Неа треба да ја сочинуваат избрани знаења од хуманитарните, природните, математичките и техничките науки.

Диференцираното средно образование, насочено кон стекнување на основа за вклучување во работата, треба да биде ориентирано кон барањата на идните студии и кон барањата за натамошно перманентно образование.

Перманентното образование, кај кое не се смета на училишното свидетелство, треба да ги задоволи се поголемите потреби и барања на младината и возрасните за постојано и систематско зголемување нивото на нивното образование и да му помогнат на секој способен поединец да се користи со можностите за образование.

Сите установи за високо и вишо образование ја преземаат врз себе задачата и одговорноста да го обезбедуваат перманентното образование со стручњаци од практиката, кои се здобиле со висока стручна спрема како и со други што се интересираат за дополнување на знаењето и продолжување на образованието на соодветните факултети, во високите и вишите школи. Оваа работа треба да биде наменета и за истанчување на знаењето и духот на заинтересираните.

Улогата на овие установи е и во тоа за своите дипломирани студенти и другите стручњаци од практиката, посебно за раководните кадри, да организираат постојани и повремени облици на нивно усовршување за најновите достигнувања и резултатите во структурата, како и со методите на работа и нивната примена.

Организирајќи го перманентното образование, установите за високо образование им помагаат на своите дипломирани студенти стручно и научно да се развиваат, а себеси се обврзуваат, од една страна за одржување на врска со практиката, а од друга за следење и развивање на најновите научни сознанија од дадените области.

Остварувањето на барањата за перманентно образование во установите за високо образование подразбира нивна полна отвореност спрема општеството, стопанските, социјалните и културните движења, еластичност на внатрешната организација на работата на овие установи, циркулација на наставничките кадри од стопанството и другите области на трудот на Универзитетот, организирање на разни советодавни и истражувачки служби наменети за овие потреби и сл.

Потребно е да се преземаат мерки вонредното студирање да се направи достапно на што поширок круг на заинтересирани и способни. За да мо-

же тоа да даде соодветни резултати. неопходно е да биде така организирано, што на вонредните студенти да им биде дадена сета потребна помош за успешно совладување содржината на наставната програма.

Образованието на возрасните треба да најде свое место во системот на образованието како негов составен дел, но мора да се прилагоди кон можностите и психологијата на возрасните корисници.

Напредно со напредокот на науката, техниката и технологијата, со интензивно стопанисување и развивање на самоуправните општествено-економски односи, улогата на образованието на возрасните, а засновано врз концепцијата на перманентното образование, непрекинато и се побрзо ќе расте. Се заострува прашањето за стручноста и способноста на сите вработени, се проширува потребата од образование и усовршување на раководните кадри во стопанството и општествените дејности, се јавува неопходноста од преквалификација на стручните работници, се поставува прашањето за јакнење на стручните и научните служби во рамките на стопанските организации, нивните групации и гранки и др.

Во согласност со сето тоа ќе јакне улогата и значењето на училиштата, Универзитетот, работничките и народните универзитети, заводите за вработување, центрите за стручно образование и другите установи на образованието, потоа на техничките средства на масовната комуникација, разните културни и уметнички установи во работата на перманентното образование на возрасните луѓе.

Образованието, напредно со работата, организираното и слободното самообразование, кое го бара и го остварува самиот живот, треба да станат значајни патишта на перманентното образование поради својата рационалност и економичност. Со нив, со помошта на установите за образование, се остварува мрежа на индивидуални пунктови за учење.

Треба да се работи на воведување на систем на разменување на трудот и образованието. Примената на овој систем бара двонасочен однос меѓу установите за образование и нивните корисници. Тој ги обврзува установите за образование на целисходно интересирање и изучување на проблемите во практиката и достигнуањата на науките за да може да им се укаже ефикасна помош на заинтересираните да се користат со курсеви, семинари и други слични облици на настава.

Со општествените мерки треба да се создаваат олеснувања на работните организации да го остваруваат својот интерес за подигање на образовното и технолошкото ниво на вработените, со обезбедување на услови за образование истовремено со работа, по пат на настава, организирано и слободно самообразование. Тие треба да го поттикнуваат и стекнувањето на интерни квалификации кои се резултат на техничкиот прогрес.

Од становиштето на остварување на концепциите на перманентното образование исклучително значење им припаѓа на методите на наставно-образовната и воспитната работа.

Посебно е значајно да се оспособи младината и возрасните: сами да ги избираат и поставуваат целите и програмите на своето образование, како и да влијаат врз нивното обликување, самостојно да ги одбираат патиштата за реализација на избрани цели, да знаат да ги совладаат сите пречки што се јавуваат на патот на реализацијата на определени цели и задачи, да можат сами да ги оценуваат резултатите што ги оствариле.

Специфично програмско и методолошко третирање на образованието на возрасните допушта и претпоставува програмирање на перманентното образование, кое ќе ги условува општествените и нивните лични потреби, употребата на методи кои одговараат на менталната природа на возрасните и на степенот на нивното работно и животно искуство и креирање на соодветна организација на образовната работа со возрасните, зависно од нивните услови и можности.

Крутото и стереотипно оценување на знаењата, навиките и умењата треба да се заменат со посовремени начини на вреднување. Развивањето на практиката на перманентното образование бара напори за изработка на нова концепција за верификација на учењето. Во иднина ќе се намали важноста на моментното оценување на знаењата и вредностите на луѓето по пат на школска контрола, а ќе се зголеми значењето на вредностите што се манифестираат во работата.

Модернизацијата на воспитно-образовната дејност опфаќа постојано оспособување на кадрите што работат во оваа област заради остварување на нови цели, методи и организација на работата.

За разлика од стопанските дејности, за кои пазаришните закони императивно претставуваат стимуланс на модернизацијата во областа на образованието и воспитувањето, во која овие закони посебно се манифестираат, со општествена акција треба да се настојува:

— за потребите на образовно-воспитната дејност, со цел за подигање на нејзиниот квалитет и сопствената репродукција, да се зголеми нивото на образованието на стручните кадри што работат во оваа област, и да се обезбедува нивното перманентно усовршување,

— образовно-воспитната дејност да ги развива и усовршува методите специфични за реализација на образовно-воспитните цели во согласност со достигнуањата на науката во образованието и воспитувањето на младината и возрасните, како и напредната практика,

— техничката база на наставата и на другите облици на учење непрекинато да напредува и со тоа да се изнаоѓаат пократки патишта за усвојување на сè поширок фонд на знаење.

Научно-истражувачката работа, посебно во оваа област, добива сè поголемо значење. Затоа е нужно да се изработат конкретни планови за научно-истражувачката и развојна работа во областа на образованието и воспитувањето, да се обезбедат кадри и средства за нивната реализација и да се обезбеди практична примена на резултатите на сите истражувања.

Покрај организаторите на ова образование, големо значење имаат наставниците како главни носители на реализацијата на барањата за перманентното образование ако тие се остваруваат во вид на настава. Затоа наставниците и нивните соработници мораат непрекинато да се образуваат, за да го совладаат, заедно со општиот современ развој, и напредувањето на нивната научна област. Нивниот авторитет сè повеќе се манифестира низ личните вредности, кои мораат постојано да ги потврдуваат со своите знаења или умења, без потпирање на неограничената власт на учителот.

За да можат стручните кадри во областа на образованието да одговорат на своите сложени задачи, неопходно е:

— да бидат упатени во суштината и консеквенциите на перманентното образование,

— да знаат да работат со возрасните без оглед на тоа дали се организатори или реализатори на целите и задачите на воспитно-образовната дејност,

— непрекинато да се во тек со унапредувањето на нивниот домен на работа, со следење развојот на науката од потесната струка и пошироката област на педагошко-андрагошките, психолошките и општествено-економските знаења како и со учеството во иновирањето на дадените области.

Неопходно е да се развиваат нови профили на кадри за работа во областа на перманентното образование за функцијата на аниматори и координатори заради укажување помош на луѓето што се вработени и заради примена на најновите методи во тоа учење, со оглед на еластичноста и променливоста на целите на перманентното образование и силата на широката можност за нивно остварување.

Покрај редовното информирање на овие кадри по пат на соодветни публикации и други средства на информирање, потребно е за универзитетските наставници да се воведат практика на нивно перио-

дично ослободување од редовните должности заради средување на сопствените знаења, нивно дополнување, унапредување и објавување на новините кои можат да имаат општествено значење.

Доменот на проучувањата што треба да се преземат во областа на перманентното образование е многу широк. За да може на концепцијата за перманентно образование да ѝ се олесни расчистувањето на патот во практиката, неопходно е широко и систематско ангажирање на педагогијата, психологијата, адрагогијата, социологијата, економијата на образованието, кибернетиката и цела низа други науки и научни дисциплини.

#### IV

За остварување на целите и принципите содржани во оваа резолуција, Собранието на СР Македонија смета дека во непосредниот натамошен развој треба да се преземе следното:

1. Со решителни мерки на носителите на општествената политика во областа на науката, образованието и стопанството заеднички да се разработува политика на реализација на перманентното образование обезбедувајќи го нејзиното прифаќање во републичките планови на општествено-економскиот развој.

2. Со мерките на економската политика да се намалува времето на застареноста на средствата за производство, придонесувајќи со тоа за скратување на растојанието на трансферот на знаењата од нивното пронаоѓање до примената.

3. Со општествени договори и самоуправни спогодби да се обезбеди подвижност и циркулација на кадрите во организациите на здружениот труд и нивните асоцијации според принципот дека на раководните места во стопанството и општествените дејности можат да работат оние што имаат степен на високо и вишо образование, при постојано натамошно стручно усовршување и идеолошко издигање. Недоволно квалификуваните раководни и други кадри мораат да се заменуваат со кадри од соодветни стручности или да се доквалификуваат во догледно време при што за тоа треба да им се обезбедат материјални и други неопходни услови.

4. Собранието на СР Македонија очекува од општините и републиката, како и самоуправните интересни заедници на образованието, организациите на здружен труд и нивните асоцијации, научните институции од сите воспитно-образовни установи на чело со Универзитетот, од просветно-педагошките заводи и другите установи за проучување и развој на образованието, како и од општествено-политичките организации, стручните и научни здруженија организирано проучување и творечка примена на ставовите и интенциите на оваа резолуција и работа на нивното натамошно унапредување.

5. Извршниот совет на Собранието на СРМ и надлежните републички тела и органи на управата ќе го следат и помагаат остварувањето на оваа резолуција и за тоа повремено ќе го известуваат Собранието на СР Македонија.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2366

10 октомври 1973 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

381.

Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 1973 година, го претресе материјалот — Старата селска архитектура — состојба и заштита, и согласно со член 275 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ЗАШТИТА НА СТАРАТА СЕЛСКА АРХИТЕКТУРА

Поаѓајќи од сегашната состојба во која се наоѓа старата селска архитектура — подложена на пропаѓање, некои села сосема се напуштени, а некои се напуштаат, постои опасност, доколку не се преземат итни мерки, да бидат уништени вонредно значајни културно-историски и архитектонски вредности.

На овие заканувања укажа симпозиумот „Стара селска архитектура — заштита и ревитализација“, кој се надоврза на симпозиумот „Стара градска архитектура и урбанизација на градовите“, со што се заклучуваат првите организирани научни истражувања. Ова создава можност да се утврди политика која одговара на сегашната положба во оваа област.

Заради успешна заштита на овој вид архитектура, Соборот ги донесува следните

#### ЗАКЛУЧОЦИ

1. Заради заштита и ревитализација на историските и архитектонските вредности на старата селска архитектура, се наложува потреба од преземање на брзи интервенции за заштита на овој вид архитектонски објекти и комплекси, заштита на целини и нивно определување како агломерации или делови во населби со нивно означување дека тие претставуваат споменици на културата.

2. Во рамките на урбанистичките планови што се донесуваат за овој вид населби, новите градби треба да се надоврзат на старите, да се вклопуваат во постојната архитектура, со цел да не се наруши постојниот амбиент односно населбата да не ја загуби својата вредност.

3. За успешна заштита на старата селска архитектура треба да се создаваат поволни кредити, кои би ги стимулирале сопствениците на куќите на нивна заштита и обнова, а општествената заедница да ги финансира реставрациите на одделни значајни споменици на културата во селата и надвор од нив како и објектите на потребната инфраструктура.

4. Институциите што работат на проучувањето и заштитата на селската архитектура, во прв ред Институтот за народна архитектура при Архитектонско-градежниот факултет во Скопје и заводите за заштита на спомениците на културата, својата активност треба да ја насочат и координираат кон итно и систематско изготвување на комплетна документација, да извршат валоризација на овој вид објекти во Републиката и да преземат мерки за конзервација и реставрација на повредните објекти и целини.

5. Ревитализацијата на старата селска архитектура е единствено можна само преку современ пристап за зачувување на вредните примероци и соодветна адаптација, во која ќе се осовремени и внатрешниот простор, кој ќе биде погоден за живеење, за културни објекти, за туризам и др.

Во оваа смисла треба да се очекува општините и работните организации од областа на стопанството да ги сфатат потребите од нивно нужно ангажирање.

6. За заштита на споменичкото богатство за одделни села или комплекси потребно е да се формираат одбори, на кои ќе им биде доверено вршење на определени работи во врска со чувањето и одржувањето на спомениците, на споменичките комплекси, односно урбанистички целини.

7. Соборот очекува дека сите средства за масовни комуникации ќе се вклучат во напорите за заштита на овој вид објекти преку популаризирање на ставовите и мерките содржани во овие заклучоци.

Број 03-2484  
10 октомври 1973 година  
Скопје

Претседател  
на Просветно-културниот собор,  
Драги Тозија, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

133

Врз основа на член 138 и 139 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 199 став 3, член 201 и 223 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 1973 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ОСНОВАЊЕТО И СОСТАВОТ НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ ВО ОПШТИНИТЕ И РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТИТЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА НИВНОТО ИЗБИРАЊЕ**

#### I

Со цел за непосредно остварување на своите права, должности и одговорности и за организирање учество во вршењето на функциите на советите на осигурениците и Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Заедница), осигурениците од подрачјето на секоја одделна општина, како и осигурениците од составот на работните организации кои во својот состав имаат основни организации на здружениот труд и другите поголеми избирачки групи на осигурениците утврдени со оваа одлука формираат конференции на делегациите на осигурениците.

#### II

Општинската конференција на делегациите на осигурениците (во натамошниот текст: општинска конференција) ја сочинуваат делегатите на делегациите на основните организации на здружениот труд односно работните заедници, осигурениците вработени кај приватните работодавци, осигурениците кои вршат самостојни дејности и корисниците на пензија, како и корисниците на други права од инвалидското осигурување.

При изборот на делегати за делегациите на осигурениците од основните организации на здружениот труд односно работните организации се води сметка во состав на делегацијата да влезат најмалку 50% делегати од редовите на непосредните производители.

Во состав на општинската конференција влегува по еден делегат избран од делегациите на осигурениците од:

— секоја основна организација на здружениот труд;

— секоја работна организација која во својот состав нема основни организации на здружениот труд;

— секоја работна заедница што врши работи за самоуправни интереси заедници, за општествено-политичките организации и за органите и организациите на општествено-политичките заедници (во натамошниот текст: работни заедници);

— работниците вработени кај приватните работодавци на подрачјето на општината;

— лицата кои вршат самостојни дејности на подрачјето на општината, и

— корисниците на пензија, како и корисниците на други права од инвалидското осигурување од подрачјето на општината.

Доколку во состав на организацијата односно избирачката група од претходниот став има повеќе од 300 осигуреници, на секои 300 осигуреници се избира и делегира по еден делегат за општинската конференција.

По исклучок од претходните два става од овој член, делегациите на осигурениците од подрачјето на Општината на град Скопје избираат по еден делегат во состав на општинската конференција на просечно 2.000 осигуреници, а делегациите од другите општини со над 10.000 осигуреници избираат по еден делегат на просечно 300 осигуреници, заради што за избор на делегати за општинската конференција од овие општини ќе се изврши соодветно групирање на делегациите на осигурениците од организациите односно од другите избирачки групи на осигурениците.

#### III

Осигурениците од секоја основна организација на здружениот труд односно друга избирачка група од точката II став 2 избираат и формираат своја делегација на осигурениците со тоа што бројот на делегатите во состав на делегацијата самостојно го определуваат.

Изборот на делегати за делегацијата на осигурениците од претходниот став се врши непосредно на собирите на осигурениците.

Собирите на осигурениците ги организираат и свикуваат надлежните органи на управување на организациите на здружениот труд односно на работните заедници за своите работници, овластените стручни служби за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување за работниците на работа кај приватните работодавци и за лицата што вршат самостојна дејност и здруженијата на пензионерите и инвалидите на трудот за корисниците на пензија, како и корисниците на други права од инвалидското осигурување од подрачјето на општината.

Соборот на осигурениците може да се одржи со присутен број на осигуреници.

Начинот и постапката за избор на делегати за делегациите на осигурениците ги утврдуваат самостојно учесниците на соборот.

На соборот на осигурениците се води записник во кој, покрај другото, се внесуваат податоци за



бројот на осигурениците од составот на собирот, бројот на осигурениците присутни на собирот и имињата на предложените и избрани делегати.

На избраните делегати им се издава уверение за изборот, што го потпишува претседавачот на собирот.

## IV

Осигурениците од работните организации кои во својот состав имаат основни организации на здружениот труд односно работни единици со седиште на подрачјето на истата општина формираат конференција на делегациите на осигурениците од работната организација.

Конференцијата на делегациите на осигурениците од работната организација од претходниот став ја сочинуваат членовите на делегациите на осигурениците од сите основни организации на здружениот труд односно работни единици.

## V

Секоја делегација на осигурениците, односно во Скопје и другите општини со над 10.000 осигуреници соодветна група на делегации на осигурениците избира од своите редови и делегира во состав на општинската конференција одреден број делегати во смисла на одредбите од точката II на оваа одлука.

Во работните организации во кои се формирани конференции на делегациите на осигурениците од работната организација избор на делегати во општинската конференција вршат тие конференции од своите редови.

Мандатот на делегатите членови на општинската конференција трае четири години.

Делегациите на осигурениците можат, по потреба односно по оправдани причини, да ги заменат односно сменат своите делегати во општинската конференција и пред истекот на периодот од четири години.

## VI

Општинската конференција избира делегати за членови на советот на осигурениците и на Собранието на Заедницата од своите редови, на начин и по постапка утврдени со оваа одлука.

Избраните делегати на општинската конференција од претходниот став за својата дејност во советот на осигурениците и Собранието на Заедницата одговараат пред општинската конференција која им дава препораки и мислења за ставовите што треба да ги застапуваат во органите во кои се избрани заради обезбедување на интересите на осигурениците од своето подрачје и на која ѝ поднесуваат во определени рокови извештаи за работата на органот во кој се делегирани.

## VII

Општинската конференција врши избор на делегати и одлучува полноважно на седници на кои присуствуваат мнозинството од членовите на конференцијата, а одлуките ги донесува со мнозинство на гласови од присутните членови на конференцијата.

## VIII

Општинската конференција има претседател и заменик на претседателот, кои ги избира на првата седница на време од 2 години.

Претседателот на конференцијата и неговиот заменик можат да бидат отповикани и пред истекот на времето на кое се избрани.

Првата седница на конференцијата ја свикнува претседателот на Собранието на Заедницата или од него ополномоштен член на Собранието на Заедницата.

## IX

Осигурениците од подрачјето на секоја општина избираат совет на осигурениците како свој самоуправен орган.

Бројот на членовите на советите на осигурениците на одделните општини изнесува:

1) на советите на осигурениците во општините: Демир Хисар, Ресен, Кратово, Крива Паланка, Дебар, Крушево, Македонски Брод, Валандово, Неготино, Берово, Делчево, Винаца, Пробиштип, Радовиш и Свети Николе по 15 члена;

2) на советите на осигурениците во општините: Кичево, Струга, Гевгелија, Кавадарци и Кочани по 17 члена;

3) на советите на осигурениците во општините: Охрид, Гостивар и Струмица по 19 члена;

4) на советите на осигурениците во општините: Куманово, Титов Велес и Штип по 21 член;

5) на советите на осигурениците во општините: Прилеп и Тетово по 23 члена;

6) на Советот на осигурениците на Општина Битола — 25 члена, и

7) на Советот на осигурениците на Општина на град Скопје — 29 члена.

Осигурениците од две или повеќе општини можат спогодбено да основаат заеднички совет на осигурениците за подрачјата на своите општини. Бројот на членовите на заедничкиот совет на осигурениците не може да биде поголем од 29.

## X

Избор на делегати за членови на советот на осигурениците врши општинската конференција од своите редови.

За избор на делегати за членови на советот на осигуреници општинската конференција утврдува кандидатска листа, при што се води сметка за сразмерната застапеност на кандидатите од редот на активните осигуреници и на корисниците на пензија. Гласањето за предложените кандидати се врши тајно со гласачки ливчиња.

За избрани делегати за членови на советот на осигурениците се сметаат кандидатите кои добиле најголем број на гласови, но не помалку од половината гласови од присутните членови на општинската конференција.

На избраните делегати им се издава уверение за избор.

## XI

Првата седница на советот на осигурениците ја свикнува и со неа раководи до изборот на претседател и заменик на претседателот на советот претседателот на Собранието на Заедницата или од него ополномоштен член на Собранието на Заедницата.

На првата седница на советот на осигурениците се врши избор на претседател и на заменик на претседателот, како и на други тела на советот.

## XII

Во состав на Собранието на Заедницата влегуваат:

— 61 член кои како свои делегати ги избираат општинските конференции, и

— 8 члена кои ги именуват соодветните органи на определените општествени организации.

Општинските конференции во одделните општини избираат следен број делегати за членови на Собранието на Заедницата:

1) општинските конференции во општините: Демир Хисар, Ресен, Кратово, Крива Паланка, Кичево, Дебар, Струга, Крушево, Македонски Брод, Валандово, Гевгелија, Кавадарци, Неготино, Берово, Делчево, Винаца, Кочани, Пробиштип, Радовиш и Свети Николе — по еден делегат;

2) општинските конференции во општините: Охрид, Гостивар, Струмица и Штип — по два делегата;

3) општинските конференции во општините: Куманово, Прилеп, Титов Велес и Тетово — по три делегати;

4) општинската конференција во Општината Битола — четири делегати, и

5) општинската конференција во Општина на град Скопје — седумнаесет делегати.

Како свои претставници во состав на Собранието на Заедницата именуваат односно избираат:

— Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија — еден делегат;

— Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија — еден делегат;

— Републичкиот одбор на Сојузот на борците од Народноослободителната војна на Македонија — еден делегат;

— Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на пензионерите и пензионираниите инвалиди на трудот на Македонија — четири делегати; и

— Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на инвалидите на трудот на Македонија — еден делегат.

### XIII

Избор на делегати за членови на Собранието на Заедницата врши општинската конференција од своите редови.

За избор на делегати за членови на Собранието на Заедницата се утврдува кандидатска листа, при што се води сметка за сразмерната застапеност на кандидатите од редот на активните осигуреници и корисниците на пензија.

Гласањето за предложените кандидати се врши тајно со гласачки ливчиња.

За избрани делегати членови на Собранието на Заедницата се сметаат кандидатите кои добиле најголем број на гласови, но не помалку од половината од присутните членови на општинската конференција.

На избраните делегати им се издава уверение за изборот.

### XIV

Изборот на делегатите за членови на Собранието на Заедницата што како свои делегати ги избираат општествено-политичките организации и општествените организации определени со одредбите на точката XII од оваа одлука се врши на начин и по постапка што ќе ги утврдат тие организации.

### XV

Првата конститутивна седница на Собранието на Заедницата ја свикнува претседателот на Собранието на Заедницата од претходниот состав.

### XVI

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за бројот и составот на членовите на советите на осигурениците и на членовите на Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и за начинот на избирањето на истите („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73).

### XVII

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-2299/1  
5 октомври 1973 година  
Скопје

Претседател,  
Мара Минанова, с. р.

134.

Врз основа на член 201 став 3 и член 226 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 1973 година, донесе

## ОДЛУКА

### ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ НА СОВЕТИТЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

#### I

Избори на делегати за членови на делегациите на осигурениците, на општинските конференции на делегациите на осигурениците, на советите на осигурениците и на Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ќе се одржат, и тоа:

1) собираите на осигурениците за избор на делегации на осигурениците од основните организации на здружениот труд односно од другите избирачки групи од точката II став 2 и 4 од Одлуката за основањето и составот на конференциите на делегациите на осигурениците во општините и работните организации, за бројот и составот на членовите на советите на осигурениците и на Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и за начинот на нивното избирање („Службен весник на СРМ“ бр. 37/73) — во времето од 10 до 20 октомври 1973 година;

2) изборите на делегати за членови на општинските конференции на делегациите на осигурениците — во времето од 21 до 31 октомври 1973 година, и

3) изборите на делегати за членови на советите на осигурениците и на Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — во времето од 1 до 15 ноември 1973 година.

#### II

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за распишување на избори за членови на советите на осигурениците и за членови на Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73).

#### III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-2300/1  
5 октомври 1973 година  
Скопје

Претседател,  
Мара Минанова, с. р.



135.

Врз основа на член 138 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 1973 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ВОНРЕДНА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПЕНЗИИТЕ

### I

Заради усогласување со натпланското движење на трошоците на животот во Социјалистичка Република Македонија во првото полугодие од 1973 година, старосните, инвалидските и семејните пензии, без заштитниот додаток, вонредно се зголеμουваат, и тоа:

— старосните пензии и семејните пензии остварени по основа на старосна пензија — за 2% и за 40 динари во фиксен износ;

— инвалидските пензии и семејните пензии остварени по основа на инвалидска пензија — за 3% и за 40 динари во фиксен износ.

Зголемувањето од претходниот став ќе се изврши на сите пензии остварени од пензиска основа во која не е пресметан личниот доход остварен во 1973 година.

### II

Како основица за определување износот на зголемувањето на пензиите според оваа одлука служи износот на пензијата на кој корисникот на пензијата имал право од 1 септември 1973 година.

### III

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука се однесува само за периодот од 1 септември до 31 декември 1973 година.

### IV

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука не влијае на правото и височината на заштитниот додаток на пензијата, кој и натаму ќе се исплатува во определениот износ.

### V

При определувањето на зголемувањето на семејните пензии според оваа одлука два и повеќе корисници на пензија по иста основа ќе се сметаат како еден корисник.

### VI

Усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе се изврши, и тоа:

1) на пензиите за кои е донесено решение до влегувањето во сила на оваа одлука — од Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија по службена должност, без донесување на писмено решение;

2) на пензиите за кои решение за остварување на правото ќе се донесе по влегувањето во сила на оваа одлука од овластените стручни служби за донесување на решенија за права од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен при донесувањето на решението.

### VII

Потребни појасненија за примена на одделните одредби на оваа одлука дава Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување.

## VIII

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-2301/1  
5 октомври 1973 година  
Скопје

Претседател,  
Мара Минанова, с. р.

## Обласен дел

## СУДСКИ ОГЛАСИ

### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка по тужбата на Умурзат Рамаданова од Скопје, ул. „1151“ бр. 9, против тужениот Рамадановски Халит, со непознато место на живеење, за развод на брак.

Се повикува тужениот Халит Рамадановски во рок од 30 дена да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му одреди временски старател кој ќе го застапува до правосилното завршување на бракоразводниот спор, согласно член 77 од ЗПП.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 3098/72 од 15. X. 1973 година. (140)

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка по тужбата на тужителот Сретен Симиќ од Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 2/15, против тужената Милица Симиќ, родена Минчиќ, за развод на брак. Вредност на спорот 2.000 динари.

Бидејќи адресата на тужената не е позната, истата се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас лично да се јави во судот или да ја достави својата сегашна адреса. Во спротивно ќе ѝ биде поставен старател.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 3394/72 од 16. X. 1973 година. (141)

### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Тужителката Славка вд. Ристова Трпчевска од село Прељубиште, Тетовско поднела тужба за раскинување на договор за доживотна издршка против Петар Р. Трпчески од село Прељубиште кој сега се наоѓа во Австрија со непозната адреса и Никола Трпчески од Земун, ул. „Бачки Иловник“ бр. 12. Бидејќи Петар Ристов Трпчески се наоѓа во Австрија со непозната адреса се поканува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во судот или да определи свој застапник. Во спротивно ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 397/73. (142)

Тасески Бобан од Тетово преку законскиот застапник мајката Добринка Антоска од Тетово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 95, поднесе до овој суд тужба за издршка против тужениот Тасески Александров Марко од село Доброште, а сега со непозната адреса во Германија. Бидејќи тужениот Марко е со непозната адреса се поканува во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да определи свој

застапник по овој спор. Во спротивно ќе му биде определен старател по службена должност.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 745/72.  
(143)

Пред овој суд води спор Манојловски Ванчо од Тетово, ул. „19 Ноември“ бр. 1, против Манојловска Ленче од село Јанчиште, застапувана од нејзината мајка Манојловска Доца од село Јанчиште, а сега со непозната адреса во Германија, за укинување на законска издршка. Се повикува Манојловска Доца во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави на судот или да достави точна адреса. Во спротивно ќе ѝ биде поставен старател кој ќе се грижи за нејзините права и обврски по овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 638/73.  
(144)

Пред овој суд води спор Ѓорѓеска Стојанка од с. Вратница против Симовски Стојков Цветко од с. Вратница, а сега со непозната адреса во САД, за сопственост. Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да достави адреса. Во спротивно ќе му биде поставен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 739/73.  
(145)

## РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. X. 1972 година, страна 423, реден број 32 е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Црвена звезда“ — Штип, ООЗТ „Пљачковица“ — село Лесковица, Штипско. Предмет на работењето на оваа основна организација е:

- производство на сите видови земјоделски производи;
- производство на селско-стопански производи во кооперација со индивидуалните производители;
- вршење на агротехнички и други услуги на индивидуални производители (орање, сееење, жнеење, вршење и др.);
- снабдување на индивидуалните производители со репродукциони материјали;
- вршење на млинарски услуги;
- вршење промет со индустриски стоки, на големо и мало;
- производство и откуп на тутун во сопствено производство и во кооперација со индивидуални производители;
- промет со жива стока;
- текстил, кратка и плетена стока и конфекција;
- галантериска и базарска стока и играчки;
- кожарска стока и кожна галантерија;
- јажарска стока, каделни и јутени производи;
- производи од гума и пластични маси;
- железарија и метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор;
- моторни возила, резервни делови и прибор;
- земјоделски машини и алатки, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата;
- електротехнички материјал;
- бои, лакови, хемикалии и прибор;
- градежни материјали;
- огревно дрво и јаглен;
- санитарни и изолациони материјали;
- стакло, порцелан и керамичка стока;
- намештај;
- канцелариски материјал, хартија, прибор за пишување и школски прибор;
- стока и сточна храна;
- месо и месни производи;
- житарици и млински преработки;
- семенска стока;

- зеленчук, овошје и нивни преработки;
- алкохолни и безалкохолни пијалоци;
- сива кожа, волна, крзно, животински отпадоци и влакна;
- лековити растенија;
- техничка стока за снабдување на производните претпријатија и занаетчиството;
- посредување на прометот.

Директор на Основната организација на здружен труд „Пљачковица“ е инженер Панче Рамбаков.

ООЗТ „Пљачковица“ — село Лесковица е во состав на ЗИК „Црвена звезда“ — Штип. Основана е со одлуката на централниот работнички совет на ЗИК „Црвена звезда“ — Штип и договорот бр. 0306/I-2751 од 26. VII. 1972 година меѓу двете работни организации.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 206/72.  
(1725)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. X. 1972 година, рег. бр. 16/72, книга I е запишана под фирма: Сервисна работилница во Битола, ул. „Браќа Мангови“ бр. 5, на Металопереработувачката индустрија „Слобода“ — Чачак. Предмет на работењето на сервисната работилница е вршење на сервисна служба — сервисирање на производи исклучиво на претпријатието „Слобода“ — Чачак.

Раководител на сервисната работилница е Гиновски Крсте.

Сервисната работилница е основана со одлуката на работничкиот совет на Металопереработувачката индустрија „Слобода“ — Чачак, бр. III/1 од 30. VII. 1970 година.

Сервисната работилница ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и индустријата — Чачак.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 201/72.  
(1830)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. X. 1972 година, рег. бр. 2/69, книга I е запишана под фирма: Самопослуга во Битола, ул. „Прилепска“ бб, на Земјоделската задруга „Златен клас“ — село Новаци. Предмет на работењето на самопослугата е промет, на мало, со сите видови прехранбени продукти, меѓу кои и на свежо месо и предмети за општа употреба.

Раководител на самопослугата е Чоневски Методија.

Самопослугата е основана со одлуката на задружниот совет на Земјоделската задруга „Златен клас“, село Новаци, бр. 1522 од 13. IV. 1972 година.

Самопослугата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 280/72.  
(1831)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. X. 1972 година, рег. бр. 31/72, книга I е запишана под фирма: Продавница „Трико“ во Битола, на булевар „1 Мај“ бр. 257, на Претпријатието за трикотажа и конфекција „Трико“ — Винаца. Предмет на работењето на продавницата е продажба на трикотажа и конфекција.

Раководител на продавницата е Живковиќ Фанија.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на Претпријатието за трикотажа и конфекција „Трико“ — Винаца, бр. 482 од 19. X. 1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 292/72.  
(1832)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. X. 1972 година, рег. бр. 1/71, книга I е запишан под фирма: Магацин во Битола, ул. „Преспанска“ бр. 17, на Претставништвото во Битола, на Земјоделската задруга „Мечкин Камен“, село Сладујево, Демир Хисар. Предмет на работењето на магацинот е ускладиштување на оригинал флаширани и конзервирани прехранбени продукти и разни индустриски стоки (порцелан, стакларија и електроуреди).

Магацинот е основан со одлуката на работната заедница на Претставништвото во Битола на 33 „Мечкин Камен“, село Сладујево, бр. 02-65 од 12. VII. 1972 година.

Магацинот ќе го потпишува Димитриевски Крајо, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 271/72. (1833)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. X. 1972 година, рег. бр. 23/72, книга II е запишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Моша Пијаде“ бб, на Фабриката за чорапи „Ударник“ — Зрењанин. Предмет на работењето на продавницата е продажба на чорапи, произведени од Фабриката „Ударник“ — Зрењанин.

Раководител на продавницата е Никола Дудановски.

Продавницата е основана од Фабриката за чорапи „Ударник“ — Зрењанин, со одлуката на работничкиот совет од 9. X. 1972 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 298/72. (1834)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4. IX. 1972 година, рег. бр. 5/67, книга II е запишана под фирма: Продавница во село Вапила, Охридско — на ЗИК „Скопско поле“ — работна единица — Млекара — Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со индустриско-прехранбени продукти.

Раководител на продавницата е Трајаноски Димитри.

Продавницата е основана со одлуката на работната заедница на ЗИК „Скопско поле“ — работна единица — Млекара — Охрид, бр. 122 од 15. III. 1968 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и Млекарата — Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 250/72. (1835)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 588, страна 319, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претставништвото во Скопје, на „Тргомакелонија“ — мешовито трговско претпријатие на големо и мало — Делчево, согласно со одлуката на работничкиот совет, број 01-1 од 18. I. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 91 од 31. I. 1973 година. (273)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 857, страна 455, книга VII е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, од рег. бр. 857, страна 1153, книга III Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје со своите деловни единици и тоа во: Гевгелија, Гостивар, Дебар, Кавадарци, Куманово, Тетово и Титов Велес, бидејќи се соединува со Комерцијално-инвестиционата банка — Битола и Стопанската банка — Скопје со договор за соединување во единствена банка под име Стопанска банка — Скопје.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, од рег. бр. 961, страна 615, книга IV Стопанската банка — Скопје, бидејќи се соединува со Комерцијално-инвестиционата банка — Битола и Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, со договор за соединување во единствена банка под име Стопанска банка — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 111 од 9. II. 1973 година. (290)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. I. 1973 година, рег. бр. 106/55, книга I е запишано следното: Проектантското биро „Нова градба“ — Битола се присоединува кон Заводот за урбанизам и комунално стопанисување — Битола.

Проектантското биро „Нова градба“ — Битола престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации што го води овој суд, поради присоединување кон Заводот за урбанизам и комунално стопанисување — Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работната заедница на Проектантското биро „Нова градба“ — Битола, број 0306-191 од 8. XII. 1972 година и одлуката на работната заедница на Заводот за урбанизам и комунално стопанисување — Битола, број 02-1148/2 од 8. XII. 1972 година и самоуправната спогодба склучена меѓу Проектантското биро „Нова градба“ — Битола и Заводот за урбанизам и комунално стопанисување — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 1/73. (302)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. I. 1973 година, рег. бр. 10/62 и 1/62, книга I е запишано следното: Трговското претпријатие „Задругар“ — Битола се присоединува кон Трговското претпријатие „Нова трговија“ — Битола.

Трговското претпријатие „Задругар“ — Битола престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации што го води овој суд поради присоединување кон Трговското претпријатие „Нова трговија“ — Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на заклучокот на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Задругар“ — Битола, број 04-1305 од 9. XII. 1972 година, договорот за присоединување склучен меѓу Трговското претпријатие „Задругар“ — Битола и Трговското претпријатие „Нова трговија“ — Битола од 20. X. 1972 година и заклучокот од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Нова трговија“ — Битола, број 02-2315/2 од 21. XI. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 13 и 14/1973 година. (303)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. XII. 1972 година, рег. бр. 12/72, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата во Битола, на Индустијата за гумени производи „Тигар“ — Пирот и тоа со: продажба на гумени, гумотекстилни, кожни и пластични чевли на други произведувачи заради дополнување на сопствениот асортиман; продажба на големо.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Индустијата за гумени производи „Тигар“ — Пирот, од 20. IX. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 294/1972 година. (305)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. I. 1973 година, рег. бр. 4/71, книга II е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице — Погон „Градинар“ — Охрид, на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, престана со својата работа и се брише од реги-

старот на стопанските организации, бидејќи истиот погон се издвојува од составот на комбинатот и прерасна во Земјоделско стопанство „Градинар“ — Охрид, рег. бр. 1/73/1.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на централниот работнички совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, број 02-1764 од 11. XII. 1972 година и одлуката на работничкиот совет на Погонот „Градинар“ — Охрид од 21. XI. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 75/73. (310)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. I. 1973 година, рег. бр. 5/66, книга II е запишано следното: Техничкиот сервис во Охрид, ул. „7 Ноември“ бр. 9, на Електронската индустрија — Ниш, се преселува на ул. „Димитар Влахов“ бр. 22 — Охрид.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Електронската индустрија — Ниш, број 4830/14 од 26. X. 1972 година и решението на Одделението за инспекциски служби при Собранието на општина Охрид, број 04-25-47 од 26. X. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 89/73. (311)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. I. 1973 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Охрид, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, Страхил Тренески се менува, а за раководител е поставен Сандре Петревски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 5/73. (312)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. I. 1973 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Охрид, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, Марица Стрезова се менува, а за раководител е поставена Славка Чечегова.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 6/73. (313)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. I. 1973 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Охрид, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, Борис Најдески се менува, а за раководител е поставен Невзат Алисеит.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 7/73. (314)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. I. 1973 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на продавницата во Охрид, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, Невзат Алисеит се менува, а за раководител е поставен Митре Маркоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 8/73. (315)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. I. 1973 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на продавницата во Охрид, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, Љубица Кескоска

се менува, а за раководител е поставен Живко Саков.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 9/73. (316)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. I. 1973 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на продавницата во Охрид, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, Борис Душмановски се менува, а за раководител е поставен Хајредин Хасан.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 10/73. (317)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. I. 1973 година, рег. бр. 38/71, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Деловната единица во Прилеп, на Трговското претпријатие „Тргокооп“ — Скопје и гласи: Претставништво во Прилеп (со својство на правно лице — без супсидијерна одговорност, со своја жиро сметка), на Трговското претпријатие „Тргокооп“ — Скопје.

Му престанува правото за потпишување на деловната единица на Андреја Жарчев, раководител.

Се овластува Љупчо Димитровски, в.д. директор, за потпишување на претставништвото во Прилеп.

Овие промени се извршени врз основа на одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Тргокооп“ — Скопје, бр. 03-4526 од 15. XII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 59/73. (320)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. I. 1973 година, рег. бр. 115/55, книга II е запишано следното: Му престанува правото за потпишување на Атанасоски Методија, директор на Берборо-фризерската задруга „Андон Слабејко“ — Прилеп.

Се овластуваат Кочоски Владо, директор, досегашен потписник и Петрески Живко за потпишување на задругата. Потписите важат поединечно.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 11/73. (322)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. I. 1973 година, рег. бр. 5/69, книга II е запишано следното: Му престанува правото за потпишување на Киро Ристов Рабадиевски, досегашен потписник на Туристичкото сообраќајно претпријатие „Преспатурист“ — Ресен.

Се овластува досегашниот потписник Тодџе Кимев Ристевски, директор, за потпишување на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 55/73. (324)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 395, страна 588, книга II е запишано следното: Погонот „Братство“ — село Ростуша, согласно со одлуката на централниот работнички совет на ЗИК „Бистрапродукт“ — експорт-импорт — Скопје, број 03-382 од 26. I. 1973 година, одлуката на работничкиот совет на Погонот „Братство“ — село Ростуша, број 616 од 23. X. 1972 година и одлуката на работничкиот совет на Погонот „Братство“ — село Ростуша, број 59 од 30. I. 1973 година се издвојува од ЗИК „Бистрапродукт“ — експорт-импорт — Скопје во самостојно претпријатие кое ќе работи под фирма: „Братство“ — стопанско претпријатие — село Ростуша, Гостиварско.

Предмет на работењето на претпријатието е земјоделско производство на општонародна земја,

земена под закуп или добиена на бесплатно користење; организирање на земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови на кооперација; вршење на услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и направи како и вршење на разни други услуги што се во врска со земјоделското производство; договарање на вишоци од земјоделското производство, преземање и пласман на истите од своето подрачје; снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко гудре итн.); преработка и доработка на земјоделски производи; организирање на штедење и кредитирање; стручно издигање на кадри нужни за вршење на стопанската активност на задругата; сточарство; пчеларство; трговија со индустриски стоки; домашни ракотворби (килимарство, плетарство и др.); комунални дејности (електрична централа, пекара, касапница итн.); рибарство, ливадарство и лозарство.

Претпријатието е основана со издвојување на Погонот „Братство“ — село Ростуша од ЗИК „Бистрапродукт“ — експорт-импорт — Скопје во самостојно претпријатие, согласно горенаведените одлуки.

Стопанското претпријатие „Братство“ — село Ростуша ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето Цафери Усеин, в.д. директор, Божиноски Радован, шеф на сметководството и Нежири Јакуп, комерцијален раководител.

Обврската пред банката е со два потписа.

„Братство“ — стопанско претпријатие — село Ростуша, Гостиварско ќе се конституира во рок од 60 дена по уписот на актот за основање.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 985, страна 491, книга VII Погонот „Братство“ — село Ростуша на ЗИК „Бистрапродукт“ — експорт-импорт — Скопје, бидејќи се издвојува од ЗИК „Бистрапродукт“ — експорт-импорт — Скопје во самостојно претпријатие, согласно горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 115 од 23. II. 1973 година. (352)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 64, страна 417, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Дебар, на Конфекцијата „Солидност“ од Прилеп, согласно со одлуката на работничкиот совет, дел. бр. 01-1421 од 15. VI. 1972 година, од одржаната седница на 10. VI. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 166 од 27. II. 1973 година. (355)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 660, страна 351, книга VII е запишано следното: Дејноста на Продавницата во Куманово, ул. „Машинал Тито“ бр. 18, на „Стококооп“ — трговско претпријатие за промет со кожи, волна, стока и сточни производи на големо и мало — Скопје, согласно со одлуката на управниот одбор на претпријатието „Стококооп“ — Скопје, бр. 596 од 2. II. 1973 година, од одржаната седница на 15. I. 1973 година во илнина се прогласува и со продажба на чевли и други кожни производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 112 од 14. II. 1973 година. (358)

#### ИСПРАВКА

Во огласот под огл. бр. (264), објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 30 од 29 август 1973 година, на страна 918, стои: — Продавница во село Лојане, Кумановско, а треба да стои: — Продавница во село Речица, Кумановско.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1388, страна 432, книга VI е запишано следното: „Дијамант“ — претпријатие за стаклорезачки, брусачки и столарски услуги — Скопје е конституирано на 15. X. 1970 година, согласно одлуката на работната заедница од 15. X. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 96 од 12. II. 1973 година. (364)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1588, страна 424, книга VII е запишано следното: Седиштето на Осигурителниот завод „Нови Сад“ — Нови Сад — сектор за транспортни и кредитни осигурувања — Пословница VI во Скопје, се преселува од ул. „Илинденска“ бр. 41 на булевар „Крсте Мисирков“ бр. 22 во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 118 од 14. II. 1973 година. (365)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 336, страна 405, книга II е запишано следното: Погонот „Вера Пазаванска“ — Кратово, согласно одлуката на работничкиот совет, број 04-68 од 16. II. 1973 година, записникот од одржаната седница на 14. II. 1973 година на работните луѓе на Погонот „Вера Пазаванска“ — Кратово, одлуката на централниот работнички совет, број 03-382 од 26. I. 1973 година, на ЗИК „Бистрапродукт“ — експорт-импорт — Скопје, се издвојува од ЗИК „Бистрапродукт“ — експорт-импорт — Скопје во самостојно претпријатие кое ќе работи под фирма: Претпријатие за производство и промет на сите видови килими и хемиски ракотворби „Вера Пазаванска“ — Кратово. Предмет на работењето на претпријатието е:

— производство на предмети, сувенири од бакар и ковано железо, предмети од дрво, длабока и плитка резба, дрво со седеф, теписи, килими, јамболии, предмети од слама, керамика и предмети од домашни ракотворби;

— од групата „добиток, живина и нивни производи“: сирење, кашкавал;

— од групата „зеленчук, овсје и преработки“: свежи печурки, суви печурки;

— од групата „алкохолни и безалкохолни пијалаци“: алкохолни пијалаци, природни вина, десертен вињак, специјални и пенливи вина, вермут, мараска, природни ракии, сливовица, жестоки пијалаци, освен алкохолни пијалаци, пиво;

— од групата „индустриски прехранбени производи“ — сирење;

— од групата „тутун и тутунски преработки“: тутун, цигари;

— од групата „производи од домашни ракотворби и уметничко занаетство“: производи од народни ракотворби, производи од уметничко занаетство, дрворезбарски производи, филигрански производи, изработки од ковано железо, украсни предмети од стакло и керамика, сувенири, рачно ткаени килими, текстилни производи со народен вез, блузи со народен вез, тантели, приглавци, народни носии, обувки со народни мотиви, опинци, торби со народни мотиви, кожна галантерија со народни мотиви, дрвна галантерија од фолклорен карактер, плетени корпи, плетени изработки, четки;

— од групата „книги, печатарски работи“ — грамофонски плочи;

— од групата „радио и ТВ апарати, грамофони, магнетофони и други акустични апарати“: грамофони, грамофонски плочи, радиоапарати, телевизори, транзистори, електрични музички инструменти.

ти, апарати за сликање и репродукција на звук, магнетофони, радио и ТВ делови, акумулатори и батерии за радиоапарати, прибор и алат за радио-техника;

— од групата „текстил и текстилни суровини“: волна, памучно предиво, памучен конец, конец од синтетички влакна, вештачки предива, синтетички предена, памучни ткаенини, волнени ткаенини, ткаенини од цел влакно, ткаенини од мешано предено, ткаенини волнени — плетени, тантели, везови, волнени Кебиња, креветски чаршафи, пешкири, прекривки за кревети, рачно изработени волнени килими, машински машки и женски чорапи, најлон чорапи, долна облека, машки плетени облека, женски плетени облека, детски плетени облека, текстилна конфекција, женски фустани, женски блузи, кожни капути, шалови, чадори, свилени шами, текстилна галантерија, волнена и памучна трикотажа, брисачи за нозе, трикотажа од синтетика, волна, синтетички влакна, волнено предено, памучно предено од вештачка свила, предено од синтетички влакна, памучни ткаенини, волнени ткаенини, ткаенини од вештачка свила, ткаенини од цел влакно, импрегнирани ткаенини;

— од групата „житарици и млински преработки“: пченица, јачмен;

— од групата „руди, метали, легури и неметали“: керамички плочки, бакар, алуминиум;

— од групата „бои, лакови“: аналитички бои, пигменти;

— од групата „хемикалии, каучук и кибрит“: гуми за моторни возила (надворешни), пластични материји, бајци, внатрешни гуми за моторни возила;

— од групата „канцелариски материјал, хартија и школски прибор“: налив пера, технички патент моливи, моливи, пантлики за рачунски и машини за пишување, мини за моливи, шах гарнитури, регистар каси, натрон книга, картони, специјални хартии, пергамент хартии, хартија за технички цели, прибор за пишување;

— од групата „кожа, крзно и производи од кожа“: кожни чевли, кожна галантерија, кожни капути, кожна облека, кожна конфекција, табачка волна, говедска кожа, кожа од ситен добиток со волна, свинска кожа, зајачка кожа, астраган, кожа за крзна, горна говедска кожа, технички ремени;

— од групата „медицински и фармацевтски производи и медицински инструменти“: санитарни и козметички производи и препарати, филмови за фотоапарати, производи од пластични материји, медицински инструменти, фармацевтски суровини, лабораториски апарати и инструменти;

— од групата „дрво и дрвни производи“: дрвен јаслен, градежно дрво, букова сечена граѓа, јасенова сечена граѓа, сечена граѓа, фурнири — букви, фурнири, превов фурнири, шперплочи, вештачки дрвени плочи, дрвени кутии, паркет, куќен дрвен материјал, дрвна галантерија, дрвени резбарски изработки, дрвени столици, дрвени наслонувачки, канцелариски намештај, дрвенометален и пластичен намештај, трупови за фурнир, екзотично дрво, плута;

— од групата „друмски моторни возила, делови, прибор и гуми за моторни возила“: патнички автомобили, специјални возила, делови за моторни возила, гуми за моторни возила;

— од групата „опрема за градежништво, освен електроопрема“ — градежни машини;

— од групата „опрема и утензилии за текстилна индустрија, освен електроопрема“: машини за текстилна индустрија, утензилии за текстилна индустрија;

— од групата „опрема за машиностроителство, металопреработувачка и друга индустрија, освен електроопрема“: опрема и уреди за индустрија на целулоза и книги, опрема и уреди за прехранбена индустрија;

— од групата „електроопрема“: електронски машински уреди, електроопрема за рударство;

— од групата „валани и влечени производи на обоената металургија“ — лимови од обоени метали;

— од групата „металопреработувачка и техничка стока“: рачен алат, прибор за јадење, метална галантерија, брави, катанци и клучеви, куќински и куќен прибор, техничка метална стока, шивачки и индустриски машини, шивачки машини за домаќинство;

— од групата „електротехнички материјал, освен електрични машини“: електричен инсталационен материјал, материјал за електрично осветление, електрични апарати, автоелектричен материјал, изолационен материјал, електротехнички материјал;

— од групата „стакло, порцелан и керамика“: керамички плочки, прозорско стакло, стаклени садови, стаклена амбалажа, кристално стакло, кристал, стаклена волна, керамички садови, порцелански садови;

— од групата „фотографски оптички апарати, инструменти и прибор“: фотоапарати, киноапарати, фотографски материјал, оптички апарати и инструменти;

— од групата „предмети за широка потрошувачка“: кожна галантерија, галантериска и базарска стока, детски играчки, ловечко оружје и прибор, часовници, бижутерија, производи од благородни метали, рибарски материјали и прибор, спортски прибор.

Претпријатието е основано со издвојување на Погонот „Вера Пазаванска“ — Кратово, на ЗИК „Бистрапродукт“ — експорт-импорт — Скопје, од ЗИК „Бистрапродукт“ — експорт-импорт — Скопје во самостојно претпријатие, согласно горенаведените одлуки.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, Јанкуловски Боровоје, в.д. директор и Цветко Ивановски, шеф на сметководството.

Обврската пред банката е со два потписа.

Претпријатието за производство и промет со сите видови килими и хемиски ракотворби „Вера Пазаванска“ — Кратово ќе се конституира во рок од 60 дена од уписот на актот за основање.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, од рег. бр. 985, страна 939, книга V Погонот Кратово на ЗИК „Бистрапродукт“ — експорт-импорт — Скопје, бидејќи се издвојува во самостојно претпријатие, согласно горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 152 од 23. II. 1973 година. (393)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 274, страна 1083, книга I е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на Услужно берборо-фризерското претпријатие „Боро Менков“ — Куманово, Гашевски Јованов Стојче е разрешен од должност со одлуката на работничкиот совет, број 13/2 од 2. II. 1973 година, од одржаната седница на 31. I. 1973 година и на истиот му престанува правото за потпишување.

За директор со горенаведената одлука на работната заедница на Услужно берборо-фризерското претпријатие „Боро Менков“ — Куманово е назначен Илиевски Трајко, кој во иднина претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 8. II. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 125 од 26. II. 1973 година. (391)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 139, страна 749, книга I е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд „Младост“ — Погон Кичево, согласно со одлуката на работничкиот совет на ЗИК „Бистрапродукт“ —

— експорт-импорт — Скопје, СОЗТ погон „Младост“ — Кичево, број 04-104 од 31. I. 1973 година, одлуката на централниот работнички совет на ЗИК „Бистрапродукт“ — експорт-импорт — Скопје, број 03-382 од 26. I. 1973 година, се издвојува од ЗИК „Бистрапродукт“ — експорт-импорт — Скопје во самостојно претпријатие кое ќе работи под фирма: „Младост“ — производно трговско претпријатие на големо и мало — Кичево. Предмет на работењето на претпријатието е:

— производство на автогалантериски производи за патнички и товарни возила, навлаки, патосници од сисал, мукеат и тепихол, преслеки од вештачко и природно крзно, летни преслеки од импрегнирана хартија, кожни навлаки за волани, навлаки за волани од скај;

— производство на детска трикотажа од малон влакно, синтетика, волница, домашна волна, детски џемпери, детски плетени облеки, капи, женски фустанчиња, детски шалови, блузи и бебешки костимчиња;

— производство на персиски килими од чиста волна со чвоража од 120.000 и 40.000 — рачна изработка, во разни дезени;

— трговија, на големо и мало, на галантериска стока, текстил, конфекција, термоелектрични и акустични апарати, возила, автоделови, техничка стока и стока за широка потрошувачка.

Претпријатието е основано со издвојување на Самостојната организација на здружен труд „Младост“ — Кичево, од ЗИК „Бистрапродукт“ — експорт-импорт — Скопје во претпријатие, согласно горенаведените одлуки.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Николоски Јован, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

„Младост“ — производно трговско претпријатие на големо и мало — Кичево ќе се конституира во рок од 30 дена од уписот на актот за основање.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 161 од 28. II. 1973 година. (394)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 178, страна 961, книга II е запишано следното: Фирмата на Трговското претпријатие за промет со индустриско-прехранбени стоки „Вишешница“ — Кавадарци, согласно одлуката на работничкиот совет, број 01-158 од 2. II. 1973 година, од одржаната седница на 21. XII. 1972 година се менува и гласи: Трговско претпријатие „Вишешница“ — Кавадарци. Предмет на работењето на споменатото претпријатие, согласно горечитираната одлука, во иднина е: промет со индустриски и земјоделски производи на големо и мало односно промет со сите видови огревни, градежни материјали и намештај, сите видови на текстилни, гумени, хемиски, козметички, кожени, керамички, порцелански, прехранбени и земјоделски производи, сите видови на електро, водоинсталациони и санитарни уреди, сите видови нафта и нафтени деривати, како и промет со сите видови моторни возила, земјоделски машини и автоделови, на големо и мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 116 од 14. II. 1973 година. (395)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 178, страна 613, книга III е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Трговското претпријатие „Вишешница“ — Кавадарци, и тоа: Душко Фердинандов Галабов, директор, Зора Тефова, Димов Блажо и Петров Атанас, претпријатието во иднина ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, согласно одлуката на работничкиот совет бр. 01-159 од 2. II. 1973 година, од одржаната седница на 21. XII. 1972 година, и Киро Поп Ангелов и Елисавета Сеизова, сметано од 6. II. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 117 од 14. II. 1973 година. (396)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 486, страна 921, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата за продажба на лесна и полутешка конфекција — Кавадарци, ул. „Гуро Гаковик“ број 63, на Претпријатието за производство на готова облека и шивачки услуги „Солидност“ — Прилеп, согласно со одлуката на работничкиот совет, дел. број 02-27/2 од 20. XI. 1971 година, од одржаната седница на 18. XI. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 148 од 26. II. 1973 година. (397)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 461, страна 3, книга VII е запишано следното: На досегашните потписници на „Тргокооп“ — Претпријатие за внатрешен промет и застапување на странски фирми — Скопје и тоа: Атанасов Лазо, директор и Џони Јак, шеф на сметководството им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За директор на „Тргокооп“ — претпријатие за внатрешен промет и застапување на странски фирми — Скопје, со одлуката на работничкиот совет, број 03-3897 од 4. XI. 1972 година е назначен Чејковски Димче, кој во иднина претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначените потписници Атанасов Лазо, помошник директор, Јованов Димитрија, финансиски директор и Петко Попов, шеф на сметководството, сметано од 23. I. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 58 од 26. II. 1973 година. (400)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 897, страна 199, книга IV е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Стовариштето во Скопје, ул. „Орце Николов“ број 129, на „Ферромото“ — експорт-импорт — Марибор, согласно со одлуката на работничкиот совет од 13. II. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 23 од 20. II. 1973 година. (401)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1074, страна 341, книга V е запишано следното: На досегашниот потписник на „Бабуна“ — Електроинсталатерска задруга, ул. „805“ бр. 6 — Скопје, Трпковски Тодор Ганчо, в.д. директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со решението број 41 од 29. IX. 1972 година на „Бабуна“ — електроинсталатерска задруга — Скопје.

За в.д. директор на „Бабуна“ — електроинсталатерска задруга — Скопје, со решението бр. 4, од 6. II. 1973 година на споменатата задруга, е назначен Каракиров Киро, досегашен правен советник, кој во иднина истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Васил Андов, сметководител.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 151 од 28. II. 1973 година. (404)



Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1557, страна 267, книга VII е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице — Претставништво за книги во Скопје, кеј „Димитар Влахов“ бб, на Издавачкото книжарско претпријатие „Напријед“ — Загреб, согласно одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 12. II. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 157 од 21. II. 1973 година. (407)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 853, страна 70, книга VIII е запишано следното: Претставништвото во Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 38, на „Ауто мотор строј“ — претпријатие за велетрговија, малопродажба, посредување и застапување на странски и домашни фирми — Загреб, се преместува од ул. „Ленинова“ бр. 38 на ул. „12 Ударна бригада“ бр. 84 во Скопје, согласно одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 23. V. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 154 од 26. II. 1973 година. (403)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1126, страна 661, книга V е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие за промет со стоки на мало „Гросист“ — Скопје, бидејќи со одлуката на работната заедница на „Гросист“ — Скопје, од одржаната седница на 27. XII. 1972 година, одлуката на работничкиот совет на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Радиоелектро“ — Белград, од одржаната седница на 11. XII. 1972 година и одлуката на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Радиоелектро“ — Белград — Организација за внатрешна трговија — Ниш, од одржаната седница на 6. XI. 1972 година се присоединува кон „Радиоелектро“ — претпријатие за внатрешна и надворешна трговија — ООЗТ за внатрешна трговија — Ниш, како деловница во Скопје, без својство на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 44 од 7. III. 1973 година. (417)

#### Наскоро излегува од печат

### ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА на Уставниот суд на Македонија

Збирката ги содржи сите одлуки, позначајните решенија како и одреден дел од мислењата и предлозите што Уставниот суд на Македонија му ги упати на Собранието на СР Македонија донесени во текот на деветгодишната работа.

Материјалот е систематизиран по области: Доход и распоредување на доходот. Распределба на средствата за лични доходи. Меѓусебни односи на работниците во здружениот труд. Заштита на правото на самоуправување. Управување и располагање со средствата во општествена сопственост. Даноци, придонеси и такси. Промет со стоки и услуги. Образование, наука и култура. Здравство и социјална заштита. Станбено-комунални дејности. Донесување, објавување и влегување во сила на прописите и другите општи акти. Заштита на изборните права итн.

Кон збирката е даден и регистар на основните поими содржани во објавените акти што им дава можност на корисниците полесно да ги најдат становиштата заземени од Судот.

Збирката корисно ќе му послужи на секого што работи на подготвување прописи и други општи акти во републичките органи, во собранијата на општините и нивните органи на управата, во работните и другите организации, правосудните установи, адвокатурата и граѓаните.

Збирката има 350 страници тврдо подврсана во полуплатно.

Цена е 50 динари.

Претплати прима „Службен весник на СР Македонија“ — Скопје. Уплатите се вршат на жиро сметка број 40100-601-128 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.

#### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Страна |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 373. Закон за завршната сметка на Републичкиот буџет за 1972 година — — —                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1041   |
| 374. Закон за испитување и жигосување односно обележување на рачно огнено оружје и муниција — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                  | 1044   |
| 375. Закон за вршење угостителска дејност со личен труд и сопствени средства — —                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1046   |
| 376. Одлука за изменување на Одлуката за распоредот на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1973 година — — —                                                                                                                                                                                                      | 1056   |
| 377. Одлука за давање согласност на Предлогот за ратификација на оперативниот план за проектот за обнова на основните здравствени служби за мајки и деца во краиштата погодени со земјотресот во Босанска Краина, потпишан на 29 декември 1972 година во Белград, на 10 ноември 1972 година во Копенхаген и на 13 ноември 1972 година во Неи-Сир-Сен — | 1056   |
| 378. Одлука за потврдување Статутот на Македонската филхармонија — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1056   |
| 379. Одлука за потврдување на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања — — — — —                                                                                                                                                                                                    | 1057   |
| 380. Резолуција за перманентното образование — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1057   |
| 381. Заклучоци за заштита на старата селска архитектура — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1061   |

#### Општи акти на самоуправните интересни заедници

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 133. Одлука за основањето и составот на конференциите на делегациите на осигурениците во општините и работните организации, за бројот и составот на членовите на советите на осигурениците и на Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и за начинот на нивното избирање — — — — — | 1062 |
| 134. Одлука за распишување избори на делегати за членови на конференциите на делегациите на осигурениците, на советите на осигурениците и на Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — — —                                                                                         | 1063 |
| 135. Одлука за вонредна валоризација на пензиите — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1064 |